

Упатство за корисникот

Авторско право и заштитни знаци

Авторско право и заштитни знаци

Ниту еден дел од оваа публикација не смее да биде умножуван, зачуван во системот за пребарување, или пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски, механички, со фотокопирање, снимање или друго, без претходна писмена согласност од корпорацијата Seiko Epson. Не се предвидени обврски за патентирање во однос на употребата на информациите содржани овде. Ниту пак е предвидена која било обврска за штети кои произлегуваат од употребата на информациите дадени овде. Информациите што се содржани тука се дизајнирани за употреба со овој производ на Epson. Epson не одговара за употреба на која било од овие информации применети кон други производи.

Ниту корпорацијата Seiko Epson ниту нејзините подружници не одговараат кон купувачот на овој производ или трети лица за штети, загуби, трошоци, или трошоци предизвикани од набавувачот или трети лица како резултат на несреќа, неправилна употреба, или злоупотреба или неовластени промени на овој производ, поправки, или измени кај овој производ, или (освен САД) непридржување кон упатствата за ракување и одржување на корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson и нејзините подружници не одговараат за кои било штети или проблеми кои произлегуваат од употребата на кои било опции или кои било производи за широка потрошувачка различни од оние означени како Original Epson Products (оригинални производи на Epson) или Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson не одговара за која била штета предизвикана од електромагнетно попречување што се појавува поради употребата на кои било кабли за поврзување различни од оние означени како Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

EPSON® е регистриран заштитен знак, а EPSON EXCEED YOUR VISION или EXCEED YOUR VISION е заштитен знак на корпорацијата Seiko Epson.

PRINT Image Matching™ и знакот PRINT Image Matching се трговски марки на корпорацијата Seiko Epson. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Intel® е регистрирана трговска марка на корпорацијата Intel.

PowerPC® е регистрирана трговска марка на корпорацијата International Business Machines.

Софтверот на EPSON Scan делумно се заснова на работата на Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

Авторско право и заштитни знаци

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS-IS” AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac OS®, and OS X® are registered trademarks of Apple Inc.

ABBYY® and ABBYY FineReader® names and logos are registered trademarks of ABBYY Software House.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

Известување: Останатите имиња на производи што се употребени овде се наменети само за идентификување и може да се трговски марки на нивните сопственици. Epson се одрекува од сите права на овие марки.

Copyright © 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Содржина

Авторско право и заштитни знаци

Авторско право и заштитни знаци. 2

Вовед

Каде да се информирате. 8

Предупредување, Важно и Белешка. 8

Верзии на оперативен систем. 8

Употреба на Epson Connect услугата за поврзување на. 9

Важни упатства

Упатства за безбедност. 10

Совети и предупредувања за производот. 11

Поставување/употреба на производот. 11

Користење на производот со безжично поврзување. 12

Користење на ЛЦД-екранот. 12

Ракување со касетите за мастило. 13

Ограничувања за копирање. 13

Заштита на лични податоци. 13

Запознавање со Вашиот производ

Достапни функции. 15

Делови на производот. 15

Упатство за контролната табла. 17

Копчиња и ЛЦД. 18

Светла. 19

Ракување со хартија и медиум

Вовед во употреба, ставање и складирање медиуми. 20

Чување на хартијата. 20

Избирање на хартија. 20

Нагодување на видот на хартијата на ЛЦД-екранот. 22

Нагодувања на видот на хартија од драјверот на печатачот. 22

Ставање хартија и Пликоа. 23

Ставање на оригинали. 26

Автоматски додавач на документи (ADF). 26

Стакло од скенерот. 28

Копирање

Копирање на документи. 30

Основно копирање. 30

Листа на менија на функцијата за копирање. 30

Печатење

Драјвер на печатачот и приказ на состојбата 31

Пристап до двигателот на печатачот за Windows. 31

Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X. 32

Основни функции. 33

Основно печатење. 33

Откажување на печатењето. 37

Други опции. 38

Печатење на фотографии на лесен начин. 38

Програмирање на производот (само за Windows). 39

Двостранично печатење (само за Windows) 39

Прилагодено печатење според страницата 41

Печатење неколку страници на лист. 42

Делење на производот за печатење. 43

Поставки за Windows. 43

Поставка за Mac OS X. 46

Сканирање

Да се обидеме да скенираме. 47

Започнување со скенирањето. 47

Функции за приспособување на сликата. 49

Основно скенирање од контролната табла. 51

Листа на менија во режим за скенирање. 52

Основно скенирање од Вашиот компјутер. 52

Сканирање со Опција за првични поставувања. 52

Скенирање со Опција за канцеларија. 54

Скенирање со Опција за професионалци. 56

Прегледување и приспособување на областа за скенирање. 58

Различни видови на скенирање. 61

Сканирање на списание. 61

Содржина

Скенирање на повеќе документи во PDF формат.	62
Сканирање на фотографија.	66
Информации за софтверот.	67
Вклучување на Epson Scan драјвер.	67
Започнување со друг софтвер за скенирање	68

Факсирање

Запознавање со функцијата FAX.	70
Поврзување со телефонска линија.	70
Во врска со телефонскиот кабел.	70
Употреба на телефонска линија само за факс.	71
Делење на линија со телефонски апарат.	71
Проверување на поврзувањето на факсот.	73
Известувања кога е исклучена струјата.	74
Поставување на функциите за факсирање.	74
Поставување на внесувања за брзо бирање	74
Поставување на групни броеви за брзо бирање.	75
Создавање на информација за наслов.	76
Праќање на факс.	77
Праќање на факс со внесување на број.	77
Праќање на факс со број за брзо/групно бирање.	78
Праќање на факс со емитување.	78
Праќање на факс во одредено време.	79
Праќање на факс од поврзан телефон.	80
Примање на факс.	81
Поставување на автоматско примање на факс.	81
Рачно примање на факс.	82
Примање на факс со прозивање.	83
Извештаи од печатење.	84
Листа на менија на функцијата за факсирање	84

Листа на мени на контролната табла

Опција за копирање.	85
Опција за факсирање.	88
Опција за скенирање.	93

Замена на касети со мастило

Безбедносни упатства за касетите со мастило и спецификации.	96
---	----

Упатства за безбедност.	96
Претпазливо при заменување на касета со мастило.	97
Спецификации за касетата со мастило.	98
Проверка на состојбата на касетата со мастило	99
За Windows.	99
За Mac OS X.	100
Користење на контролната табла.	101
Привремено печатење со црно мастило кога се потрошени касетите со мастило во боја.	102
За Windows.	102
За Mac OS X.	104
Зачувување на црното мастило кога патронот е при крај (само за Windows).	105
Замена на касета со мастило.	106
Користење на контролната табла.	106
За Windows.	109
За Mac OS X.	110

Одржување на производот и софтверот

Проверка на отворите на главата за печатење	111
Употреба на алатката Проверка на отворот за Windows.	111
Примена на алатката Проверка на отворот за Mac OS X.	111
Користење на контролната табла.	112
Чистење на главата за печатење.	113
Примена на алатката Чистење на главата за Windows.	113
Примена на алатката Чистење на главата за Mac OS X.	114
Користење на контролната табла.	114
Порамнување на главата за печатење.	114
Користење на алатката Подредување на главата на печатачот за Windows.	115
Примена на алатката Подредување на главата на печатачот за Mac OS X.	115
Користење на контролната табла.	115
Поставување/Променување на време и регион	116
Сочувување на енергија.	117
За Windows.	117
За Mac OS X.	118
Користење на контролната табла.	118
Чистење на производот.	118

Содржина

Чистење на надворешноста на производот	118	Разновидни проблеми со отпечатени примероци.	141
Чистење на внатрешноста на производот.	119	Неточни или погрешно отпечатени букви	141
Пренесување на производот.	120	Неправилни маргини.	141
Проверка и инсталација на софтверот.	122	Отпечатениот примерок е закосен малку.	141
Проверка на софтверот инсталиран на компјутерот.	122	Големината или позицијата на копираната слика се неправилни.	142
Инсталирање на софтверот.	123	Превртена слика.	142
Деинсталација на софтверот.	123	Печатење празни страници.	142
За Windows.	123	Отпечатената страна е размачкана или изгребана.	142
За Mac OS X.	124	Премногу бавно печатење.	143
Пренесување на податоци со користење на надворешен уред за чување		Неправилен дотур на хартија.	143
Претпазливо со мемориската картичка.	126	Нема дотур на хартија.	143
Копирање фајлови помеѓу мемориската картичка и компјутерот.	126	Дотур на повеќе страници.	144
Копирање датотеки на вашиот компјутер.	126	Хартијата не е ставена правилно.	144
Чување на фајловите на мемориска картичка.	127	Хартијата не излегува целосно или е истуткана.	144
Показатели за грешки		Производот не печати.	144
Пораки за грешки на контролната табла.	128	Сите светла се исклучени.	144
Решавање проблеми при печатење/Копирање		Вклучено е само светлото за вклучување.	145
Утврдување на проблем.	130	По замена на касета со мастило, се појавува грешка кај мастилото.	145
Проверување на состојбата на производот	131	Зголемување на брзината за печатење (само за Windows).	147
Заглавена хартија.	133	Други проблеми.	148
Отстранување на заглавена хартија од внатрешноста на производот.	134	Тивко печатење обична хартија.	148
Отстранување на заглавена хартија од Автоматскиот додавач на документи (ADF)	135	Решавање на проблеми за скенирање	
Спречување заглавување на хартија.	137	Проблеми назначени со порака на ЛЦД-екранот или светло за состојба.	149
Повторно печатење по заглавување на хартија (само за Windows).	137	Проблеми при започнување со скенирање.	149
Помош за квалитетот на печатењето.	138	Употреба на Автоматскиот додавач на документи (ADF).	150
Хоризонтални линии.	139	Користење на копчето.	150
Вертикални ленти или непорамнетост.	139	Користење на друг софтвер за скенирање освен драјверот за скенирање на Epson.	151
Несоодветни бои или боите недостасуваат	140	Проблеми при ставање хартија.	151
Нејасен или размачкан отпечатен примерок.	140	Хартијата станува валкана.	151
		Повеќе листови хартија се дотураат.	152
		Отстранување на заглавена хартија од Автоматскиот додавач на документи (ADF)	152
		Проблеми со времето на скенирање.	152
		Проблеми со скенирани слики.	152
		Квалитетот на скенирање е незадоволителен.	152

Областа или насоката за скенирање е незадоволителна.	154
Проблемите остануваат по пробување на сите решенија.	155

Решавање на проблеми за факсирање

Не можете да праќате и примате факс.	156
Проблеми со квалитет (праќање).	156
Проблеми со квалитет (примање).	157
Телефонската секретарка не може да се јавува на гласовни повици.	157
Неточно време.	157

Информации за производ

Касети за мастило.	158
Барања на системот.	158
За Windows.	158
За Mac OS X.	159
Технички спецификации.	159
Спецификации на печатачот.	159
Спецификации на скенерот.	161
Спецификации на автоматскиот додавач на документи (ADF).	162
Спецификации на факсот.	162
Спецификации на мрежниот приклучок.	163
Механички.	163
Електрични.	164
Надворешна средина.	166
Стандарди и одобренија.	166
Интерфејс.	168

Каде да се обратите за помош

Веб страница за техничка поддршка.	169
Контактирање со поддршката на Epson.	169
Пред да го контактирате Epson.	169
Помош за корисниците во Европа.	170
Помош за корисниците во Тајван.	170
Помош за корисниците во Австралија.	171
Помош за корисниците во Сингапур.	172
Помош за корисниците во Тајланд.	172
Помош за корисниците во Виетнам.	172
Помош за корисниците во Индонезија.	173
Помош за корисниците во Хонгконг.	174
Помош за корисниците во Малезија.	174
Помош за корисниците во Индија.	175
Помош за корисници на Филипините.	176

Индекс

Вовед

Каде да се информирате

Најновите верзии на следните прирачници се достапни на веб локацијата на Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

<http://support.epson.net/> (освен Европа)

Почнете оттука (хартија):

Ве информира за поставување на производот и инсталирање на софтверот.

Основно упатство (хартија):

Ви дава основни информации при употреба на производот без компјутер. Овој прирачник може да не е вклучен во зависност од моделот и регионот.

Упатство за корисникот (PDF):

Ви дава детални упатства за работење, безбедност и решавање проблеми. Погледнете го ова упатство при употреба на производот без компјутер.

За да го разгледате PDF прирачникот, потребен Ви е Adobe Acrobat Reader 5.0 или понова верзија, или Adobe Reader.

Мрежно упатство (HTML):

Ги информира мрежните администратори и за драјверот на печатачот и за мрежните поставувања.

Предупредување, Важно и Белешка

Предупредување, Важно и Белешка во овој прирачник се означени како што е дадено подолу и го имаат следново значење.



Внимание

мора да се следат внимателно со цел да се избегне физичка повреда.



Важно

мора да се почитуваат за да избегнете оштетување на вашата опрема.

Белешка

содржи корисни совети и ограничувања при работа со производот.

Верзии на оперативен систем

Во овој прирачник се користени следниве кратенки.

Вовед


- ❑ Windows 7 се однесува на Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional и Windows 7 Ultimate.
- ❑ Windows Vista се однесува на Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition и Windows Vista Ultimate Edition.
- ❑ Windows XP се однесува на Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition и Windows XP Professional.
- ❑ Mac OS X се однесува на Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x.

Употреба на Epson Connect услугата за поврзување на

Со употребата на Epson Connect и други услуги на компанијата, лесно можете да печатите директно од Вашиот смарт телефон, преносен компјутер или лаптоп секогаш и насекаде низ светот! Достапноста на услугите се менува во зависност од производот. За повеќе информации во врска со печатењето и другите услуги, посетете ја следнава адреса:

<https://www.epsonconnect.com/> (порталот на Epson Connect)

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

Можете да го погледнете Epson Connect упатството со двојно кликување на  иконата за брз пристап од работната површина.



Важни упатства

Упатства за безбедност

Прочитајте ги и следете ги следниве упатства со цел безбедно користење на производот. Чувајте го упатството за подоцнежна употреба. Исто така, придржувајте се до сите предупредувања и упатства означени на производот.

- Исклучиво користете го струјниот кабел доставен заедно со овој производ и не користете го кабелот со друга опрема. Користењето на други кабли со овој производ или користењето на доставениот струен кабел со друга опрема може да доведе до пожар или електричен удар.
- Проверете вашиот кабел за наизменична струја да ги исполнува соодветните локални стандарди за безбедност.
- Никогаш сами не расклопувајте го, не менувајте или не обидувајте се да ги поправите кабелот, печатачот, скенерот или другите опции, освен како што е посебно објаснето во упатството за производот.
- Исклучете го производот од струја и обратете се за помош на стручни лица за сервисирање во следниве ситуации:
Кабелот за струја или приклучокот е оштетен, во производот влегла течност; производот паднал или куќиштето е оштетено, производот не работи нормално или покажува значителна промена во работата. Не прилагодувајте контроли што не се опфатени со упатствата за ракување.
- Ставете го производот блиску до приклучок во сид од кој може лесно да се исклучи.
- Не поставувајте го и не складирајте го производот надвор, близу до прекумерна нечистотија или прав, извори на топлина, или на места што се подложни на електрични удари, вибрации, висока температура или влажност.
- Внимавајте да не истурите течност на производот и не ракувајте со производот со влажни раце.
- Производот чувајте го на растојание од најмалку 22 см од електростимулатори на срцето. Радиобрановите на овој производ можат негативно да се одразат врз работата на електростимулатори на срцето.
- Контактирајте го вашиот добавувач доколку ЛЦД-екранот се оштети. Доколку вашите раце се натопени со течен кристален раствор, темелно исплакнете ги со сапун и вода. Доколку ви влезе во очите течен кристален раствор, веднаш исплакнете ги со вода. Доколку по темелното плакнење имате непријатно чувство или проблеми со видот, веднаш посетете лекар.
- Избегувајте да употребувате телефон за време на електрична бура. Постои мала опасност од електричен удар од грмотевица.
- Не користете телефон да пријавите истекување на гас во близина на истекувањето.

Белешка:

Овде можете да ги погледнете безбедносните упатства за касетите со мастило.

➔ „Замена на касети со мастило“ на страница 96


Совети и предупредувања за производот

Прочитајте ги и следете ги следниве упатства со цел избегнување на оштетување на производот или имотот. Чувајте го упатството за подоцнежна употреба.

Поставување/употреба на производот

- Немојте да ги блокирате или покривате вентилите и отворите на производот.
- Користете единствено извор за напојување означен на етикетата на производот.
- Избегнувајте употреба на истото струјно коло како и апаратите за фотокопирање или системите за воздушна регулација кои редовно се вклучуваат и исклучуваат.
- Избегнувајте електрични приклучоци контролирани од прекинувачи или автоматски релеи.
- Целиот компјутерски систем треба да биде подалеку од можни извори на електромагнетно влијание, како што се звучници или бази на безжични телефони.
- Каблите за довод на електрична енергија треба да бидат така поставени за да се избегне нагризување, отсекување, загревање, набирање и извитување. Не ставајте предмети врз каблите за довод на електрична енергија и не дозволувајте каблите да бидат нагазнати или да се газат по нив. Посебно внимавајте сите кабли за довод на електрична енергија да се прави на краевите и местата каде што влегуваат и излегуваат од трансформаторот.
- Доколку со производот користите продолжен кабел, внимавајте вкупната јачина на струја на апаратите изразена во ампери кои се вклучени во продолжниот кабел да не ја надминува јачината на струја за кабелот изразена во ампери. Исто така, внимавајте вкупната јачина на струја на сите апарати вклучени во видниот приклучок да не ја надминува јачината на струјата на видниот приклучок.
- Доколку планирате да го користите производот во Германија, инсталацијата во зградата мора да е заштитена со 10- или 16-амперски осигурувач за да обезбеди заштита од краток спој и заштита од поголем напон.
- Кога го поврзвате производот на компјутер или друг уред со кабел, внимавајте на точната поставеност на конекторите. Секој поврзувач има само една правилна насока. Ставање осигурувач во погрешна насока може да ги оштети и двата апарати поврзани со кабел.
- Ставете го производот на рамна, стабилна површина што е поширока од основата на производот во сите насоки. Ако го ставите производот покрај ѕид, оставете повеќе од 10 см помеѓу задниот дел на производот и ѕидот. Производот нема да работи правилно ако не е во хоризонтална положба.
- При складирање или пренесување на производот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.
- Оставете простор за каблите зад производот и простор над производот така што целосно ќе можете да го кренете капакот за документи.
- Оставете доволно простор од предната страна на производот, за хартијата да излезе целосно.
- Избегнувајте места кои подлежат на нагли промени на температура и влажност. Исто така, чувајте го производот подалеку од директна сончева светлина, извори на силна светлина или топлина.

Важни упатства

- Не ставајте предмети во отворите на производот.
- Не ставајте ја раката во производот и не допирајте ги касетите со мастило при печатење.
- Не допирајте го белиот плоснат кабел што се наоѓа во производот.
- Не користете спрејови што содржат запаливи гасови во или околу производот. Со тоа може да предизвикате пожар.
- Не поместувајте го држачот за касетите со мастило со рака, во спротивно може да го оштетите производот.
- Секогаш исклучувајте го производот со користење на копчето . Не вадете ги каблите и не исклучувајте ја струјата од приклучокот сè додека ЛЦД-екранот целосно не се угасне.
- Пред да го пренесете производот на друго место, проверете дали главата за печатење се наоѓа во својата почетна положба (крајно десно) и дали касетите за мастило се на место.
- Внимавајте скенерот да не ви ги фати прстите кога го затворате.
- Ако не планирате да го користите производот подолго време, извадете го кабелот од електричниот приклучок.
- Не притискајте премногу силно на стаклото на скенерот при поставување на изворните документи.
- Во текот на животниот век на производот може да е потребна замена на перничето за вишок мастило кога ќе биде полно. Дали и кога ова ќе треба да се направи зависи од бројот на отпечатени страници на печатачот, видот на материјалот за печатење и бројот на циклуси на чистење на производот. Преку статусот на екранот Epson, Вашиот ЛЦД, или светлата на контролната табла ќе видите кога треба да се замени овој дел. Потребата да се замени перничето не значи дека производот ќе престане да работи според неговите спецификации. Замената на овој дел е рутинска активност во рамките на спецификациите на производот и нема потреба од поправка. Со гаранцијата на Epson не се покриваат трошоците на замената. Доколку има потреба од замена на перничето, тоа може да се направи од страна на овластен сервисер на Epson. Не претставува дел кој може да се поправи.

Користење на производот со безжично поврзување

Белешка:

Достапноста на оваа функција се разликува во зависност од производот.

- Не користете го производот во медицински установи или во близина на медицинска опрема. Радиобрановите на овој производ можат негативно да се одразат врз работата на електрична медицинска опрема.
- Не користете го производот во близина на автоматско контролирани уреди како што се автоматски врати и аларми за пожар. Радиобрановите на овој производ можат негативно да се одразат врз тие уреди и можат да предизвикаат несреќи поради неисправно функционирање.

Користење на ЛЦД-екранот

- ЛЦД екранот може да има неколку мали светли или темни точки и поради своите карактеристики може да има нерамномерна сјајност. Ова е вообичаено и не покажува дека е оштетен на каков било начин.

Важни упатства

- Користете само сува, мека крпа за да го чистите ЛЦД-екранот. Не употребувајте течни или хемиски средства за чистење.
- Надворешната страна на ЛЦД-екранот може да се скрши доколку подлежи на силен удар. Контактирајте го производителот доколку површината на таблата се изгребе или пукне, и не допирајте ги и не обидувајте се да ги отстраните скршените парчиња.

Ракување со касетите за мастило

Ќе Ви дадеме безбедносни упатства во врска со мастилото и совети/предупредувања за производот во следниов линк (пред делот „Заменување на касетите со мастило“).

➔ [„Замена на касети со мастило“ на страница 96](#)

Ограничувања за копирање

Запазете ги следниве ограничувања за да обезбедите одговорна и законска употреба на вашиот производ.

Забрането е со закон копирање на следниве работи:

- Банкарски сметки, ковани пари, пазарни хартии од вредности издадени од државата, државни обврзници и локални хартии од вредност.
- Неискористени поштенски марки, разгледници со платена поштарина и други официјални поштенски документи со важечки поштенски знак.
- Државни таксени марки и хартии од вредност кои се издаваат во согласност со законската постапка

Внимавајте при копирање на следниве работи:

- Пазарни хартии од вредности од приватни фирми (сертификати за производи, преносливи хартии од вредност, чекови итн.), месечни пропусници, карти со попуст итн.
- Пасоши, возачки дозволи, гаранции за состојба, сметки за патарина, ознаки за храна, билети, итн.

Белешка:

Копирањето на овие работи може исто така да биде забрането со закон.

Соодветна употреба на авторските материјали:

- Производите може да се користат неправилно со несоодветно копирање на материјали заштитени со авторски права. Освен во случај на препорака од признат надлежен орган, однесувајте се одговорно и со почит кон дозволата за копирање од страна на носителот на авторско право пред да го копирате публикуваниот материјал.

Заштита на лични податоци

Со овој производ можете да сочувате имиња и телефонски броеви во меморијата дури и кога е исклучена струјата.

Важни упатства

Употребете го следново мени за бришење на меморијата доколку го дадете производот на некој друг или го отстраните.

Модели со екран во боја со големина од 2,5 инчи:

Притиснете  и изберете **Restore Default Settings > All Settings**.

Црно-бели модели со дволиниски екран:

Притиснете  и изберете **Restore Default Settings > Reset All Settings**.

Запознавање со Вашиот производ

Достапни функции


Проверете што е достапно за Вашиот производ.

	WF-2510 WF-2511	WF-2520 WF-2521 WF-2528	WF-2530 WF-2531 WF-2538	WF-2540 WF-2541 WF-2548
Print	✓	✓	✓	✓
Копирање	✓	✓	✓	✓
Скенирање	✓	✓	✓	✓
Факс	✓	✓	✓	✓
ADF	-	✓	✓	✓
Wi-Fi	✓	-	✓	✓
Ethernet	-	✓	-	✓
USB влез за USB флеш меморија	-	-	-	✓

Белешка:

Илустрациите во овој прирачник се од сличен модел на производ. Иако може да се разликуваат од Вашиот производ, методот на работење е ист.

Делови на производот




a.	Капак на автоматскиот додавач на документи (ADF)*
b.	Автоматски додавач на документи (ADF)*
c.	Граничник*


Запознавање со Вашиот производ

d.	Влезна фиока за ADF (отворете и тука ставете ги оригиналите за копирање)*
e.	Излезна фиока на ADF (тука ќе се исфрлаат оригиналите како што ќе се копираат)*

* Достапноста на овој дел се разликува во зависност од производот.




a.	Граничник
b.	Задни касети за хартија
c.	Додатен дел за додавање на хартија
d.	Поддржувач за хартија
e.	Насочувач при додавање
f.	Излезна фиока
g.	Сопирач




a.	Капак на документот
b.	Стакло од скенерот
c.	Контролна табла
d.	USB приклучок за USB флеш меморија*

* Достапноста на овој дел се разликува во зависност од производот.

Запознавање со Вашиот производ



a.	Сканер
b.	Држач на касетата со мастило
c.	Глава на печатачот (под држачот на касетата за мастило)



a.	Приклучок за наизменична струја
b.	LAN влез*
c.	EXT. влез
d.	LINE влез
e.	Приклучок за USB


* Достапноста на овој дел се разликува во зависност од производот.

Упатство за контролната табла

Белешка:

Иако изгледот и менито на контролната табла и имињата на опциите и останатите имиња на ЛЦД-екранот можат малку да се разликуваат од Вашиот производ, методот на работење е ист.








Запознавање со Вашиот производ





Копчиња и ЛЦД

	Копчиња	Функција
a		Производот се вклучува и исклучува
b		Се вклучува функцијата за копирање.
c		Се вклучува функцијата за факсирање.
d		Се вклучува функцијата за скенирање.
e	-	ЛЦД-екран (2,5 инчен приказ на бои)
f	-	ЛЦД-екран (црно-бел дволиниски приказ)
g		Притиснете , , , за избирање на менија. Притиснете на OK за потврдување на избраните поставувања и одете на наредниот екран. При пишување на број на факс, служи за наназад, и за внесување на празно место.
h	0-9,*,#	Се наведува датумот/времето или бројот на копии, како и факс броевите. Се внесуваат алфанумерични знаци и се менуваат големи букви, мали букви, и броеви секој пат кога се притисне. Притиснете 1 симбол за внесување на симболи како што се тараба (#), плус (+), и апостроф (').
i		Се прикажуваат листите за брзо бирање/групно бирање. Притиснете повторно за промена на листите.
j		Се прикажува последниот повикувачки број. При внесување на броевите во функцијата за факсирање, со ова се внесува симболот за пауза (-) со што настапува кратка пауза за време на повикувањето.

Запознавање со Вашиот производ

	Копчиња	Функција
k		Се стопира функцијата во тек или се започнува со тековните поставувања. Доколку е притиснато копчето за откажување на копирањето, скенирање или испраќање по факс додека ADF е во употреба, сите оригинали во ADF ќе бидат исфрлени.
l		Се прикажуваат деталните поставувања за секоја функција.
m		Се откажува/се враќа на претходното мени.
n		Достапно само со модели кои поддржуваат Wi-Fi. Се прикажуваат Wi-Fi Setup менија со кои бежично се нагодува производот. За упатства за користење на менијата, видете Мрежно упатство.
o		Се започнува со црно-бело копирање/скенирање/испраќање по факс.
p		Се започнува со копирање/скенирање/испраќање по факс во боја.
-		Се прикажува на 2,5 инчен екран во боја. Се прикажува состојбата на следниов начин. Зелено: Epson Connect услугите се електронски достапни. Црвено: Epson Connect услугите се привремено откажани. Сиво: Epson Connect услугите не се достапни. ➔ „Употреба на Epson Connect услугата за поврзување на“ на страница 9

Светла

Светла	Функција
	Се вклучени кога производот е вклучен. Светка кога производот прима податоци, при печатење/копирање/скенирање/испраќање по факс, заменување на касетата со мастило, при полнење со мастило или чистење на главата на печататот.
	Останува вклучено кога производот е поврзан на Wi-Fi мрежа. Светка за време на мрежните поставувања на Wi-Fi.* Ова светло се исклучува кога е активна функцијата спиење.
ADF	Се вклучува кога оригиналите се препознаени во ADF.*

* Достапноста на овој дел се разликува во зависност од производот.

Ракување со хартија и медиум

Вовед во употреба, ставање и складирање медиуми


Може да постигнете добри резултати со повеќето типови обична хартија. Меѓутоа, обложената хартија овозможува врвни отпечатени примероци бидејќи апсорбира помалку мастило.

Epson нуди специјална хартија формулирана за мастилото што го користат печатачите на Epson, и ги препорачува овие типови на хартија за обезбедување на високо-квалитетни резултати.

При ставање специјална хартија на Epson, прво прочитајте ги упатствата дадени со хартијата и не заборавајте ги следните работи.

Белешка:

- ❑ Ставете хартија во задната касета со хартија со страната за печатење нагоре. Страната на која се печати вообичаено е посјајна или матирана. За повеќе информации, видете ги упатствата спакувани заедно со хартијата. Кај некои типови хартија кошовите се пресечени, за да препознае точната насока на ставање.
- ❑ Доколку хартијата е извиткана, пред да ја ставите, измазнете ја или нежно свиткајте ја во спротивна насока. Печатењето на извиткана хартија може да предизвика размачкување на мастилото врз отпечатените примероци. Не користете свиткана, брановита или искината хартија.



Чување на хартијата

Вратете ја неискористената хартија во оригиналното пакување веднаш штом завршите со печатење. Кога работите со посебни медиуми, Epson препорачува отпечатените примероци да се чуваат во пластична вреќичка што може пак да се затвори. Чувајте ги неискористената хартија и отпечатените примероци подалеку од високи температури, влажност и директна сончева светлина.

Избирање на хартија

Во табелата подолу се наведени поддржаните хартии. Капацитетот на ставање и печатење без рамки се разликува во зависност од хартијата како што е прикажано.

Ракување со хартија и медиум

Тип на медиум	Големина	Капацитет на ставање (листови)	Печатење без граници
Обична хартија*1	Писмо*2	до 11 мм	-
	A4*2	до 11 мм	-
	B5*2	до 11 мм	-
	A5*2	до 11 мм	-
	A6*2	до 11 мм	-
	Правно	1	-
	Прилагодена големина	1	-
Плико	#10	10	-
	DL	10	-
	C6	10	-
Bright White Ink Jet Paper (Светло бела хартија за мастило) на Epson	A4*2	80	-
Photo Quality Ink Jet Paper (Хартија за мастило со фотографски квалитет) на Epson	A4	80	-
Matte Paper — Heavyweight (Матна хартија — тешка) на Epson	A4	1	✓
Epson PhotoPaper (Фотографска хартија)	A4	1	✓
	10 x 15 см (4 x 6 инчи)	1	✓
	13 x 18 см (5 x 7 инча)	1	✓
Epson Premium Glossy PhotoPaper (Првокласна сјајна фотографска хартија)	A4	20	✓
	10 x 15 см (4 x 6 инчи)	20	✓
	13 x 18 см (5 x 7 инча)	20	✓
	Големина на широчина 16:9 (102 x 181 мм)	20	✓
Epson Premium Semigloss PhotoPaper (Првокласна полусјајна фотографска хартија)	A4	20	✓
	10 x 15 см (4 x 6 инчи)	20	✓
Ultra Glossy Photo Paper (Ултрасјајна фотографска хартија) на Epson	A4	1	✓
	10 x 15 см (4 x 6 инчи)	1	✓
	13 x 18 см (5 x 7 инча)	1	✓

Ракување со хартија и медиум

Тип на медиум	Големина	Капацитет на ставање (листови)	Печатење без граници
Glossy Photo Paper (Сјајна фотографска хартија) на Epson	A4	20	✓
	10 x 15 cm (4 x 6 инчи)	20	✓
	13 x 18 cm (5 x 7 инча)	20	✓

*1 Хартија со тежина од 64 г/м² (17 lb) до 90 г/м² (24 lb).

*2 Капацитетот на ставање за рачно двострано печатење е 30 листа.

Белешка:

Достапноста на хартијата зависи од земјата.

Нагудување на видот на хартијата на ЛЦД-екранот

Производот автоматски се приспособува кон видот на хартија што е избран во поставките за печатење. Затоа поставките за тип на хартија се толку значајни. Тие му кажуваат на Вашиот производ каков вид на хартија користите и соодветно го приспособува обемот на мастило. Во табелата подолу се наведени поставките што треба да ги изберете за вашата хартија.

За оваа хартија	ЛЦД вид на хартија
Обична хартија	Plain Paper
Bright White Ink Jet Paper (Светло бела хартија за мастило) на Epson	
Ultra Glossy Photo Paper (Ултрасјајна фотографска хартија) на Epson	Photo Paper
Epson Premium Glossy Photo Paper (Првокласна сјајна фотографска хартија) на Epson	
Premium Semigloss Photo Paper (Првокласна полусјајна фотографска хартија) на Epson	
Glossy Photo Paper (Сјајна фотографска хартија) на Epson	
Photo Paper (Фотографска хартија) на Epson	

Нагудувања на видот на хартија од драјверот на печатачот

Производот автоматски се приспособува кон видот на хартија што е избран во поставките за печатење. Затоа поставките за тип на хартија се толку значајни. Тие му кажуваат на Вашиот производ каков вид на хартија користите и соодветно го приспособува обемот на мастило. Во табелата подолу се наведени поставките што треба да ги изберете за вашата хартија.

За оваа хартија	Вид на хартија за драјверот на печатачот
Обична хартија*	plain papers
Epson Bright White Ink Jet Paper (Светло бела хартија за мастило)*	

Ракување со хартија и медиум

За оваа хартија	Вид на хартија за драјверот на печатачот
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ултрасјајна фотографска хартија)*	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Првокласна сјајна фотографска хартија)*	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Првокласна полусјајна фотографска хартија)*	Epson Premium Semigloss
Epson Glossy Photo Paper (Сјајна фотографска хартија)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper (Фотографска хартија)*	Epson Photo
Epson Matte Paper — Heavyweight (Матна хартија — тешка)*	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Хартија за мастило со фотографски квалитет)*	
Пликови	Envelope

* Овие видови на хартија се компатибилни со Exif Print и PRINT Image Matching. За повеќе информации, повикајте се на документацијата која доаѓа со Exif Print или PRINT Image Matching компатибилен дигитален фотоапарат.

Белешка:


Достапноста за посебен медиум варира според локација. За најнови информации за хартиите што се достапни во вашата област, контактирајте ги во поддршка на Epson.

➔ „Веб страница за техничка поддршка“ на страница 169

Ставање хартија и Пликоа


Следете ги следните чекори за ставање хартија:

- 1 Превртете го штитникот на хартија напред.



Ракување со хартија и медиум

- 2** Извадете ја поддржувачот за хартија и излезната фиока и тогаш подигнете го стопирачот.




Белешка:

Оставете доволно простор од предната страна на производот, за хартијата да излезе целосно.

- 3** Поместете го граничникот налево.


- 4** Ставете хартија со страната за печатење нагоре, наспроти десната страна од задната касета со хартија.




Ракување со хартија и медиум

Белешка:

- ❑ Продувајте ги и порамнете ги рабовите на листовите пред да ги ставите.
- ❑ Страната за печатење најчесто е побела или посветла од другата страна.
- ❑ Секогаш прво ставајте хартија во задната касета со хартија со краткиот раб, дури и кога печатите слики со легната ориентација.
- ❑ Можете да ги користите следниве големини на хартија: А4, А5, А6, Правно, Писмо. Ставете само по 1 лист хартија.
- ❑ При ставање на пликоа, ставете ги прво кратките рабови со капакот надолу.




- ❑ Не ги користите извитканите, свитканите или залепени пликоа или оние со пластични делови.
- ❑ Пред ставање, израмнете ги свитканите делови на пликовите и капаците.



- ❑ Израмнете ја ивицата на пликот пред ставање.
- ❑ Избегнувајте да користите премногу тенки пликови, бидејќи може да се извиткаат при печатењето.

5

Ставете го насочувачот за рабовите наспроти левиот раб на хартијата, но не премногу силно.



Белешка:


За обична хартија, не ставајте хартија над знакот ▼ во граничникот.

За посебните хартии Epson, внимавајте бројот листови да е помал од ограничувањето одредено за хартијата.

➔ „Избирање на хартија“ на страница 20

Ракување со хартија и медиум

- 6** Превртете го штитникот на хартија наназад.



Ставање на оригинали

Автоматски додавач на документи (ADF)

Достапноста на овој дел се разликува во зависност од производот.

Можете да ставате оригинални документи во Автоматски додавач на документи (ADF) за копирање, скенирање или брзо испраќање по факс на повеќе страници. Можете да ги користите следниве оригинали во ADF.

Големина	A4/Писмо/Правно
Вид	Обична хартија
Тежина	64 г/м ² до 95 г/м ²
Капацитет	30 листови или 3 мм или помалку (A4, Писмо)/10 листови (Правно)



Внимание:

Со цел спречување на заглавување на хартија, избегнувајте ги следниве документи. За овие видови, користете го стаклото од скенерот.


- Документи споени со спојница, спојка, итн.
- Документи со лента или хартија во нив.
- Фотографии, ОНР или термална трансфер хартија.
- Искината, згужвана хартија или хартија со дупки.

1


Осигурајте се дека оригиналите не се на стаклото од скенерот. ADF може да не забележи документи во касетата доколку нема оригинали на стаклото од скенерот.

Ракување со хартија и медиум


- 2** Чукнете ги оригиналите на рамна површина за да ги израмните рабовите.




- 3** Ставете го граничникот на Автоматскиот додавач на документи.



- 4** Внесете ги оригиналите од предната страна и кратките работи најпрвин во Автоматскиот додавач на документи.





- 5** Поместете го граничникот додека не се спои со оригиналите.



Ракување со хартија и медиум


- 6** Проверете дали е вклучено ADF светлото од контролната табла.

Белешка:


- ❑ ADF светлото може да остане исклучено доколку има оригинал на стаклото од скенерот. Доколку притиснете на  во овој случај, оригиналот на стаклото од скенерот ќе се копира, скенира или испраќа по факс наместо оригиналите во ADF.
- ❑ ADF светлото нема да се вклучи кога производот е во функцијата спиење. Притиснете кое било копче освен  да излезете од функцијата спиење. Може да е потребно малку време да се вклучи светлото по излегување од функцијата спиење.
- ❑ Внимавајте да не влезат страни предмети во дупката од левиот преден агол на стаклото од скенерот. Во спротивно, може да се спречи работењето на ADF.
- ❑ Кога ја користите функцијата за копирање со Автоматскиот додавач на документи (ADF), поставувањата за печатење се наместени на **Reduce/Enlarge — Actual Size**, **Paper Type — Plain Paper**, и **Paper Size — A4/Legal**. Отпечатените примероци се намалени доколку копирате оригинал поголем од A4/Правно.

Стакло од скенерот

- 1** Отворете го капакот за документот и ставете го оригиналот со предната страна надолу на стаклото од скенерот.



- 2** Ставете го оригиналот на аголот.



Ракување со хартија и медиум

Белешка:

Погледнете ги следниве делови доколку настанат проблеми со областа за скенирање или насоката на скенирање при користење на Epson скенирање.

- ➔ „Рабовите на оригиналот не се скенирани“ на страница 154
- ➔ „Повеќе документи се скенирани во една датотека“ на страница 154

3


Нежно затворете го капакот.


Копирање




Копирање на документи

Основно копирање

Следете ги чекорите подолу за копирање на документи.

- 1 Ставете хартија.
➔ „Ставање хартија и Пликоа“ на страница 23
- 2 Ставете го/ги оригиналот(ите) во Автоматскиот додавач на документи или на стаклото од скенерот.
➔ „Ставање на оригинали“ на страница 26
- 3 Притиснете на  за внесување на функцијата за копирање.
- 4 Притиснете ▲ или ▼ да го одредите бројот на копии.
Густијата на моделите за 2,5 инчен приказ на бои може да се промени по желба.
- 5 Одредете ги менијата за поставувањата за копирање.

Моделите со екран во боја со големина од 2,5 инчи:
Притиснете  и изберете **Paper and Copy Settings**.

Црно-бели модели со дволиниски екран:
Притиснете .
- 6 Изберете ги соодветните поставувања за копирање како на пример, приказ, големина на хартија, вид на хартија и квалитет на хартија. Користете ▲ или ▼ за избирање на поставувањата и тогаш притиснете **ОК**. Кога завршите, притиснете  повторно за враќање на функцијата за копирање на екранот.
- 7 Притиснете едно од  копчиња за почнување со копирање.

Листа на менија на функцијата за копирање

Погледнете го делот подолу за листата на менија на функцијата за копирање.

➔ „Опција за копирање“ на страница 85

Печатење

Драјвер на печатачот и приказ на состојбата

Драјверот на печатачот ви овозможува да изберете широк спектар на поставки за постигнување најдобри резултати во печатењето. Приказот на состојбата и алатките на печатачот помагаат да го проверувате производот и да го одржувате во врвна функционална состојба.

Напомена за корисниците на Windows:

- ❑ Драјверот на печатачот автоматски ги пронаоѓа и инсталира најновите верзии на драјвери за печатачи од веб-страницата на Epson. Кликнете на копчето **Software Update** од прозорецот на драјверот на печатачот **Maintenance** а потоа следете ги упатствата на екранот. Доколку копчето не се појави во **Maintenance** прозорецот, одете на **All Programs (Сите програми)** или **Programs (Програми)** во **Windows Старт** менито и проверете во **EPSON** папката.
- ❑ Доколку сакате да го измените јазикот на драјверот, изберете го саканиот јазик од поставките за **Language** преку прозорецот **Maintenance** од драјверот на печатачот. Зависно од земјата во која се наоѓате, оваа функција може да не е достапна.

Пристап до двигателот на печатачот за Windows

Може да пристапите до двигателот на печатачот преку повеќето апликации за Windows, преку менито Start (Старт) на Windows или преку taskbar (лента со задачи).

За да направите поставки применливи само за апликацијата што вие ја користите, пристапете му на драјверот на печатачот преку таа апликација.

За да направите поставките да се применуваат на сите ваши апликации во Windows, пристапете до двигателот на печатачот преку менито Start (Старт) или преку taskbar (лента со задачи).

За пристап до драјверот на печатачот, повикајте се на следните делови.

Белешка:

Сликите од прозорците на драјверот на печатачот во ова Упатство за корисникот се од Windows 7.

Од апликации на Windows

- 1** Кликнете на копчето **Print (Печати)** или **Print Setup (Поставки за печатење)** во менито File (Датотека).
- 2** Во прозорецот што се појавува, кликнете **Printer (Печатач)**, **Setup (Поставување)**, **Options (Опции)**, **Preferences (Претпочитани вредности)** или **Properties (Својства)**. (Во зависност од вашата апликација, можеби треба да кликнете на едно или на комбинација од овие копчиња.)

Печатење

Од менито Старт

Windows 7:

Кликнете на копчето за почнување, изберете **Devices and Printers (Уреди и печатачи)**. Десен клик на производот и изберете **Printing preferences (Претпочитани вредности за печатење)**.

Windows Vista:

Кликнете на копчето за почнување, изберете **Control Panel (Контролен панел)**, а потоа изберете **Printer (Печатач)** од категоријата **Hardware and Sound (Хардвер и звук)**. Изберете производ и кликнете на **Select printing preferences (Избери приоритети за печатење)**.

Windows XP:

Кликнете на **Start (Старт)**, **Control Panel (Контролен панел)**, (**Printers and Other Hardware (Печатачи и друг хардвер)**) потоа на **Printers and Faxes (Печатачи и факсови)**. Изберете производ и кликнете на **Printing Preferences (Претпочитани вредности за печатење)** од **File (Датотека)** менито.

Од иконата за брз пристап на лента со задачи


Десен клик на иконата на производот од taskbar (лента со задачи), а потоа изберете **Printer Settings**.

За да додадете икона за брз пристап на taskbar (лента со задачи) во Windows, прво пристапете до двигателот на печатачот преку менито **Start (Старт)**, како што е опишано погоре. Потоа, кликнете на картичката **Maintenance**, а потоа на копчето **Monitoring Preferences**. Во прозорецот **Monitoring Preferences**, штиклирајте го полето **Shortcut Icon**.

Добивање информации за помош преку интернет

Во прозорецот за драјверот со печатачот, обидете се со една од следните постапки.

Десен клик на ставката, а потоа кликнете **Help**.

Кликнете на копчето  во горниот десен агол на прозорецот, па кликнете на ставката (само за Windows XP).

Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X

Во табелата подолу опишано е како да пристапите до дијалог-прозорецот за драјверот на печатачот.

Дијалог-прозорец	Како да пристапам до него?
Page Setup	Кликнете Page Setup од менито File во вашата апликација. <i>Белешка:</i> Во зависност од вашата апликација, менито за Page Setup може да не се појави во менито File .
Print	Кликнете Print од менито File во вашата апликација.

Печатење

Epson Printer Utility 4	<p>За Mac OS X 10.7, кликнете на System Preferences од Apple менито а потоа кликнете на Print & Scan. Изберете го производот од Printers листата, кликнете на Options & Supplies, Utility, а потоа кликнете на Open Printer Utility.</p> <p>За Mac OS X 10.6, кликнете на System Preferences во менито Apple, а потоа кликнете на Print & Fax. Изберете го производот од Printers листата, кликнете на Options & Supplies, Utility, а потоа кликнете на Open Printer Utility.</p> <p>За Mac OS X 10.5, кликнете на System Preferences во менито Apple, а потоа кликнете на Print & Fax. Изберете го производот од Printers листата, кликнете на Open Print Queue а потоа кликнете на Utility копчето.</p>
-------------------------	---

Добивање информации за помош преку интернет

Кликнете на копчето  **Help** во дијалог-прозорецот Print.

Основни функции

Основно печатење

Белешка:


- Сликите на прозорците во овој дел може да се разликуваат, зависно од моделот.
- Пред да печатите, ставете ја правилно хартијата.
 - ➔ „Ставање хартија и Пликоа“ на страница 23
- Погледнете го делот подолу за областа за печатење.
 - ➔ „Простор за печатење“ на страница 160
- По завршување на поставувањата, отпечатете еден тест примерок и проверете ги резултатите пред да ја отпечатите целата работа.

Поставувања за основен производ за Windows

- 1** Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.

Печатење

- 2 Пристапете до поставките за печатачот.
 ➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Windows“ на страница 31



- 3 Кликнете на картичката **Main**.
- 4 Изберете соодветна поставка за Document Size. Може да дефинирате и прилагодена големина на хартија. За детали, видете во електронската помош.
- 5 Штиклирајте **Borderless** за да печатите фотографии без рамка.
 ➔ „Избирање на хартија“ на страница 20
- Ако сакате да контролирате колкав дел од сликата ќе се протега вон рамките на хартијата, кликнете на копчето **Settings**, изберете **Auto Expand** како Method of Enlargement, а потоа прилагодете го лизгачот **Amount of Enlargement**.
- 6 Изберете **Portrait** (исправено) или **Landscape** (легнато) за менување на ориентацијата на отпечатокот.

Белешка:

Изберете **Landscape** кога печатите на пликови.

- 7 Изберете соодветна поставка за Paper Type.
 ➔ „Нагодувања на видот на хартија од драјверот на печатачот“ на страница 22

Белешка:

Квалитетот на печатењето се прилагодува автоматски за избраниот Paper Type.

Печатење

- 8 Кликнете на **ОК** за да го затворите прозорецот за поставки за печатачот.

Белешка:

За да ги смените напредните поставки, видете во соодветното поглавје.


- 9 Отпечатете го фајлот.

Поставувања за основен производ за Mac OS X

Белешка:

Илустрациите на прозорецот на драјверот на печатачот во овој дел се од Mac OS X 10.7.

- 1 Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
- 2 Пристапете до полето за дијалог Print.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 32



Белешка:

Доколку е прикажан поедноставниот статус за набљудување, кликнете на **Show Details** копчето (за Mac OS X 10.7) или на ▼ копчето (за Mac OS X 10.6 или 10.5) за зголемување на овој дијалог-прозорец.

Печатење

- 3 Изберете го производот што го користите како поставка за Printer.

Белешка:

Во зависност од вашата апликација, можеби нема да можете да изберете некои од деловите дадени во оваа дијалог рамка. Доколку е така, кликнете **Page Setup** од менито **File** на апликацијата и потоа направете ги соодветните прилагодувања.

- 4 Изберете го соодветното Paper Size (Голем.на харт.) поставување.

Белешка:

Изберете **XXX (Borderless)** како Paper Size (Голем.на харт.) доколку сакате да печатите фотографии без граници.


➔ „Избирање на хартија“ на страница 20

- 5 Изберете го соодветното Orientation поставување.

Белешка:

Изберете легната ориентација при печатење на пликоа.

- 6 Изберете **Print Settings** од појавното мени.



- 7 Изберете го соодветното Media Type поставување.

➔ „Нагодувања на видот на хартија од драјверот на печатачот“ на страница 22

Печатење

- Изберете го соодветното Expansion поставување за време на печатењето без граници за контролирање а количината на сликата која поминува преку рабовите на хартијата.
- Кликнете **Print** за да започнете со печатење.

Откажување на печатењето

Доколку треба да откажете наредба за печатење, следете ги упатствата во соодветниот дел подолу.

Користење на копчето на производот

Притиснете на  за да го откажете почнатото печатење.

За Windows

Белешка:

Не може да откажете наредба за печатење што е веќе испратена до производот. Во овој случај, печатењето откажете го преку производот.

- Пристапете до EPSON Status Monitor 3.
➔ „За Windows“ на [страница 131](#)
- Кликнете го копчето **Print Queue**. Се појавува Windows Spooler.
- Десен клик на работата што сакате да ја откажете и потоа изберете **Cancel (Затвори)**.

За Mac OS X


Следете ги следните чекори за да откажете наредба за печатење.

- Кликнете на иконата за производот во Dock.
- Во списокот на имиња на документи, изберете го документот што се печати.

Печатење

3

За да го откажете печатењето, кликнете на копчето **Delete**.



Други опции

Печатење на фотографии на лесен начин



Epson Easy Photo Print Ви дозволува да поставите и печатите дигитални фотографии на различни видови на хартија. Чекор по чекор упатствата во прозорецот Ви овозможуваат да ги прегледате фотографиите и да ги поставите посакуваните ефекти без правење тешки поставувања.

Со користење на Quick Print функцијата, можете да печатите со еден клик со направените поставувања.

Започнете со Epson Easy Photo Print

За Windows

- Двоен клик на **Epson Easy Photo Print** иконата од работната површина.
- За Windows 7 и Vista:
Кликнете на копчето за вклучување, одете на **All Programs (Сите програми)**, кликнете на **Epson Software**, а потоа кликнете на **Easy Photo Print**.

За Windows XP:

Кликнете на **Start (Старт)**, одете на **All Programs (Сите програми)**, одете на **Epson Software**, потоа кликнете на **Easy Photo Print**.

За Mac OS X

Двоен клик на **Applications** папката на Вашиот Mac OS X хард диск, потоа двоен клик на **Epson Software** и **Easy Photo Print** папките и на крај двоен клик на **Easy Photo Print** иконата.

Програмирање на производот (само за Windows)


Програмирањето на драјверот на печатачот го прави печатењето лесно. Исто така, можете и самите да го направите програмирањето.

Поставувања на производот за Windows

- 1** Пристапете до поставките за печатачот.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Windows“ на страница 31
- 2** Изберете Printing Presets во Main картичката. Поставувањата на производот се автоматски направени според вредностите прикажани во скокачкиот прозорец.

Двостранично печатење (само за Windows)

Користете го драјверто на печатачот за печатење на двете страни на хартијата.



Достапни се два вида двострано печатење: стандардно и превиткана брошура.

Двостранично печатење е достапно само за следниве хартии и големини.

Хартија	Големина
Обична хартија	Правно, Писмо, A4, B5, A5, A6
Bright White Ink Jet Paper (Светло бела хартија за мастило) на Epson	A4

Печатење

Белешка:

- Оваа карактеристика не е достапна за Mac OS X.
- Оваа функција може да не е достапна за некои поставувања.
- Оваа функција може да не е достапна кога на производот му се пристапува од мрежа или кога се користи како заеднички печатач.
- Капацитетот за ставање се разликува за време на двостраничното печатење.
➔ „Избирање на хартија“ на страница 20
- Користете само хартии соодветни за двостранично печатење. Во спротивност, квалитетот на отпечатениот примерок може да не задоволува.
- Во зависност од хартијата и количината на мастило што се користат за печатење на текстови и слики, хартијата може да пропушти мастило од другата страна од хартијата.
- За време на двостраничното печатење површината на хартијата може да се размачка.
- Оваа функција е достапна само кога EPSON Status Monitor 3 е овозможено. За да го вклучите следењето на состојбата, отворете го драјверот на печатачот и кликнете на картичката **Maintenance tab**, а потоа на копчето **Extended Settings**. Во прозорецот **Extended Settings**, штиклирајте го полето **Enable EPSON Status Monitor 3**.

Поставувања на производот за Windows

- 1 Пристапете до поставките за печатачот.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Windows“ на страница 31
- 2 Штиклирајте го полето **2-Sided Printing**.
- 3 Кликнете на **Settings**, и направете ги соодветните поставувања.

Белешка:

Доколку сакате да печатите свиткана брошура, изберете **Booklet**.


- 4 Проверете ги останатите поставувања и печатете.

Белешка:

- Самите маргините за спојување може да се разликуваат од наведените маргини, во зависност од вашата апликација. Пред печатење на целата работа, за да ги проверите резултатите, испробајте со неколку листови.
- Осигурајте се дека мастилото е целосно суво пред повторно да ставите хартија.

Прилагодено печатење според страницата

Овозможува автоматско зголемување или намалување на големината на документот за да одговара на големината на хартијата избрана во драјверот на печатачот.

**Белешка:**

Оваа функција може да не е достапна за некои поставувања.

Поставувања на производот за Windows


- 1 Пристапете до поставките за печатачот.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Windows“ на страница 31
- 2 Изберете **Reduce/Enlarge Document** и **Fit to Page** од More Options картичката, а потоа изберете ја големината на хартијата која ја користите од Output Paper.
- 3 Проверете ги останатите поставувања и печатете.

Поставувања на производот за Mac OS X

- 1 Пристапете до полето за дијалог Print.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 32
- 2 Изберете **Scale to fit paper size** за Destination Paper Size од Paper Handling прозорец и изберете ја посакуваната големина на хартија од скокачкото мени.
- 3 Проверете ги останатите поставувања и печатете.

Печатење неколку страници на лист

Овозможува користење на драјверот на печатачот за печатење на две или четири страници на еден лист хартија.

**Белешка:**

Оваа функција може да не е достапна за некои поставувања.

Поставувања на производот за Windows

- 1 Пристапете до поставките за печатачот.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Windows“ на страница 31
- 2 Изберете **2-Up** или **4-Up** како Multi-Page од Main картичката.
- 3 Кликнете на **Page Order**, и направете ги соодветните поставувања.
- 4 Проверете ги останатите поставувања и печатете.

Поставувања на производот за Mac OS X

- 1 Пристапете до полето за дијалог Print.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 32
- 2 Изберете го посакуваниот број на Pages per Sheet и Layout Direction (редоследот на страниците) во Layout прозорецот.
- 3 Проверете ги останатите поставувања и печатете.

Делење на производот за печатење

Поставки за Windows

Со овие упатства се дава објаснување како да го поставите производот за да можат да го користат и други корисници во мрежата.

Најпрво, производот го поставувате како заеднички печатач на компјутерот на кој директно е поврзан. Потоа, производот го додавате кај сите компјутери од мрежата што имаат пристап до него.

Белешка:

- Овие упатства се само за мали мрежи. За делење на производот во голема мрежа, консултирајте го администраторот на мрежата.
- Илустрациите во следниот дел се од Windows 7.

Поставки за производот како заеднички печатач

Белешка:

- За да го поставите производот како заеднички Windows 7 или Vista, ќе Ви треба сметка со администраторски привилегии и лозинката доколку се најавувате како стандарден корисник.
- За да го поставите производот како заеднички печатач Windows XP, мора да се логирате на Computer Administrator (Компјутерски администратор) сметката.

Следете ги чекорите дадени подолу на компјутер што е директно поврзан со производот:

1**Windows 7:**

Кликнете на копчето за почнување, изберете **Devices and Printers (Уреди и печатачи)**.

Windows Vista:

Кликнете на копчето за почнување, изберете **Control Panel (Контролен панел)**, а потоа изберете **Printer (Печатач)** од категоријата **Hardware and Sound (Хардвер и звук)**.

Windows XP:

Кликнете **Start (Старт)** и изберете **Control Panel (Контролен панел)**, а потоа изберете **Printers and Faxes (Печатачи и факсови)** од категоријата **Printers and Other Hardware (Печатачи и друг хардвер)**.

2**Windows 7:**

Десен клик на иконата на производот, кликнете на **Printer properties (Својства на печатачот)**, а потоа кликнете на **Sharing (Споделување)**. Потоа кликнете на копчето **Change Sharing Options (Смени ги Опциите за споделување)**.

Windows Vista:

Десен клик на иконата на производот, кликнете на **Sharing (Споделување)**. Кликнете на копчето **Change sharing options (Смени ги Опциите за споделување)**, а потоа кликнете **Continue (Продолжи)**.

Windows XP:


Десен клик на иконата на производот, кликнете на **Sharing (Споделување)**.

Печатење

- 3 Изберете **Share this printer (Сподели го овој печатач)**, а потоа внесете Име за споделување.

Белешка:

Не користете растојание или тире во заедничкото име.



Ако сакате автоматски да се преземаат двигатели за печатачот за компјутерите што работат со различни верзии на Windows, кликнете **Additional Drivers (Дополнителни драјвери)** и изберете ги средината и оперативните системи на другите компјутери. Кликнете на **ОК**, потоа внесете го софтвер дискот на производот.

- 4 Кликнете на **ОК** или **Close (Затвори)** (доколку имате инсталирано дополнителни двигатели).

Додавање на производот на други мрежни компјутери

За да го додадете производот на секој компјутер од мрежата што има пристап до него, следете ги следниве чекори.

Белешка:

Пред да се пристапи на печатачот од друг компјутерот, на компјутерот на кој е поврзан мора да биде поставен како заеднички печатач.

➔ „Поставки за производот како заеднички печатач“ на страница 43.

Печатење

1

Windows 7:

Кликнете на копчето за почнување, изберете **Devices and Printers (Уреди и печатачи)**.

Windows Vista:

Кликнете на копчето за почнување, изберете **Control Panel (Контролен панел)**, а потоа изберете **Printer (Печатач)** од категоријата **Hardware and Sound (Хардвер и звук)**.

Windows XP:

Кликнете **Start (Старт)** и изберете **Control Panel (Контролен панел)**, а потоа изберете **Printers and Faxes (Печатачи и факсови)** од категоријата **Printers and Other Hardware (Печатачи и друг хардвер)**.

2

Windows 7 и Vista:

Кликнете на копчето **Add a printer (Додај печатач)**.

Windows XP:

Кликнете на копчето **Add a printer (Додај печатач)**. Се појавува **Add Printer Wizard (Волшебник Додадете печатач)**. Кликнете го копчето **Next (Следно)**.


3

Windows 7 и Vista:

Кликнете **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Додај мрежен, безжичен или Bluetooth печатач)**, а потоа **Next (Следно)**.

Windows XP:

Изберете **A network printer, or a printer attached to another computer (Мрежен печатач или печатач поврзан на друг компјутер)**, а потоа кликнете **Next (Следно)**.



4

Следете ги упатствата на екранот за да го изберете производот што сакате да го користите.

Белешка:

Во зависност од оперативниот систем и конфигурацијата на компјутерот на кој е поврзан производот, **Add Printer Wizard (Волшебник Додадете печатач)** може да побара да го инсталирате драјверот на печатачот од софтверот дискот на производот. Кликнете на копчето **Have Disk** и следете ги упатствата на екранот.

Поставка за Mac OS X

За поставување на производот на Mac OS X мрежа, користете Printer Sharing поставувања. За детали, видете ја документацијата за Macintosh.


Сканирање

Да се обидеме да скенираме

Започнување со скенирањето


Да скенираме документ за да се навикнеме на процесот.

- 1 Ставете го/ги оригиналот(ите) на стаклото од скенерот.
➔ „Ставање на оригинали“ на страница 26
- 2 Започнете со Epson Scan.
 - Windows:
Двоен клик на **Epson Scan** иконата од работната површина.
 - Mac OS X:
Изберете **Applications > Epson Software > EPSON Scan**.
- 3 Изберете **Home Mode**.




Сканирање


- 4 Изберете **Text/Line Art** како **Document Type** поставување.



- 5 Кликнете на **Preview**.




- 6 Кликнете на **Scan**.



Сканирање

7

Кликнете на ОК.




Вашата скенирана слика е сочувана.







Функции за приспособување на сликата

Epson Scan нуди разновидност на поставувања за подобрување на бојата, острината, контрастот и други аспекти во врска со квалитетот на сликата.






Видете Помош за повеќе детали за Epson Scan.



Сканирање

<p>Tone Correction</p>	<p>Овозможува графички интерфејс за посебно приспособување на нивоата на нијанси.</p>  <p>The image shows a pink flower with green leaves. A blue arrow points from the original image to the corrected image, where the colors are more vibrant and the contrast is higher.</p>
<p>Image Adjustment</p>	<p>Го приспособува осветлувањето и контрастот и балансот на црвена, зелена и сина боја на целата слика.</p>  <p>The image shows a basket of various fruits. A blue arrow points from the original image to the adjusted image, where the colors are more balanced and the overall brightness is increased.</p>
<p>Color Palette</p>	<p>Овозможува графички интерфејс за приспособување на нивоа на средни нијанси, како што се нијансите на кожата, не оштетувајќи ги осветлените и исенчаните делови на сликата.</p>  <p>The image shows autumn leaves. A blue arrow points from the original image to the adjusted image, where the colors are more saturated and the mid-tones are better defined.</p>
<p>Unsharp Mask</p>	<p>Ги изострува рабовите на сликата за појасна слика.</p>  <p>The image shows autumn leaves. A blue arrow points from the original image to the unsharp masked image, where the edges are sharper and the overall appearance is more defined.</p>
<p>Descreening</p>	<p>Ги остранива брановидни делови (познати како моаре) кои можат да се појават во осенчаните делови на сликата како што се нијансите на кожата.</p>  <p>The image shows a cypress tree against a sunset sky. A blue arrow points from the original image to the descreened image, where the moiré pattern has been removed.</p>
<p>Color Restoration</p>	<p>Автоматски ги враќа боите кај избледените фотографии.</p>  <p>The image shows a shop scene with people. A blue arrow points from the original image to the restored image, where the colors are more vibrant and the overall appearance is more natural.</p>

Сканирање


<p>Backlight Correction</p>	<p>Ги отстранува сенките од фографиите со премногу светло во позадината.</p> 
<p>Dust Removal</p>	<p>Автоматски ги отстранува дажките од правот од оригиналните слики.</p> 
<p>Text Enhancement</p>	<p>Го зголемува препознавањето на текстот при скенирање на документи со текст.</p> 
<p>Auto Area Segmentation</p>	<p>Ги прави црно-белите слики појасни и препознавањето на текстот поточно со одделување на текстот од графиките.</p> 
<p>Color Enhance</p>	<p>Збогатува одредена боја. Можете да изберете помеѓу црвена, сина или зелена.</p> 



Основно скенирање од контролната табла

Можете да сканирате документи и да испраќате скенирана слика од производот до поврзан компјутер. Осигурајте се дека сте го инсталирале софтверот за производот на Вашиот компјутер и сте го поврзале на компјутерот.

- 1 Ставете го/ги оригиналот(ите) во Автоматскиот додавач на документи или на стаклото од скенерот. ➔ „Ставање на оригинали“ на страница 26

Сканирање

2 Притиснете  за внесување на функцијата за скенирање.

3 Изберете опција од менито за скенирање. Користете  или  за избирање на мени а потоа притиснете **ОК**.


➔ „Опција за скенирање“ на страница 93

4 Изберете компјутер.

Белешка:

- Доколку производот е поврзан на мрежа, можете да изберете компјутер на кој сакате да ги сочувате скенираните слики.
- Можете да го смените прикажаното име на компјутерот на контролната табла со користење на *Epson Event Manager*.

Модели со екран во боја со големина од 2,5 инчи:

За зачувување на скенираните слики на USB флеш меморија поврзана со производот, изберете **Scan to USB Device**. За информации за **Scan to Cloud**, видете го *Epson Connect* упатството, кое може да го отворите со користење на  икона за брз пристап од работната површина.

5 Започнете со скенирање.

Модели со екран во боја со големина од 2,5 инчи:

Притиснете .

Црно-бели модели со дволиниски екран:

Притиснете на **ОК**.

Вашата скенирана слика е сочувана.

Листа на менија во режим за скенирање

Погледнете го делот подолу за листата на менија на режимот за скенирање.

➔ „Опција за скенирање“ на страница 93

Основно скенирање од Вашиот компјутер

Сканирање со Опција за првични поставувања


Home Mode ви овозможува да ги нагодите некои од поставките за скенирање и да ги проверите направените промени преку преглед на сликата. Оваа функција е корисна за основно скенирање на фотографии и графики.

Белешка:

- Со Home Mode, можете да скенирате само од стаклото од скенерот.
- Видете Помош за повеќе детали за *Epson Scan*.

Сканирање

- 1 Ставете го/ги оригиналот(ите).
➔ „Стакло од скенерот“ на страница 28
- 2 Започнете со Epson Scan.
➔ „Вклучување на Epson Scan драјвер“ на страница 67
- 3 Изберете **Home Mode** од Mode листата.



- 4 Изберете го Document Type поставување.
- 5 Изберете го Image Type поставување.
- 6 Кликнете на **Preview**.
➔ „Прегледување и приспособување на областа за скенирање“ на страница 58
- 7 Прилагодете ја позицијата и светлината и другите поставувања во врска со квалитетот на сликата.
- 8 Кликнете на **Scan**.

Сканирање

- 9** Во File Save Settings прозорец, изберете Туре поставување, а потоа кликнете на **ОК**.

Белешка:

Доколку **Show this dialog box before next scan** не е иткликано квадратчето, Epson Scan скенирањето веднаш започнува без прикажување на File Save Settings прозорецот.

Вашата скенирана слика е сочувана.

Скенирање со Опција за канцеларија

Office Mode овозможува брзо скенирање на документи со текст без претходно прегледување на сликата.

Белешка:

Видете Помош за повеќе детали за Epson Scan.

- 1** Ставете го/ги оригиналот(ите).
➔ „Ставање на оригинали“ на страница 26


Белешка за Автоматскиот додавач на документи (ADF):

- Доколку ја користите функцијата за прегледување, ставете ја само првата страна.
- Не ставајте хартија над линијата веднаш под ▼ знакот за стрелка на ADF.

- 2** Започнете со Epson Scan.
➔ „Вклучување на Epson Scan драјвер“ на страница 67

Сканирање

- 3 Изберете **Office Mode** од Mode листата.



- 4 Изберете го Image Type поставување.

- 5 Изберете го Document Source поставување.

- 6 Изберете ја големината на оригиналот како Size поставување.

- 7 Изберете ја соодветната резолуција на оригиналот(ите) како Resolution поставување.

- 8 Кликнете на **Scan**.

Сканирање

- 9** Во File Save Settings прозорец, изберете Type поставување, а потоа кликнете на **ОК**.

Белешка:

Доколку *Show this dialog box before next scan* не е иттиклирано квадратчето, Epson Scan скенирањето веднаш започнува без прикажување на File Save Settings прозорецот.

Вашата скенирана слика е сочувана.

Скенирање со Опција за професионалци

Professional Mode Ви овозможува целосна контрола врз поставките за скенирање и Ви овозможува да ги проверите направените промени преку преглед на сликата. Оваа функција се препорачува за напредни корисници.

Белешка:

Видете Помош за повеќе детали за Epson Scan.

- 1** Ставете го/ги оригиналот(ите).
➔ „Ставање на оригинали“ на страница 26


Белешка за Автоматскиот додавач на документи (ADF):

Доколку ја користите функцијата за прегледување, ставете ја само првата страна.

- 2** Започнете со Epson Scan.
➔ „Вклучување на Epson Scan драјвер“ на страница 67

Сканирање

- 3** Изберете **Professional Mode** од Mode листата.



- 4** Изберете го видот на оригиналот(ите) кои ги скенирате како Document Type поставувања.

- 5** Изберете го Document Source поставување.

- 6** Доколку изберете **Reflective** како Document Type поставување, изберете **Photo** или **Document** како Auto Exposure Type поставување.

Сканирање

- 7 Изберете го Image Type поставување.
- 8 Изберете ја соодветната резолуција на оригиналот(ите) како Resolution поставување.
- 9 Кликнете на **Preview** за преглед на сликата(ите). Прозорецот Preview се отвора и се прикажува(ат) сликата(ите).
➔ „Прегледување и приспособување на областа за скенирање“ на страница 58

Белешка за Автоматскиот додавач на документи (ADF):

- Со ADF се става првата страна од документот а потоа Epson Scan најпрвин ја скенира и ја прикажува во Preview прозорецот. ADF ја исфрла првата страна. Ставете ја првата страна од документот најгоре врз останатите страници, и потоа ставете го целиот документ во ADF.
- Не ставајте хартија над линијата веднаш под ▼ знакот за стрелка на ADF.

- 10 Изберете ја големината на скенираната слика(и) како Target Size поставување доколку има потреба. Можете да скенирате слики во оригинална големина или можете да ја намалите или зголемите големината со избирање на Target Size.
- 11 Доколку е потребно, приспособете го квалитетот на сликата.
➔ „Функции за приспособување на сликата“ на страница 49

Белешка:

Можете да ги сочувате поставувањата како група направени поставувања со **Name**, а потоа да ги примените направените поставувања при скенирање. Вашите направени поставувања исто така се достапни во Epson Event Manager.
Видете Помош за повеќе детали за Epson Event Manager.

- 12 Кликнете на **Scan**.
- 13 Во File Save Settings прозорец, изберете Type поставување, а потоа кликнете на **OK**.

Белешка:

Доколку **Show this dialog box before next scan** не е итиклирано квадратчето, Epson Scan скенирањето веднаш започнува без прикажување на File Save Settings прозорецот.

Вашата скенирана слика е сочувана.

Прегледување и приспособување на областа за скенирање

Избирање на функцијата за прегледување

Откако еднаш ќе ги изберете основните поставувања и резолуцијата, можете да ја прегледате сликата и да ја изберете или приспособите областа за скенирање во Preview прозорецот. Постојат два вида на прегледувања.

Сканирање

- Со Normal целосно се прегледува(ат) сликата(ите). Можете да изберете област на скенирање и рачно да ги направите приспособувањата за квалитетот на сликата.
- Со Thumbnail се прегледува(ат) сликата(ите) како кратки описи. Epson Scan автоматски ги лоцира рабовите на областа за скенирање, применува автоматски поставувања за позицијата на сликата(ите), и ја ротира сликата доколу е потребно.

Белешка:

- Некои од поставувањата кои ги менувате по прегледувањето на сликата се враќаат на почетните поставувања доколку ја смените опцијата за прегледување.
- Во зависност од видот на документот и Epson Scan опцијата која ја користите, можно е да не можете да го промените видот на прегледувањето.
- Доколку прегледувате слики без прикажан Preview дијалог-прозорец, сликата(ите) се прикажуваат во опцијата за прегледување со почетни поставувања. Доколку прегледувате со Preview дијалог-прозорец, сликата(ите) се прикажани во опцијата за прегледување која се прикажува веднаш пред прегледувањето.
- За промена на големината на Preview прозорецот, кликнете и влечете го крајот од Preview прозорецот.
- Видете Помош за повеќе детали за Epson Scan.


Правење на маркирана линија

Маркирана линија е движечка испрекината линија која се појавува на рабовите на прегледуваната слика за одредување на областа за скенирање.

Направете една од следниве работи за цртање на маркираната линија.

- За рачно цртање на маркираната линија, наместете го покажувачот на областата каде што сакате да го ставите работ на маркираната линија и кликнете. Влечете врз сликата до спротивниот агол од посакуваната област за скенирање.








- За автоматско цртање на маркирана линија, кликнете на  иконата за автоматско лоцирање. Можете да ја користите оваа икона само при користење на нормално прегледување и само кога имате еден документ на стаклото од скенерот.
- За цртање на маркираната линија со специфична големина, внесете нова ширина и височина во Document Size поставувања.
- За најдобри резултати и позиција на сликата, осигурајте се дека сите црти на маркираната линија се лоцирани во рамките на сликата за прегледување. Не вклучувајте области околу сликата за прегледувања во маркираната линија.

Сканирање

Прилагодување на маркираната линија

Можете да ја поместите маркираната линија и да ја приспособите големината. Доколку сте избрале нормален преглед, можете да направите неколку маркирани линии (до 50) на секоја слика за скенирање на различни области на слики како посебни датотеки.

	За поместување на маркираната линија, наместете го курсорот во рамките на маркираната линија. Показувачот станува рака. Кликнете и влечете ја маркираната линија до посакувана локација.
	За промена на големината на маркираната линија, наместете го курсорот над работ или аголот на маркираната линија. Показувачот станува права или аголна двојна стрелка. Кликнете и влечете го работ или аголот до посакуваната големина.
	За правење на дополнителни маркирани линии со иста големина, кликнете на оваа икона.
	За бришење на маркирана линија, кликнете во рамките на маркираната линија и кликнете на оваа икона.
	За активирање на сите маркирани линии, кликнете на оваа икона.

Белешка:


- За ограничување на движењето на маркираната линија само вертикално или хоризонтално, држете го **Shift** копчето како што ја движите маркираната линија.
- За ограничување на движењето на маркираната линија до тековните пропорции, држете го **Shift** копчето како што ја менувате големината на маркираната линија.
- Доколку цртате повеќе маркирани линии, кликнете на **All** во *Preview* прозорецот пред скенирањето. Во спротивно, само областа во рамките на последната нацртана маркирана линија ќе се скенира.

Различни видови на скенирање

Сканирање на списание

Најпрвин, ставете го списанието и започнете со Epson Scan.


➔ „Започнување со скенирањето“ на страница 47



- 1 Изберете **Home Mode** од Mode листата.
- 2 Изберете **Magazine** како Document Type поставување.
- 3 Кликнете на **Preview**.
- 4 Прилагодете ја позицијата и светлината и другите поставувања во врска со квалитетот на сликата.
Видете Помош за повеќе детали за Epson Scan.

Сканирање

5 Кликнете на **Scan**.



6 Изберете **PDF** како Туре поставување, а потоа кликнете на **OK**.

Вашата скенирана слика е сочувана.

Скенирање на повеќе документи во PDF формат


Најпрвин, ставете го документот и започнете со Epson Scan.

➔ „Започнување со скенирањето“ на страница 47

Белешка за Автоматскиот додавач на документи (ADF):

Доколку ја користите функцијата за прегледување, ставете ја само првата страна.

Сканирање




1 Изберете **Professional Mode** од Mode листата.

2 Изберете го Document Source поставување.

3 Кликнете на **Preview**.

Белешка за Автоматскиот додавач на документи (ADF):

- Исфрлената страница од документот со ADF се уште не е скенирана. Повторно ставете го целиот документ во ADF.




- Не ставајте хартија над линијата веднаш под ▼ знакот за стрелка на ADF.

Сканирање

- 4 Прилагодете ја позицијата и светлината и другите поставувања во врска со квалитетот на сликата. Видете Помош за повеќе детали за Epson Scan.

- 5 Кликнете на **Scan**.




- 6 Изберете **PDF** како Туре поставување, а потоа кликнете на **OK**.

Белешка:

Доколку **Show Add Page dialog after scanning** не е итиклирано квадратчето, Epson Scan автоматски го сочувува документот без прикажување на Add Page Confirmation window.

- 7 Epson Scan започнува со скенирање на документот.




- 8 Доколку сакате да скенирате повеќе страници, кликнете на **Add page**. Ставете го документот и скенирајте повторно, повторувајќи колку што е потребно за секоја страна.

Доколку сте завршиле со скенирањето, одете на чекор 9.

Сканирање

9

Кликнете на **Edit page** или **Save File**.


Edit page	<p>Изберете го ова копче доколку сакате да избришете или подредите некои страници. Потоа употребете ги иконите на дното на Editing Page прозорецот за избирање, ротирање, прередување и бришење на страници. Видете Помош за повеќе детали за Epson Scan.</p>  <p>Кликнете на ОК кога ќе завршите со уредување на страниците.</p>
Save File	Изберете го ова копче кога ќе завршите.

Страниците се сочувани во еден PDF фајл.

Сканирање на фотографија

Најпрви, ставете ја фотографијата на стаклото од скенерот и започнете со Epson Scan.


➔ „Започнување со скенирањето“ на страница 47



- 1 Изберете **Home Mode** од Mode листата.
- 2 Изберете **Photograph** како Document Type поставување.
- 3 Кликнете на **Preview**.
- 4 Прилагодете ја позицијата и светлината и другите поставувања во врска со квалитетот на сликата.
Видете Помош за повеќе детали за Epson Scan.

Сканирање

- 5** Кликнете на **Scan**.



- 6** Изберете **JPEG** како Туре поставување, а потоа кликнете на **ОК**.

Вашата скенирана слика е сочувана.

Информации за софтверот

Вклучување на Epson Scan драјвер

Со овој софтвер се овозможува контрола на сите аспекти од скенирањето. Можете да го користите како самостојна програма за скенирање или да го користите со друга TWAIN поддржана програма за скенирање.

Како да започнете

- Windows:
Двоен клик на **EPSON Scan** иконата од работната површина.
Или, изберете иконата за копчето за вклучување или **Start (Старт) > All Programs (Сите програми)**
или **Programs (Програми) > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan**.
- Mac OS X:
Изберете **Applications > Epson Software > EPSON Scan**.

Како да пристапите до помош

Кликнете на **Help** копчето на Epson Scan драјверот.

Започнување со друг софтвер за скенирање

Белешка:

Некои софтвери за скенирање може да не се вклучени во некои земји.


Epson Event Manager

Со ова се овозможува определување на кое било копче на производот за отворање на програмата за скенирање. Исто така, можете да сочувувате често користени поставувања за скенирање со што навистина ќе го забрзате скенирањето.

Како да започнете

- Windows:
Изберете го копчето старт или **Start (Старт) > All Programs (Сите програми) или Programs (Програми) > Epson Software > Event Manager (Настани менаџер)**.
- Mac OS X:
Изберете **Applications > Epson Software**, а потоа двоен клик на **Launch Event Manager** иконата.

Како да пристапите до помош

- Windows:
Кликнете на  иконата на горниот десен агол од екранот.
- Mac OS X:
Кликнете на **menu > Help > Epson Event Manager Help**.

ABBYY FineReader

Со овој софтвер се овозможува скенирање на документ и претворање на текстот во податоци кои може да ги уредувате со програма за процесирање на зборови.

OCR софтверот не може да препознае или има тешкотии при препознавање на следниве видови на документи или текстови.

- Ракописни букви
- Работи кои се копирани од други копии
- Факс
- Текст со збиени букви или висина на редови
- Текст во табели или потцртан текст
- Курзивни или накосени фонтови, и големина на фонт помала од 8
- Свиткани или збрчкани документи

Видете ABBYY FineReader помош за повеќе детали.

Сканирање

Како да започнете

- Windows:
Изберете го копчето за вклучување или **Start (Старт) > All Programs (Сите програми) или Programs (Програми) > ABBYY FineReader** папка > **ABBYY FineReader**.
- Mac OS X:
Изберете **Applications**, а потоа двоен клик на **ABBYY FineReader**.

Presto! PageManager

Со овој софтвер се овозможува скенирање, управување и делење на фотографиите или документите.

Како да започнете

- Windows:
Изберете го копчето за вклучување или **Start (Старт) > All Programs (Сите програми) или Programs (Програми) > Presto! PageManager** папка > **Presto! PageManager**.
- Mac OS X:
Изберете **Application > Presto! PageManager**, а потоа двоен клик на **Presto! PageManager** иконата.

Факсирање

Запознавање со функцијата FAX

Функцијата FAX е софтвер со кој може да се пренесуваат податоци како што се документи, цртежи и табели креирани со помош на апликација за процесирање на зборови или листови директно со факс, без печатење. Користете ја оваа постапка при работењето со оваа функција.

Windows

Кликнете на копчето за вклучување (Windows 7 и Vista) или кликнете на **Start (Старт)** (Windows XP), одете на **All Programs (Сите програми)**, изберете **Epson Software**, а потоа кликнете на **FAX Utility**.

Mac OS X

Кликнете на **System Preference**, кликнете на **Print & Fax** или на **Print & Scan**, а потоа изберете **FAX** (Вашиот производ) од **Printer**. Потоа кликнете како што следува;
Mac OS X 10.6.x, 10.7.x: **Option & Supplies — Utility — Open Printer Utility**
Mac OS X 10.5.x: **Open Print Queue — Utility**

Белешка:

За повеќе детали, видете помош на интернет за опцијата FAX.

Поврзување со телефонска линија

Во врска со телефонскиот кабел


Користете телефонски кабел со следниве интерфејс спецификации.

- RJ-11 Телефонска линија
- RJ-11 Телефонска врска

Во зависност од областа, телефонскиот кабел може да биде вклучен со производот. Доколку е тоа така, користете го тој кабел.

Употреба на телефонска линија само за факс

- 1 Поврзете го телефонскиот кабел од ѕидниот приклучок за телефонот до LINE влез.



- 2 Осигурајте се **Auto Answer** дека е поставен на **On**.

➔ „Поставување на автоматско примање на факс“ на страница 81




Внимание:

Доколку не поврзете надворешен телефон за производот, осигурајте се да го вклучите автоматскиот одговор. Во спротивно, нема да можете да примате факс.


Делење на линија со телефонски апарат

- 1 Поврзете го телефонскиот кабел од ѕидниот приклучок за телефонот до LINE влез.




Факсирање

- 2** Отстранете го капакот.




- 3** Поврзете го телефонот или телефонската секретарка за EXT. влез.



Белешка:

- Погледнете го следново за другите методи на поврзување.
- За детали, видете ја документацијата од вашите уреди.

Поврзување со DSL




a	Сиден приклучок за телефонот
b	Одделувач

Факсирање


c	DSL модем
---	-----------

Поврзување со ISDN (еден телефонски број)



a	ISDN сиден приклучок
d	Терминален адаптер или ISDN рутер


Поврзување со ISDN (два телефонски броја)



a	ISDN сиден приклучок
d	Терминален адаптер или ISDN рутер

Проверување на поврзувањето на факсот

Можете да проверите дали производот е подготвен за праќање и примање на факс.

- 1 Ставете обична хартија.
➔ [„Ставање хартија и Пликоа“ на страница 23](#)
- 2 Притиснете на  за внесување на функцијата за факсирање.

Факсирање

- 3 Притиснете на ☰ за приказ на менија.
- 4 Изберете **Fax Settings > Check Fax Connection**. Користете ▲ или ▼ за избирање на мени а потоа притиснете ОК.
- 5 Притиснете едно од ⬠ копчињата за печатење на извештајот.

Белешка:

Доколку се појават грешки, обидете се со решенијата во извештајот.

Известувања кога е исклучена струјата

Кога производот е исклучен, следниве податоци сочувани во привремената меморија на производот се ибришани.

- Примените податоци за факсот
- Податоци за факсот наменети да се пратат подоцна
- Податоци за факсот кои автоматски се пренесуваат

Исто така, кога струјата е оставена исклучена подолг период, часовникот може да се врати на првичните поставувања. Проверте го часовникот кога ја вклучувате повторно струјата.

Доколку производот е исклучен како резултат на дефект со струјата, автоматски се рестартира и испушта звучен сигнал кога струјата ќе се вклучи. Доколку поставувањата ви се наместени да примате факс автоматски (**Auto Answer — On**), поставувањата исто така се враќаат. Во зависност од околностите пред дефектот со струјата, може да не се рестартира.

Поставување на функциите за факсирање

Поставување на внесувања за брзо бирање

Можете да направите листа за брзо бирање со што ќе можете брзо да изберете факс броеви при факсирање. Може да се внесат до 60 брзи и групни бирања.

- 1 Притиснете на ⬠ за внесување на функцијата за факсирање.
- 2 Притиснете на ☰ за приказ на менија.
- 3 Изберете го менито прикажано подолу. Користете ▲ или ▼ за избирање на мени а потоа притиснете ОК.

Модели со екран во боја со големина од 2,5 инчи:
Изберете **Speed Dial Setup**.

Факсирање

Црно-бели модели со дволиниски екран:
Изберете **Fax Settings > Speed Dial Setup**.

- 4 Изберете **Create**. Ги гледате достапните броеви за брзо бирање.
- 5 Изберете го бројот за брзо бирање кој сакате да го внесете. Користете ▲ или ▼ за избирање на број а потоа притиснете **OK**. Можете да внесете до 60 броја.
- 6 Користете ја нумеричката тастатура за внесување на телефонски број и притиснете **OK**. Можете да внесете до 64 цифри.

Белешка:

- Притиснете ► за внесување на празно место. Притиснете ◀ за бришење на броеви. Притиснете ☺/☹ за внесување на тире (-).
- Со притискање на тире („-“) се прави мала пауза при вртење. Внесете во телефонски броеви само кога паузата е потребна. Празните места внесени помеѓу броевите се игнорираат при вртењето.

- 7 Внесете име за идентификација на бројот за брзо бирање. Можете да внесете до 30 букви.

Модели со екран во боја со големина од 2,5 инчи:
Изберете **Done** и притиснете на **OK** за внесување на име.

Црно-бели модели со дволиниски екран:
Притиснете на **OK** за внесување на име.

Поставување на групни броеви за брзо бирање

Можете да додадете броеви за брзо бирање за група, со што можете да праќате факс на повеќе соговорници во исто време. Може да се внесат до 60 комбинирани броеви за брзо и групно бирање.

- 1 Притиснете на ☞ за внесување на функцијата за факсирање.
- 2 Притиснете на ☰ за приказ на менија.
- 3 Изберете го менито прикажано подолу. Користете ▲ или ▼ за избирање на мени а потоа притиснете **OK**.

Модели со екран во боја со големина од 2,5 инчи:
Изберете **Group Dial Setup**.

Црно-бели модели со дволиниски екран:
Изберете **Fax Settings > Group Dial Setup**.

- 4 Изберете **Create**. Ги гледате достапните броеви за групно брзо бирање.
- 5 Изберете го бројот за групно брзо бирање кој сакате да го внесете. Користете ▲ или ▼ за избирање на број а потоа притиснете **OK**.

Факсирање

- 6** Внесете име за идентификација на бројот за групата за брзо бирање. Можете да внесете до 30 букви.
Моделите со екран во боја со големина од 2,5 инчи:
Изберете **Done** и притиснете на **OK** за внесување на име.

Црно-бели модели со дволиниски екран:
Притиснете на **OK** за внесување на име.
- 7** Изберете број за брзо бирање кој сакате да го внесете во групата за брзо бирање. Користете **▲** или **▼** за избирање на бројот и направете го следново за додавање во групата.

Моделите со екран во боја со големина од 2,5 инчи:
Притиснете на **▶**. Кога сакате да го откажете означениот дел, притиснете повторно на **▶**.

Црно-бели модели со дволиниски екран:
Притиснете на **✖**. Кога сакате да го откажете означениот дел, притиснете повторно на **✖**.
- 8** Повторете го чекор 7 за додавање на броеви за брзо бирање во листата на групата за брзо бирање. Можете да внесете до 30 броеви за брзо бирање во групата.
- 9** Притиснете на **OK** за завршување со внесувањето на листа на групата за брзо бирање.



Создавање на информација за наслов

Можете да создадете наслов за факс со додавање на податоци како на пример телефонски број или име.

Белешка:

Внимавајте да го поставите точно времето.

➔ [„Поставување/Променување на време и регион“ на страница 116](#)

- 1** Притиснете на  за внесување на функцијата за факсирање.
- 2** Притиснете на  за приказ на менија.
- 3** Изберете го менито прикажано подолу. Користете **▲** или **▼** за избирање на мени а потоа притиснете **OK**.

Моделите со екран во боја со големина од 2,5 инчи:
Изберете **Fax Settings > Communication > Header > Fax Header**.

Црно-бели модели со дволиниски екран:
Изберете **Fax Settings > Header > Fax Header**.
- 4** Внесете ги податоците за насловот. Можете да внесете до 40 букви.

Моделите со екран во боја со големина од 2,5 инчи:
Изберете **Done** и притиснете на **OK** за внесување на име.

Факсирање

Црно-бели модели со дволиниски екран:
Притиснете на **ОК** за внесување на име.

5 Притиснете на ▼ за избирање на **Your Phone Number** и притиснете на **ОК**.

6 Користете ја нумеричката тастатура со други копчиња од контролната табла за внесување на телефонски број. Можете да внесете до 20 цифри.

Белешка:


Притиснете на копчето # за внесување на знак (+) кој претставува меѓународен префикс за јавување. Забележете дека ѕвездичка (*) не е достапна.

7 Притиснете на **ОК** за внесување на податоци за насловот.

Праќање на факс

Праќање на факс со внесување на број

1 Ставете го/ги оригиналот(ите) во Автоматскиот додавач на документи или на стаклото од скенерот.
➔ „Ставање на оригинали“ на страница 26


2 Притиснете на  за внесување на функцијата за факсирање.

3 Користете ги копчињата на нумеричката тастатура за внесување на факс број. Можете да внесете до 64 цифри.

Црно-бели модели со дволиниски екран:

Доколку сакате да пратите факс до повеќе од еден број, притиснете на **ОК** по внесување на факс бројот, изберете **Yes** за додавање на друг факс број.

Белешка:

За прикажување на последните користени факс броеви, притиснете на /☰.

Можете да ги смените поставувањата за квалитетот и контрастот на факсот. Кога завршите, притиснете на ☰ повторно за враќање на функцијата за испраќање по факс на врвот на екранот.


Модели со екран во боја со големина од 2,5 инчи:

Притиснете на ☰ и изберете **Send Settings — Quality** или **Contrast**.

Црно-бели модели со дволиниски екран:


Притиснете на ☰ и изберете **Quality** или **Contrast**.

Осигурајте се дека сте ги внеле податоците за насловот. Некои факс машини автоматски ги враќаат дојдовните факсови кои не опфаќаат податоци за насловот.

4 Притиснете едно од  копчиња за започнување со праќање.

Факсирање

Белешка:



Доколку факс бројот е зафатен или постои некој проблем, овој производ повторно ќе заврти за една минута. Притиснете на  за повторно бирање веднаш.

Праќање на факс со број за брзо/групно бирање


Следете ги упатствата подолу за праќање на факс со броеви за брзо/групно бирање.



Белешка:

При користење на групно бирање, можеде да праќате само црно-бел факс.


- 1 Ставете го/ги оригиналот(ите) во Автоматскиот додавач на документи или на стаклото од скенерот.
➔ „Ставање на оригинали“ на страница 26
- 2 Притиснете на  за внесување на функцијата за факсирање.
- 3 Притиснете на .

Белешка:

Со секое притискање на  се менува листата на броевите за брзо и групно бирање.

- 4 Изберете број за праќање. Користете  или  за избирање на број а потоа притиснете **ОК**.
Црно-бели модели со дволиниски екран:
Од Вас ќе се побара да додадете друг број. Можете да додадете друг број рачно внесувајќи го бројот или користејќи ги броевите за брзо или групно бирање.


Белешка:


Можете да ги смените поставувањата за квалитетот и контрастот на факсот. Кога завршите, повторно притиснете на  за враќање на функцијата за испраќање по факс на врвот на екранот.

Модели со екран во боја со големина од 2,5 инчи:

Притиснете на  и изберете **Send Settings — Quality** или **Contrast**.

Црно-бели модели со дволиниски екран:

Притиснете на  и изберете **Quality** или **Contrast**.

- 5 Притиснете едно од  копчиња за започнување со праќање.

Праќање на факс со емитување

Емитувањето Ви дозволува лесно да пратите ист факс до повеќе броја (до 30) со користење на броеви за брзо/групно бирање или со внесување на факс броеви. Следете ги упатствата подолу за праќање на факс со емитување.


Факсирање

Белешка:

- Функцијата е достапна само со 2,5 инчни модели за прикази на бои.
- Можете да користите само црно-бел факс.

1 Ставете го/ги оригиналот(ите) во Автоматскиот додавач на документи или на стаклото од скенерот.
➔ „Ставање на оригинали“ на страница 26

2 Притиснете на  за внесување на функцијата за факсирање.


3 Притиснете на  за приказ на менија.

4 Изберете **Broadcast Fax**.

Белешка:

За избирање на броеви од броевите за брзо бирање или броевите за групно бирање, одете на чекор 7.

5 Внесете факс број.


6 Притиснете на  за префрлување на наредниот ред.

Белешка:

- За додавање на друг број, повторете ги чекорите 5, 6 или одете на чекор 7.
- Доколку не сакате да додадете броеви од броевите за брзо/групно бирање, притиснете на **ОК** и одете на чекор 10.


7 Притиснете на  за прикажување на листата за брзо бирање.

Белешка:

Со секое притискање на  се менува листата на броевите за брзо бирање и групно бирање.

8 Изберете број од брзо бирање или групно бирање за праќање на факс.

9 Притиснете на **ОК**. Гледате порака за потврдување.

10 Притиснете на  (B&W) копчето за започнување со праќање.













Праќање на факс во одредено време

Следет ги упатствата подолу за праќање на факс во одредено време.


Факсирање

Белешка:

- ❑ Внимавајте да го поставите точно времето.
➔ „Поставување/Променување на време и регион“ на страница 116
- ❑ Можете да користите само црно-бел факс.

- 1** Ставете го/ги оригиналот(ите) во Автоматскиот додавач на документи или на стаклото од скенерот.
➔ „Ставање на оригинали“ на страница 26
- 2** Притиснете на  за внесување на функцијата за факсирање.
- 3** Внесете факс број. Исто така, можете да користите повторно бирање, брзо бирање или лисите за групно бирање за избирање на факс број.
- 4** Притиснете на  за приказ на менија.
- 5** Изберете **Send Fax Later**. Користете  или  за избирање на мени а потоа притиснете **OK**.
- 6** Притиснете на  и изберете **On**.
Црно-бели модели со дволиниски екран:
Притиснете на  за приказ на поставувања за време.
- 7** Поставете го посакуваното време за праќање на факс, а потоа притиснете на **OK**. Користете  или  за движење на курсорот и користете  или  за избирање a.m. или p.m.
- 8** Притиснете на  за враќање на екранот за праќање на факс.
- 9** Притиснете на  (B&W) копчето за започнување со скенирање. Сканираната слика е испратена во одредено време.

Белешка:

Доколку сакате да го откажете избраното време за факсирање, притиснете на .


Праќање на факс од поврзан телефон

Доколку тој што го прима факсот има ист број за телефон и факс, можете да ипратите факс по зборување по телефон без да затворите.

- 1** Ставете го/ги оригиналот(ите) во Автоматскиот додавач на документи или на стаклото од скенерот.
➔ „Ставање на оригинали“ на страница 26

Факсирање

- 2 Свртете број од телефонот поврзан со производот.



- 3 Изберете **Send** од контролната табла на производот.

- 4 Притиснете едно од \diamond копчиња за започнување со праќање на факс.

- 5 Затворете ја слушалката.



Примање на факс

Поставување на автоматско примање на факс

Следете ги упатствата за поставување на автоматско примање на факс.

- 1 Ставете обична хартија во задната касета за хартија.

➔ „Ставање хартија и Пликоа“ на страница 23

- 2 Притиснете на \diamond за внесување на функцијата за факсирање.

- 3 Притиснете на \equiv за приказ на менија.

- 4 Осигурајте се Auto Answer дека е поставен на On.

Модели со екран во боја со големина од 2,5 инчи:

Fax Settings > Receive Settings > Auto Answer > On

Црно-бели модели со дволиниски екран:

Fax Settings > Send/Receive Setup > Auto Answer > On

Белешка:

- Кога телефонска секретарка е поврзана директно на овој производ, осигурајте се дека правилно сте го поставиле **Rings to Answer** со користење на следава постапка.
- Во зависност од регионот **Rings to Answer** може да не е достапно.

Факсирање

- 5 Притиснете на **5** и **▼** за избирање **Communication** и притиснете на **OK**.
- 6 Изберете **Rings to Answer** и притиснете на **OK**.
- 7 Притиснете на **▲** или **▼** да го одредите бројот на копии и притиснете на **OK**.



Внимание:

Изберете повеќе звонења отколку што е потребно за телефонската секретарка да се активира. Доколку е наместена да се активира на четвртото звонење, поставете го производот да се јави на петото или после петото звонење. Во спротивно, телефонската секретарка не може да прима гласовни јавувања.

Белешка:

Кога примате повик а соговорникот е факс, производот го прима факсот автоматски дури и доколку телефонската секретарка се јави на повикот. Доколку вие се јавите на телефон, почекајте додека на ЛЦД-екранот не се појави порака со која се кажува дека поврзувањето е направено пред да затворите. Доколку соговорникот е повикувач, телефонот може да се користи како нормален телефон или се остава порака на телефонската секретарка.

Рачно примање на факс

Доколку телефонот е поврзан за производот, можете да примате податоци за факс по поврзувањето.

- 1 Ставете обична хартија во задната касета за хартија.
➔ „Ставање хартија и Пликоа“ на страница 23
- 2 Кога телефонот ќе почне да свони, подигнете го телефонот поврзан за производот.



- 3 Кога ќе слушнете звук за факс, изберете **Receive** од контролната табла на производот.
- 4 Примањето на факс започнува.

Моделите со екран во боја со големина од 2,5 инчи:
Притиснете едно од **◊** копчињата.

Црно-бели модели со дволиниски екран:
Изберете **Yes**.


Факсирање

- 5** Ставете ја слушалката на место.

Белешка:

Доколку Auto Answer опцијата е вклучена, примените податоци по факс автоматски се печатат и не мора да одите на чекор 6.

- 6** Испечатете го примениот факс.

Моделите со екран во боја со големина од 2,5 инчи:
Притиснете едно од  копчињата.


Црно-бели модели со дволиниски екран:
Притиснете на **ОК**.

Примање на факс со прозивање


Со ова се овозможува примање на факс од одбраната услуга за информации за испраќање по факс.



Следете ги упатствата подолу за примање на факс со прозивање.

- 1** Ставете обична хартија во задната касета за хартија.
➔ „Ставање хартија и Пликоа“ на страница 23


- 2** Притиснете на  за внесување на функцијата за факсирање.


- 3** Внесете факс број.

- 4** Притиснете на  за приказ на менија.

- 5** Изберете го менито прикажано подолу. Користете  или  за избирање на мени а потоа притиснете **ОК**.

Моделите со екран во боја со големина од 2,5 инчи:
Изберете **Polling**.


Црно-бели модели со дволиниски екран:
Изберете **Fax Mode > Polling**. Притиснете на  за враќање опцијата за факсирање на екранот.

- 6** Притиснете едно од  копчиња за започнување со примање на факс.

Белешка:

Доколку Auto Answer опцијата е вклучена, примените податоци по факс автоматски се печатат и не мора да одите на чекор 7.

- 7** Испечатете го примениот факс.





Моделите со екран во боја со големина од 2,5 инчи:
Притиснете едно од  копчињата.

Факсирање

Црно-бели модели со дволиниски екран:
Притиснете на **ОК**.

Извештаи од печатење

Следете ги упатствата подолу за печатење на извештај за факс.


- 1 Ставете обична хартија во задната касета за хартија.
➔ „Ставање хартија и Пликоа“ на страница 23
- 2 Притиснете на  за внесување на функцијата за факсирање.
- 3 Притиснете на  за приказ на менија.
- 4 Изберете го менито прикажано подолу. Користете  или  за избирање на мени а потоа притиснете **ОК**.

Модели со екран во боја со големина од 2,5 инчи:
Изберете **Fax Report**.

Црно-бели модели со дволиниски екран:
Изберете **Fax Settings > Print Report**.

- 5 Отворете го документот што сакате да го печатите.

Белешка:
Само **Fax Log** се видливи на екранот.

- 6 Притиснете едно од  копчињата за печатење на избраниот извештај.

Листа на менија на функцијата за факсирање

Погледнете го делот подолу за листата на менија на функцијата за факсирање.

- ➔ „Опција за факсирање“ на страница 88

Листа на мени на контролната табла


Можете да го користите овој производ како печатач, копиер, скенер или факс. При користење на некоја од овие функции, освен за функцијата за печатење, изберете ја посакуваната функција со притискање на соодветното копче за опции на контролната табла. Секој главен екран на опцијата се појавува како што ја избирате опцијата.

Опција за копирање

Белешка:


Во зависност од моделот, оваа функција може да не е достапна.

Модел со екран во боја со големина од 2,5 инчи

Притиснете на  за приказ на менито.


Мени	Поставување на ставка и опис.	
Paper and Copy Settings	Layout	With Border, Borderless*
	Reduce/Enlarge	Custom Size, Actual Size, Auto Fit Page, 10 × 15 cm->A4, A4->10 × 15 cm, 13 × 18->10 × 15, 10 × 15->13 × 18
	Paper Size	A4, 10 × 15cm(4 × 6in), 13 × 18cm(5 × 7in), Legal
	Paper Type	Plain Paper, Photo Paper
	Quality	Draft, Standard Quality, Best
ID Card Copy	Можете да ги копирате двете страни на личната карта на една страница лист со A4 формат.	
Ink Levels	-	Проверете ја состојбата на касетите со мастило.
Maintenance	Nozzle Check	Се печати шема за проверка на прскалките со што се проверува состојбата на главата на печатачот.
	Head Cleaning	Се чисти главата на печатачот за подобрување на состојбата на главата на печатачот.
	Head Alignment	Се приспособува порамнувањето на главата на печатачот.
	Ink Cartridge Replacement	Изберете за заменување на касетите со мастило.
Printer Setup	Sound	On, Off
	Sleep Timer	3minutes, 5minutes, 10minutes
	Date/Time	Date Format, Time Format
	Daylight Saving Time	Off, On
	Country/Region	-
	Language	-

Листа на мени на контролната табла

Мени	Поставување на ставка и опис.	
Wi-Fi/Network Settings	Wi-Fi Setup	Видете на интернет Мрежно упатство. Можете да пристапите до Wi-Fi Setup менијата со директно притискање на  копчето.
	Manual Wi-Fi/Network Setup	
	Wi-Fi/Network Connection Check	Можете да го проверите статусот за мрежно поврзување и испечатете го извештајот. Доколку има некаков проблем со поврзувањето, во извештајот Ви се нуди можност за решение.
	Confirm Wi-Fi/Network Settings	Можете да ги видите тековните мрежни поставувања и да испечатите лист за статусот на поврзувањето.
Epson Connect Services	-	За упатства во врска со овие менија, видете го Epson Connect упатството.
Google Cloud Print Services	-	➔ „Употреба на Epson Connect услугата за поврзување на“ на страница 9
File Sharing Setup	-	За упатства за поставување на ставките, видете на интернет Мрежно упатство.
Restore Default Settings	Fax Send/Receive Settings	Се започнува со поставување на праќање/примање на факс до фабричките првични поставувања.
	Fax Data Settings	Се започнува со поставување на податоци за факсирање до фабричките првични поставувања.
	Wi-Fi/Network Setting	Се започнува со поставување на Wi-Fi/Мрежа до фабричките првични поставувања.
	All except Wi-Fi/Network & Fax Settings	Се започнува со сите поставувања освен за Wi-Fi /Мрежа и поставувања за факсирање до фабричките првични поставувања.
	All Settings	Се започнува со сите поставувања до фабричките првични поставувања.


* Вашата слика е малку зголемена и исечена за поплнување на листот хартија. Квалитетот на печатење може да се намали во горниот и долниот дел од отпечатениот примерок, или делот може да се размачка при печатење.

Црно-бели модели со дволиниски екран

Притиснете на  за приказ на менито.

Поставување на ставка	Поставување на ставка и опис.
Layout	With Border, Borderless*, ID Card Copy
Reduce/Enlarge	Actual Size, Auto Fit Page, Custom
Paper Size	A4, 10 × 15cm, 13 × 18cm, Legal
Paper Type	Plain Paper, Photo Paper
Quality	Draft, Standard Quality, Best
Copy Density	-4 to +4

Листа на мени на контролната табла

Поставување на ставка	Поставување на ставка и опис.	
Restore Default Settings	Reset Fax Send/Receive Settings	Се започнува со поставување на праќање/примање на факс до фабричките првични поставувања.
	Reset Fax Data Settings	Се започнува со поставување на податоци за факсирање до фабричките првични поставувања.
	Reset Network Settings	Се започнува со мрежните поставувања до фабричките првични поставувања.
	Reset Wi-Fi Settings	Се започнува со поставување на Wi-Fi/Мрежа до фабричките првични поставувања.
	Reset All except Network & Fax Settings	Се започнува со сите поставувања освен за Мрежа и поставувања за факсирање до фабричките првични поставувања.
	Reset All except Wi-Fi & Fax Settings	Се започнува со сите поставувања освен за Wi-Fi и поставувања за факсирање до фабричките првични поставувања.
	Reset All Settings	Се започнува со сите поставувања до фабричките првични поставувања.
Wi-Fi Settings (само за модели кои поддржуваат Wi-Fi)	Wi-Fi Setup	Видете на интернет Мрежно упатство. Можете да пристапите до Wi-Fi Setup менијата со директно притискање на  копчето.
	Check Wi-Fi Connection	Можете да го проверите статусот за мрежно поврзување и испечатете го извештајот. Доколку има некаков проблем со поврзувањето, во извештајот Ви се нуди можност за решение.
	Confirm Wi-Fi Settings	Можете да ги видите тековните мрежни поврзувања.
	Print Wi-Fi Status Sheet	Се печати лист за мрежната состојба.
Network Settings (Само за модели кои поддржуваат Ethernet)	Check Network Connection	Можете да го проверите статусот за мрежно поврзување и испечатете го извештајот. Доколку има некаков проблем со поврзувањето, во извештајот Ви се нуди можност за решение.
	Confirm Network Settings	Можете да ги видите тековните мрежни поврзувања.
	Print Network Status Sheet	Се печати лист за мрежната состојба.

Листа на мени на контролната табла

Поставување на ставка	Поставување на ставка и опис.	
Maintenance	Ink Levels	Проверете ја состојбата на касетите со мастило.
	Nozzle Check	Се печати шема за проверка на прскалките со што се проверува состојбата на главата на печатачот.
	Head Cleaning	Се чисти главата на печатачот за подобрување на состојбата на главата на печатачот.
	Head Alignment	Се приспособува порамнувањето на главата на печатачот.
	Ink Cartridge Replacement	Изберете за заменување на касетите со мастило.
	Sound	On, Off
	LCD Contrast	+1 до +16
	Scroll Speed	Fast, Standard, Slow
	Sleep Timer	3minutes, 5minutes, 10minutes
	Date/Time	Date, Time
	Daylight Saving Time	On, Off
	Country/Region	-
	Language	-

* Вашата слика е малку зголемена и исечена за поплнување на листот хартија. Квалитетот на печатење може да се намали во горниот и долниот дел од отпечатениот примерок, или делот може да се размачка при печатење.

Опција за факсирање

Белешка:

Во зависност од моделот, оваа функција може да не е достапна.

Модели со екран во боја со големина од 2,5 инчи

Притиснете на ☰ за приказ на менито.

Мени	Поставување на ставка	Опис
Send Settings	Quality	Изберете ја оваа опција за промена на квалитетот на податоците на факсот што го праќате.
	Contrast	Изберете ја оваа опција за промена на контрастот на податоците на факсот што го праќате.
Speed Dial Setup	Create	➔ „Поставување на внесувања за брзо бирање“ на страница 74.
	Edit	
	Delete	

Листа на мени на контролната табла

Мени	Поставување на ставка	Опис
Group Dial Setup	Create	➔ „Поставување на групни броеви за брзо бирање“ на страница 75.
	Edit	
	Delete	
Send Fax Later	-	➔ „Праќање на факс во одредено време“ на страница 79.
Broadcast Fax	-	➔ „Праќање на факс со емитување“ на страница 78.
Polling	-	➔ „Примање на факс со прозивање“ на страница 83.
Fax Report	Fax Log	Се печатат и се прикажуваат минатите разговори.
	Last Transmission	Се печатат минатите разговори за претходните трансмисии или за претходните примени резултати од прозивање.
	Speed Dial List	Се печати листата за брзо бирање.
	Group Dial List	Се печати листата за групно бирање.
	Reprint Faxes	Повторно се печати од претходните примени факсови. Кога меморијата е полна, прво се бришат најстарите факсови.
	Protocol Trace	Се печати протоколот на последниот разговор.

Листа на мени на контролната табла

Мени	Поставување на ставка	Опис
Fax Settings	Send Settings	<p>Quality: Изберете ја оваа опција за промена на квалитетот на податоците на факсот што го праќате.</p> <p>Contrast: Изберете ја оваа опција за промена на контрастот на податоците на факсот што го праќате.</p> <p>Last Transmission Report: Назначува дали или кога производот печати извештај за излезни факсови. Изберете Off за исклучување на печатењето на извештајот, изберете On Error за печатење на извештаи само кога ќе настане грешка, или изберете On Send за печатење на извештаи за секој пратен факс.</p>
	Receive Settings	<p>Auto Answer: ➔ „Поставување на автоматско примање на факс“ на страница 81.</p> <p>Paper Size: Ја назначува употребената големина на хартијата за печатење на примени факсови или извештаи за факсови.</p> <p>Auto Reduction: Ја назначува дали големите примени факсови се намалени со големина за да се приспособат на А4 форматот или се испечатени со нивна првична големина на повеќе листови.</p>
	Communication	<p>DRD: Го назначува видот на шемата за одговарање на повик кој сакате да го користите при примање на факсови. За избирање на друга опција освен All (или Off), морате да го поставите телефонскиот систем за користење на различни шеми на свонење. Оваа опција може да биде On или Off во зависност од регионот.</p> <p>ECM: Назначува дали да се користи опцијата за поправување на грешка за автоматско поправување на податоци за факсови пратени/ примени со грешки како резултат на линијата или други проблеми. Факсовите во боја не можат да се пратат/примат кога ECM е вклучено.</p> <p>Fax Speed: Ја назначува брзината со која праќате и примате факсови.</p> <p>Rings to Answer: Го назначува бројот на потребни свонења пред производот автоматски да прими факс. Зависно од регионот, оваа функција може да не е достапна.</p> <p>Dial Tone Detection: Кога е поставен на On, производот почнува со вртење откако ќе забележи звук. Можно е да не се забележи звук кога РВХ (Приватна телефонска централа) или ТА (Терминален адаптер) е поврзан. Во овој случај, поставете на Off. Меѓутоа, со ова може да се испушти првата цифра во факс бројот и да се прати факсот на погрешен број.</p> <p>Dial Mode: Го назначува типот на телефонскиот систем на кој сте го поврзале производот. Зависно од регионот, оваа функција може да не е достапна.</p> <p>Header: ➔ „Создавање на информација за наслов“ на страница 76.</p>
	Check Fax Connection	Проверете го статусот на факс поврзувањето.

Листа на мени на контролната табла

Мени	Поставување на ставка	Опис
Ink Levels	➔ „Опција за копирање“ на страница 85.	
Maintenance		
Printer Setup		
Wi-Fi/Network Settings		
Epson Connect Services		
Google Cloud Print Services		
File Sharing Setup		
Restore Default Settings		

Црно-бели модели со дволиниски екран

Притиснете на ☰ за приказ на менито.

Мени	Поставување на ставка	Опис
Quality	-	Изберете ја оваа опција за промена на квалитетот на податоците на факсот што го праќате.
Contrast	-	Изберете ја оваа опција за промена на контрастот на податоците на факсот што го праќате.
Send Fax Later	-	➔ „Праќање на факс во одредено време“ на страница 79.
Fax Mode	Sending	Првична опција за нормално праќање на факсови.
	Polling	➔ „Примање на факс со прозивање“ на страница 83.

Листа на мени на контролната табла

Мени	Поставување на ставка	Опис
Fax Settings	Print Report	<p>Fax Log: Се печатат и се прикажуваат минатите разговори.</p> <p>Last Transmission: Се печатат минатите разговори за претходните трансмисии или за претходните примени полинг резултати.</p> <p>Speed Dial List: Се печати листата за брзо бирање.</p> <p>Group Dial List: Се печати листата за групно бирање.</p> <p>Reprint Faxes: Повторно се печати од претходните примени факсови. Кога меморијата е полна, прво се бришат најстарите факсови.</p> <p>Protocol Trace: Се печати протоколот на последниот разговор.</p>
	Speed Dial Setup	➔ „Поставување на функциите за факсирање“ на страница 74.
	Group Dial Setup	
	Send/Receive Setup	<p>Auto Answer: ➔ „Поставување на автоматско примање на факс“ на страница 81.</p> <p>Quality: Изберете ја оваа опција за промена на квалитетот на податоците на факсот што ги праќате.</p> <p>Contrast: Изберете ја оваа опција за промена на контрастот на податоците на факсот што го праќате.</p> <p>Paper Size: Ја назначува употребената големина на хартијата за печатење на примени факсови или извештаи за факсови.</p> <p>Auto Reduction: Ја назначува дали големите примени факсови се намалени со големина за да се приспособат на А4 форматот или се испечатени со нивна првична големина на повеќе листови.</p> <p>Last Transmission Report: Назначува дали или кога производот печати извештај за излезни факсови. Изберете Off за исклучување на печатењето на извештајот, изберете On Error за печатење на извештаи само кога ќе настане грешка, или изберете On Send за печатење на извештаи за секој пратен факс.</p>

Листа на мени на контролната табла

Мени	Поставување на ставка	Опис
	Communication	<p>DRD: Го назначува видот на шемата за одговарање на повик кој сакате да го користите при примање на факсови. За избирање на друга опција освен All (или Off), морате да го поставите телефонскиот систем за користење на различни шеми на свонење. Оваа опција може да биде On или Off во зависност од регионот.</p> <p>ECM: Назначува дали да се користи опцијата за поправување на грешка за автоматско поправување на податоци за факсови пратени/примени со грешки како резултат на линијата или други проблеми. Факсовите во боја не можат да се пратат/примат кога ECM е вклучено.</p> <p>Fax Speed: Ја назначува брзината со која праќате и примате факсови.</p> <p>Rings to Answer: Го назначува бројот на потребни свонења пред производот автоматски да прими факс. Зависно од регионот, оваа функција може да не е достапна.</p> <p>Dial Tone Detection: Кога е поставен на On, производот почнува со вртење откако ќе забележи звук. Можно е да не се забележи звук кога PBX (Приватна телефонска централа) или TA (Терминален адаптер) е поврзан. Во овој случај, поставете на Off. Меѓутоа, со ова може да се испушти првата цифра во факс бројот и да се прати факсот на погрешен број.</p> <p>Dial Mode: Го назначува типот на телефонскиот систем на кој сте го поврзале производот. Зависно од регионот, оваа функција може да не е достапна.</p>
	Check Fax Connection	Проверете го статусот на факс поврзувањето.
	Header	➔ „Создавање на информација за наслов“ на страница 76.
Restore Default Settings	-	➔ „Опција за копирање“ на страница 85.
Wi-Fi Settings	-	
Network Settings	-	
Maintenance	-	

Опција за скенирање

Белешка:

Во зависност од моделот, оваа функција може да не е достапна.

Листа на мени на контролната табла

Модели со екран во боја со големина од 2,5 инчи

Мени	Поставувања и опции	
Scan to USB Device	Format	JPEG, PDF
	Scan Area	A4, Auto Cropping, Max Area, Legal
	Document	Text, Photograph
	Resolution	200dpi, 300dpi, 600dpi
	Contrast	-4 to +4
	Document Orientation	Portrait, Landscape
Scan to Cloud	За упатства, изберете го Epson Connect упатството. ➔ „Употреба на Epson Connect услугата за поврзување на“ на страница 9	
Scan to PC	➔ „Основно скенирање од контролната табла“ на страница 51	
Scan to PC (PDF)		
Scan to PC (Email)		
Scan to PC (WSD)	Оваа опција е достапна само за англиски верзии на Windows 7/Vista.	

Притиснете на ☰ за приказ на менито.

Мени	Опис
Ink Levels	➔ „Опција за копирање“ на страница 85.
Maintenance	
Printer Setup	
Wi-Fi/Network Settings	
Epson Connect Services	
Google Cloud Print Services	
File Sharing Setup	
Restore Default Settings	

Црно-бели модели со дволиниски екран

Мени	Поставувања и опции
Scan to PC	➔ „Основно скенирање од контролната табла“ на страница 51
Scan to PC (PDF)	
Scan to PC (Email)	
Scan to PC (WSD)	Оваа опција е достапна само за англиски верзии на Windows 7/Vista.

Притиснете на ☰ за приказ на менито.

Листа на мени на контролната табла

Мени	Опис
Restore Default Settings	➔ „Опција за копирање“ на страница 85.
Wi-Fi Settings	
Network Settings	
Maintenance	

Замена на касети со мастило

Безбедносни упатства за касетите со мастило и спецификации

Упатства за безбедност

Внимавајте на следново при ракување со касетите за мастило:

- Чувајте ги касетите за мастило надвор од дофат на деца.
- Внимавајте кога ракувате со користени касети бидејќи може да има мастило околу делот за дотур мастило.
Доколку ви капне мастило на кожата, измијте ја со сапун и вода.
Доколку ви влезе мастило во очите, веднаш исплакнете ги со вода. Доколку чувството на неугодност или проблемите со видот продолжат и по плакнењето, веднаш јавете се лекар.
Ако ви влезе мастило во устата, исплукајте го веднаш и без одлагање одете на лекар.
- Не отстранувајте или кинете ја етикетата на касетата; ова може да предизвика протекување.




- Не отстранувајте провидниот печат од дното на касетата; во спротивно касетите можат да станат неупотребливи.



- Не ја расклопувајте или преправајте касетата со мастило, во спротивно можеби нема да можете да печатите нормално.

Замена на касети со мастило

- ❑ Не допирајте го зелениот IC чип или малиот прозорец од страната на касетата за мастило. Тоа може да влијае врз нормалното работење и печатење.



- ❑ Не оставајте го производот со извадени касети со мастило или не исклучувајте го за време на замената на касетите. Инаку, мастилото преостанато на прскалките на главата ќе се исуши и може да не можете да печатите.

Претпазливо при заменување на касета со мастило

Пред замена на касетите со мастило, прочитајте ги сите упатства од овој дел.

- ❑ Epson препорачува употреба на оригинални касети со мастило на Epson. Epson не гарантира за квалитетот и довербата на неоригинално мастило. Употребата на неоригинално мастило може да предизвика штета која не ја покрива гаранцијата на Epson, а во одредени услови, може да предизвика и чудно однесување на производот. Може да не се прикажат информации за нивоата на неоригиналните мастила.
- ❑ Пред да го отворите пакувањето, потресете ги сите касети за мастило четири или пет пати.
- ❑ Не протресувајте ги касетите со мастило премногу силно, во спротивно може да истече мастило од касетата.
- ❑ Печатачот користи касети со мастило опремени со чип IC што ги следи информациите, како што е количеството на преостанато мастило во секоја касета. Тоа значи дека дури и ако касетата се извади од производот пред да се потроши, пак може да ја користите откако ќе ја вратите во производот. Меѓутоа, кога ја враќате касетата, дел од мастилото може да се потроши за да се гарантираат перформансите на производот.
- ❑ Не можете да ја употребите касетата испратена со Вашиот производ за замена.
- ❑ За да се одржат оптимални перформанси на главата на печатачот, се троши малку мастило од сите касети не само при печатењето, туку и при операциите за одржување, како што се замена на касетите со мастило или чистење на главата на печатачот.
- ❑ Доколку привремено треба да отстраните некоја касета со мастило, погрижете се делот за дотур на мастило да го заштите од нечистотија и прашина. Касетата со мастило чувајте ја во исто опкружување како и производот. При чување на касета, погрижете се етикетата што ја означува бојата на касетата со мастило да биде исправена нагоре. Не чувајте ја касетата за мастило превртена наопалу.
- ❑ Влезот за додавање на мастило со вентил направен да го задржи вишокот на мастило; нема потреба од додавање на капаци или приклучоци. Меѓутоа, се препорачува внимателно ракување. Не допирајте го делот за дотур на мастило од касетата или близу него.

Замена на касети со мастило

- За максимална ефикасност на мастилото, касетата со мастило отстранете ја само кога сте подготвени истата да ја замените. Касетите со мастило со ниска состојба на мастило не може да се користат кога се преинсталирани.
- Не отворајте го пакувањето со касета за мастило се додека не сте подготвени за нејзино инсталирање во производот. Касетата е спакувана под вакуум за да ја задржи нејзината сигурност. Доколку ја оставите касетата отпакувана подолго време пред да ја употребите, можеби нема да можете да печатите нормално.
- Ставете ги сите касети со мастило, инаку не можете да печатите.
- Кога е потрошено мастилото во боја, а уште има црно мастило, може привремено да продолжите со печатење само со црно мастило. За повеќе информации видете во „Привремено печатење со црно мастило кога се потрошени касетите со мастило во боја“ на страница 102.
- Ако некоја касета е при крај со мастилото, подгответе нова.
- Внимавајте да не ги скршите кукачките на страната на касетата за мастило кога ја отстранувате од пакувањето.
- Морате да ја отстраните жолтата лента од касетата пред да ја инсталирате; во спротивно квалитетот на печатењето може да се намали или можно е да не можете да печатите.
- Откако ќе ја земете касетата за мастило од ладно место за чување, почекајте да се загрее на собна температура најмалку три часа пред употреба.
- Чувајте ги касетите за мастило на суво и темно место.
- Касетите за мастило чувајте ги свртени со етикетите нагоре. Не чувајте ги касетите превртени.

Спецификации за касетата со мастило

- Epson препорачува касетата со мастило да се употреби пред датумот на амбалажата.
- При почетното поставување, касетите со мастило испорачани со вашиот производ делумно се трошат. Со цел да се добие висококвалитетно печатење, главата на производот треба потполно да биде наполнета со мастило. При овој првичен процес се троши одредена количина мастило и затоа со овие касети можеби ќе отпечатите помалку страници во споредба со наредните касети за мастило.
- Наведените количини може да варираат во зависност од сликите што ги печатите, типот на хартија што ја користите, зачестеноста на печатење и надворешните услови како што е температурата.
- За печатење со првокласен квалитет и за да ја заштитите главата на печатачот, во касетите останува различна количина мастило како резерва, кога вашиот производ покажува дека треба да се замени касетата со мастило. Наведените количини не ја вклучуваат оваа резерва.
- Иако касетите за мастило може да содржат рециклирани материјали, тоа не влијае врз функционирањето или перформансите.
- Кога печатите еднобојно или во сиви тонови, може да се користат мастилата во боја наместо црното мастило, зависно од видот хартија или поставките за квалитет на печатењето. Причината е што се користи мешавина на мастилата во боја за да се направи црна боја.

Проверка на состојбата на касетата со мастило

За Windows

Белешка:


Кога патронот за мастило е при крај, на екранот автоматски се појавува *Low Ink Reminder*. Исто така, состојбата на касетата со мастило може да се провери и од овој екран. Ако не сакате да се прикаже овој екран, првин отворете го драјверот на печатачот и кликнете на картичката **Maintenance**, а потоа на **Monitoring Preferences**. На екранот за *Monitoring Preferences*, отштиктирајте го полето **See Low Ink Reminder alerts**.

За да ја проверите состојбата на касетата со мастило, сторете нешто од следното:

- Отворете го драјверот на печатачот, кликнете на **Main** картичката а потоа кликнете на **Ink Levels** копчето.
- Двоен клик на иконата за брз пристап на Windows taskbar (лента со задачи). Погледнете го следниот екран за да додадете икона за брз пристап до taskbar (лента со задачи):
 - ➔ „Од иконата за брз пристап на лента со задачи“ на страница 32

Замена на касети со мастило

- Отворете го двигателот за печатачот, кликнете на табулаторот **Maintenance**, а потоа кликнете на копчето **EPSON Status Monitor 3**. Состојбата на касетата со мастило се прикажува графички.



Белешка:

- Ако не се појави EPSON Status Monitor 3 отворете го драјверот на печатачот и кликнете на картичката **Maintenance**, а потоа на копчето **Extended Settings**. Во прозорецот **Extended Settings**, итиклирајте го полето **Enable EPSON Status Monitor 3**.
- Зависно од моментните поставки, може да се прикаже поедноставен приказ на состојбата. Кликнете на копчето **Details** за да се прикаже горниот прозорец.
- Прикажаните нивоа на мастилото се приближен показател.


За Mac OS X

Состојбата на касетата со мастило може да се провери со EPSON Status Monitor. Следете ги чекорите дадени подолу.

- 1 Пристапете до Epson Printer Utility 4.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 32

Замена на касети со мастило

- 2 Кликнете на **EPSON Status Monitor** иконата. Се појавува EPSON Status Monitor.

**Белешка:**

- Сликата ја прикажува состојбата на касетите со мастило кога првпат бил отворен EPSON Status Monitor. За ажурирање на состојбата на патронот со мастило, кликнете **Update (Ажурирај)**.
- Прикажаните нивоа на мастилото се приближен показател.

Користење на контролната табла

- 1 Притиснете на **≡** за приказ на менија.
- 2 Модели со екран во боја со големина од 2,5 инчи:
Изберете **Ink Levels**.

Црно-бели модели со дволиниски екран:
Изберете **Maintenance > Ink Levels**.

Белешка:

Прикажаните нивоа на мастилото се приближен показател.

Привремено печатење со црно мастило кога се потрошени касетите со мастило во боја

Кога е потрошено мастилото во боја, а уште има црно мастило, може да печатите кусо време само со црно мастило. Меѓутоа, треба да ги замените потрошените касети што е можно поскоро. Видете во следниот дел за да продолжите со привремено печатење со црно мастило.

Белешка:

Фактичкото продолжено време ќе зависи од условите за користење, сликите што се печатат, поставките за печатење и зачестеноста на употребата.

За Windows



Белешка:

Оваа функција е достапна само кога EPSON Status Monitor 3 е овозможено. За да го вклучите следењето на состојбата, отворете го драјверот на печатачот и кликнете на картичката **Maintenance tab**, а потоа на копчето **Extended Settings**. Во прозорецот **Extended Settings**, итикклирајте го полето **Enable EPSON Status Monitor 3**.

Постапете според постапката опишана подолу за да продолжите со привремено печатење со црно мастило.

Замена на касети со мастило

- 1 Кога EPSON Status Monitor 3 Ви кажува да го откажете печатењето, кликнете на **Cancel** или **Cancel Print** за откажување на печатењето.



Белешка:

Доколку друг компјутер во мрежата ви пријави дека е потрошена касета со мастило во боја, треба да го откажете печатењето од самиот производ.

- 2 Ставете обична хартија или плик.
- 3 Пристапете до поставките за печатачот.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Windows“ на страница 31
- 4 Кликнете на Main tab, а потоа извршете ги соодветните поставки.
- 5 Изберете **plain papers** или **Envelope** како поставка за Paper Type.
- 6 Изберете **Grayscale** како Color поставување.
- 7 Кликнете на **ОК** за да го затворите прозорецот за поставки за печатачот.

Замена на касети со мастило

- 8 Отпечатете го фајлот.
- 9 EPSON Status Monitor 3 повторно се прикажува на екранот на компјутерот. Кликнете **Print in Black** за да печатите со црно мастило.

За Mac OS X

Постапете според постапката опишана подолу за да продолжите со привремено печатење со црно мастило.

- 1 Ако не може да се продолжи со печатењето, кликнете на иконата на производот во Dock. Ако се појави порака за грешка што ви кажува да го откажете печатењето, кликнете на **Delete** и постапете според чекорите подолу за да испечатите документот повторно со црно мастило.



Белешка:

Доколку друг компјутер во мрежата ви пријави дека е потрошена касета со мастило во боја, треба да го откажете печатењето од самиот производ.

- 2 Отворете **System Preferences**, кликнете на **Print & Scan** (Mac OS X 10.7) или на **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 или 10.5), и изберете го производот од Printers листата. Следно, клинете на **Options & Supplies** а тогаш на **Driver**.
- 3 Изберете **On (Вклучено)** за Permit temporary black printing.
- 4 Ставете обична хартија или плик.
- 5 Пристапете до полето за дијалог Print.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 32
- 6 Кликнете на **Show Details** копчето (за Mac OS X 10.7) или на ▼ копчето (за Mac OS X 10.6 или 10.5) за зголемување на овој дијалог-прозорец.

Замена на касети со мастило


- 7 Изберете го производот што го користите како поставка за Printer поставувања, а потоа направете ги соодветните поставувања.
- 8 Изберете **Print Settings** од појавното мени.
- 9 Изберете **plain papers** или **Envelope (Плик)** како поставка за Media Type.
- 10 Штиклирајте го полето **Grayscale (Сива палета)**.
- 11 Кликнете **Print** за да го затворите полето за дијалог Print.

Зачувување на црното мастило кога патронот е при крај (само за Windows)

Белешка:

Оваа функција е достапна само кога EPSON Status Monitor 3 е овозможено. За да го вклучите следењето на состојбата, отворете го драјверот на печатачот и кликнете на картичката **Maintenance tab**, а потоа на копчето **Extended Settings**. Во прозорецот **Extended Settings**, штиклирајте го полето **Enable EPSON Status Monitor 3**.

Кога црното мастило се троши и има повеќе мастило во боја отколку црно, се појавува прозорецот подолу. Се појавува само кога **plain papers** е избрана како вид на хартија, и **Standard** е избран како Quality.



Овој прозорец ви овозможува да продолжите со нормална употреба на црното мастило или со зачувување на црното мастило преку мешање на мастилата во боја за да се добие црна.

- Кликнете на копчето **Yes** за користење на мешавина на мастила во бои за да добиете црна. Истиот прозорец се појавува и следниот пат кога печатите слична работа.
- Кликнете на копчето **No** за да продолжите со користење на преостанатото црно мастило за работата што ја печатите. Истиот прозорец се појавува и следниот пат кога печатите слична работа, и повторно имате можност за зачувување на црното мастило.


Замена на касети со мастило

- ❑ Кликнете на **Disable this feature** за да продолжите со користење на преостанатото црно мастило.

Замена на касета со мастило


Користење на контролната табла

- 1 Кога треба да се замени касетата со мастило, отворете го скенерот и притиснете **ОК**. Држачот за касетата со мастило се поместува на позиција за замена на касетата со мастило. При замена на касетата со мастило пред нејзино трошење, следете ги следниве упатства. Притиснете на **☰** и изберете **Maintenance > Ink Cartridge Replacement**.



! **Внимание:**


- ❑ Не подигајте го скенерот кога капакот на документот е отворен.



- ❑ Не поместувајте го држачот за касетите со мастило со рака, во спротивно може да го оштетите производот.

Замена на касети со мастило


- 2** Притиснете и отстранете ја касетата со мастило.



Белешка:


Отстранетите касети со мастило може да имаат мастило околу влезот за додавање на мастило, така што бидете внимателни да не нанесете мастило во близина кога ќе ги отстранувате касетите.

- 3** Нежно протресете ги новите касети четири или пет пати и тогаш распакувајте ги.



Внимание:


- ❑ Внимавајте да не ги скршите кукачките на страната на касетата за мастило кога ја отстранувате од пакувањето.
- ❑ Не допирајте го зелениот IC чип или малиот прозорец од страната на касетата за мастило. Тоа може да влијае врз нормалното работење и печатење.



Замена на касети со мастило

4

Отстранете ја само жолтата лента.




Внимание:

- ❑ Морате да ја отстраните жолтата лента од касетата пред да ја инсталирате; во спротивно квалитетот на печатењето може да се намали или можно е да не можете да печатите.
- ❑ Доколку сте инсталирале касета со мастило без да ја отстраните жолтата лента, извадете ја касетата од производот, отстранете ја жолтата лента и тогаш повторно инсталирајте ја.
- ❑ Не отстранувајте провидниот печат од дното на касетата; во спротивно касетите можат да станат неупотребливи.
- ❑ Не отстранувајте или кинете ја етикетата на касетата; во спротивно, може да дојде до протекување.

5

Внесете ја касетата и притиснете ја додека да чуete клик. Осигурајте се дека горната површина на касетите со мастило е порамнета.




Замена на касети со мастило

6

Затворете го скенерот полека и притиснете на **ОК**. Започнува полнењето со мастило.

Белешка:

-  светлото продолжува да светка додека производот се полни со мастило. Не исклучувајте го производот за време на полнење со мастило. Ако полнењето со мастило е нецелосно, може да не можете да печатите.
- Доколку морате да ја замените касетата со мастило за време на копирање, за обезбедување на квалитетот на копирањето по завршување на полнењето со мастило, откажете го копирањето и почнете повторно со ставање на оригиналите.

Замената на касетата со мастило е завршена. Производот ќе се врати на претходниот статус.

За Windows


Кога треба да замените потрошена касета со мастило, кликнете на **How to** во прозорецот за следење на состојбата. Следете ги упатствата на екранот да ја замените касетата.

За повеќе информации во врска употреба на компјутерот за замена на касети со мастило, видете го делот подолу.

➔ [„За Windows“ на страница 131.](#)

Доколку сакате да ја замените касетата со мастило пред да е при крај или празна, кликнете на копчето од **Maintenance** картичката на вашиот драјвер на печатачот.

➔ [„Пристап до двигателот на печатачот за Windows“ на страница 31](#)



За информации во врска користење копчиња на печатачот, видете помош на интернет.

За Mac OS X


Кога треба да замените потрошена касета со мастило, кликнете на **How to** во прозорецот за следење на состојбата. Следете ги упатствата на екранот да ја замените касетата.

За повеќе информации во врска употреба на компјутерот за замена на касети со мастило, видете го делот подолу.

➔ „За Mac OS X“ на страница 132.

Доколку сакате да ја замените касетата со мастило пред да биде при крај или празна, пристапете до Epson Printer Utility 4.

➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 32.



За информации во врска користење копчиња на печатачот, видете помош на интернет.

Одржување на производот и софтверот

Проверка на отворите на главата за печатење

Доколку забележите дека отпечатениот примерок е неочекувано блед или недостасуваат пиксели, проблемот можете да го идентификувате со проверка на отворите од главата на печатачот.

Можете да ја проверите прскалките на главата на печатачот од компјутерот, со користење на Nozzle Check или со користење на копчињата на производот.

Употреба на алатката Проверка на отворот за Windows

Следете ги чекорите подолу за користење на алатката Nozzle Check.

- 1 Проверете да не има прикажани предупредувања или грешки на ЛЦД-екранот.
- 2 Проверете дали имате ставено хартија со формат А4 во задната касета за хартија.
- 3 Десен клик на иконата на производот од taskbar (лента со задачи), тогаш изберете **Nozzle Check**.
Доколку иконата на производот не се појави, погледнете во следниот дел како да додадете икона.
➔ [„Од иконата за брз пристап на лента со задачи“ на страница 32](#)
- 4 Следете ги упатствата на екранот.

Примена на алатката Проверка на отворот за Mac OS X

Следете ги чекорите подолу за користење на алатката Nozzle Check.

- 1 Проверете да не има прикажани предупредувања или грешки на ЛЦД-екранот.
- 2 Проверете дали имате ставено хартија со формат А4 во задната касета за хартија.
- 3 Пристапете до Epson Printer Utility 4.
➔ [„Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 32](#)
- 4 Кликнете на **Nozzle Check** иконата.
- 5 Следете ги упатствата на екранот.


Користење на контролната табла

Следете ги следниве чекори за проверување на прскалките на главата на печатачот со користење на контролната табла на производот.


- 1 Проверете да не има прикажани предупредувања или грешки на ЛЦД-екранот.
- 2 Проверете дали имате ставено хартија со формат А4 во задната касета за хартија.
- 3 Притиснете на \equiv за приказ на менија.
- 4 Изберете **Maintenance**.
- 5 Изберете **Nozzle Check** и следете ги упатствата на ЛЦД-екранот за печатење на шема за проверка на прскалките.

Подолу се двата примера за шеми за проверка на прскалките.

Споредете го квалитетот на испечатената страна за проверка со примерокот прикажан подолу. Доколку нема проблеми со квалитетот на печатењето, како на пример празнини или сегменти што недостасуваат во редовите со текст, главата на печатачот е во ред.



Доколку сегмент од испечатените линии недостасува, како што е прикажано подолу, тоа може да упати кон затната прскалка со мастло или неправилно насочена глава на печатачот.



Одржување на производот и софтверот

- ➔ „Чистење на главата за печатење“ на страница 113
- ➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 114

Чистење на главата за печатење

Доколку забелешите дека отпечатениот примерок е неочекувано блед или недостасуваат точки, проблемот може да го да го решите со чистење на главата, што гарантира дека отворите правилно го пренесуваат мастилото.

Можете да ја исчистите главата на печатачот преку компјутерот, со користење на Head Cleaning од драјверот на печатачот или од производот со користење на копчињата.



Внимание:

Не исклучувајте го производот за време на чистењето на главата. Ако чистењето на главата е нецелосно, може да не можете да печатите.

Белешка:

- Не отворајте го скенерот за време на чистењето на главата.
- Од причина што чистењето на главата за печатење користи мастило од сите касети, чистете ја главата за печатење само ако опадне квалитетот, на пример, доколку испечатеното е бледо или бојата е погрешна или ја нема.
- Првин користете *Nozzle Check* за потврдување дека главата за печатење треба да се исчисти. Со ова се зачувува мастилото.
- Кога има малку мастило, можеби нема да бидете во можност да ја исчистите главата на печатачот. Главата на печатачот не може да се исчисти кога мастилото е потрошено. Најпрво заменете ја соодветна касета со мастило.
- Доколку квалитетот на печатење не се подобри откако постапката се повтори околу четири пати, оставете го производот вклучен и почекајте најмалку шест часа. Потоа повторно извршете ја проверката на отворите и доколку има потреба, повторно исчистете ја главата. Ако квалитетот на печатењето не е подобрен, контактирајте со одделот за поддршка на Epson.
- Препорачуваме редовно печатење на неколку страници за одржување на квалитетот на печатењето.

Примена на алатката Чистење на главата за Windows

Следете ги чекорите дадени подолу за чистење на главата за печатење со примена на алатката Head Cleaning.

1

Проверете да не има прикажани предупредувања или грешки на ЛЦД-екранот.

2

Десен клик на иконата на производот од taskbar (лента со задачи), тогаш изберете **Head Cleaning**.

Доколку иконата на производот не се појави, погледнете во следниот дел како да додадете икона.

➔ „Од иконата за брз пристап на лента со задачи“ на страница 32

3

Следете ги упатствата на екранот.

Примена на алатката Чистење на главата за Mac OS X

Следете ги чекорите дадени подолу за чистење на главата за печатење со примена на алатката Head Cleaning.

- 1 Проверете да не има прикажани предупредувања или грешки на ЛЦД-екранот.
- 2 Пристапете до Epson Printer Utility 4.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 32
- 3 Кликнете на **Head Cleaning** иконата.
- 4 Следете ги упатствата на екранот.

Користење на контролната табла

Следете ги следниве чекори за чистење на прскалките на главата на печатачот со користење на контролната табла на производот.

- 1 Проверете да не има прикажани предупредувања или грешки на ЛЦД-екранот.
- 2 Притиснете на ☰ за приказ на менија.
- 3 Изберете **Maintenance**.
- 4 Изберете **Head Cleaning**.
- 5 Следете ги упатствата на ЛЦД-екранот за да продолжите.

Порамнување на главата за печатење

Доколку забележите нееднакво порамнување на вертикалните или хоризонталните линии, овој проблем може да го решите со користење на Print Head Alignment од драјверто на печатачот или со користење на копчињата на производот.

Повикајте се на соодветниот дел подолу.

Белешка:

Не притискајте на Ⓞ за да го откажете печатењето додека печатите тест шема со Print Head Alignment.

Користење на алатката Подредување на главата на печатачот за Windows

Следете ги чекорите дадени подолу за порамнување на главата за печатење со примена на алатката Print Head Alignment.

- 1 Проверете да не има прикажани предупредувања или грешки на ЛЦД-екранот.
- 2 Проверете дали имате ставено хартија со формат А4 во задната касета за хартија.
- 3 Десен клик на иконата на производот од taskbar (лента со задачи), тогаш изберете **Print Head Alignment**.

Доколку иконата на производот не се појави, погледнете во следниот дел како да додадете икона.
➔ [„Од иконата за брз пристап на лента со задачи“ на страница 32](#)
- 4 Следете ги упатствата на екранот за порамнување на главата на печатачот.

Примена на алатката Подредување на главата на печатачот за Mac OS X

Следете ги чекорите дадени подолу за порамнување на главата за печатење со примена на алатката Print Head Alignment.

- 1 Проверете да не има прикажани предупредувања или грешки на ЛЦД-екранот.
- 2 Проверете дали имате ставено хартија со формат А4 во задната касета за хартија.
- 3 Пристапете до Epson Printer Utility 4.
➔ [„Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 32](#)
- 4 Кликнете на **Print Head Alignment** иконата.
- 5 Следете ги упатствата на екранот за порамнување на главата на печатачот.


Користење на контролната табла

Следете ги следниве чекори за порамнување на главата на печатачот со користење на контролната табла на производот.

- 1 Проверете да не има прикажани предупредувања или грешки на ЛЦД-екранот.

Одржување на производот и софтверот

- 2 Проверете дали имате ставено хартија со формат А4 во задната касета за хартија.
- 3 Притиснете на ☰ за приказ на менија.
- 4 Изберете **Maintenance**.
- 5 Изберете **Head Alignment** и следете ги упатствата на ЛЦД-екранот за печатење на шемите.
- 6 Најдете ја најдобрата шема во секоја од групите од #1 до 4#..



- 7 Внесете го бројот на шемите за најдобра шема од група #1.
- 8 Повторете го чекор 7 за другите групи (#2 до #4).
- 9 Завршете со порамнување на главата на печатачот.

Поставување/Променување на време и регион

Следете ги следниве чекори за поставување на време и регион со користење на контролната табла на производот.

- 1 Притиснете на ☰ за приказ на менија.
- 2 Модели со екран во боја со големина од 2,5 инчи:
Изберете **Printer Setup**.

Црно-бели модели со дволиниски екран:
Изберете **Maintenance**.
- 3 Изберете **Date/Time**.
- 4 Изберете го форматот за датум.
- 5 Поставете го датумот.

Одржување на производот и софтверот

6 Изберете го форматот за време.

7 Поставете го времето.

Белешка:

За избирање на сочувување на дневна светлина, поставете **Daylight Saving Time** за **On**.

8 Изберете **Country/Region**.

9 Изберете регион.

10 Изберете **Yes**.

Белешка:

Кога струјата е исклучена подолг период, часовникот може да се врати на првичните поставувања. Проверте го часовникот кога ја вклучувате повторно струјата.

Сочувување на енергија

ЛЦД-екранот потемнува доколку не се извршуваат операции за поставен период.

Можете да го приспособите времето пред да се примени управувањето со енергијата. Зголемувањето ќе има влијание врз енергетската ефикасност на производот. Ве молиме имајте ја предвид средината пред да направите некаква промена.

Следете ги чекорите подолу за приспособување на времето.

За Windows

1 Пристапете до поставките за печатачот.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Windows“ на страница 31

2 Кликнете на **Maintenance** картичката, а потоа кликнете на **Printer and Option Information** копчето.


3 Изберете **3 minutes**, **5 minutes**, или **10 minutes** како Sleep Timer поставување.

4 Притиснете го **ОК** копчето.

За Mac OS X

- 1 Пристапете до Epson Printer Utility 4.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 32
- 2 Притиснете го **Printer Settings** копчето. Се појавува Printer Settings екранот.
- 3 Изберете **3 minutes**, **5 minutes**, или **10 minutes** како Sleep Timer поставување.
- 4 Притиснете го **Apply** копчето.

Користење на контролната табла

- 1 Притиснете на  за приказ на менија.
- 2 Модели со екран во боја со големина од 2,5 инчи:
Изберете **Printer Setup**.

Црно-бели модели со дволиниски екран:
Изберете **Maintenance**.
- 3 Изберете **Sleep Timer**.
- 4 Изберете **3minutes**, **5minutes**, или **10minutes**.

Чистење на производот

Чистење на надворешноста на производот

За да го одржувате производот да работи во најдобра состојба, детално чистете го неколку пати во текот на годината следејќи ги следниве упатства.




Внимание:

Никогаши не употребувајте алкохол или разредувач за чистење на производот. Тие хемикалии може да го оштетат производот.


- Користете мека и сува крпа за чистење за да го исчистите ЛЦД-екранот. Не употребувајте течни или хемиски средства за чистење.

Одржување на производот и софтверот

- ❑ Користете мека и сува крпа за чистење за да ја исчистите површината на стаклото од скенерот. Доколку се појават прави линии на отпечатените примероци или на скенираните податоци, внимателно исчистете ја левата страна на стаклото од скенерот.



- ❑ Доколку стаклената површина е измачкана со маст или некој друг материјал што тешко се отстранува, земете мала количина на средство за чистење на стакло и мека крпа и отстранете ја нечистотијата. Избришете ја сета преостаната течност.
- ❑ Отворете го капакот на ADF и користете мека, сува и чиста крпа за чистење на тркалото и внатрешноста ADF (само за производи со ADF функција).



- ❑ Не притискајте силно на површината на стаклото од скенерот.
- ❑ Внимавајте да не ја изгребете или оштетите површината на стаклото од скенерот и не употребувајте тврда или абразивна четка за да го чистите. Оштетената стаклена површина може да го намали квалитетот на скенирањето.

Чистење на внатрешноста на производот

За да имате најквалитетни отпечатени примероци, исчистете го валјакот внатре следејќи ја следнава постапка.



Внимание:

Не допирајте ги деловите во производот.

Одржување на производот и софтверот



Внимание:

- Внимавајте електричните делови да не ги натопувате со вода.
- Не прскајте средства за подмачкување во внатрешноста на производот.
- Несоодветни масла за подмачкување може да го оштетат механизмот. Доколку ви треба средство за подмачкување, контактирајте го вашиот добавувач или стручно лице.


1

Проверете да не има прикажани предупредувања или грешки на ЛЦД-екранот.


2

Ставете неколку листа обична хартија со А4 формат во задната касета за хартија.

3

Притиснете на  за внесување на функцијата за копирање.

4

Притиснете едно од  копчињата за да направите копија без ставање на документ на стаклото од скенерот.

5

Повторувајте го чекорот 4 додека хартијата не се замачка со мастило.

Пренесување на производот

Доколку го пренесувате некаде производот, треба да го подготвите за превоз ставајќи го во оригиналната или во кутија со слична големина.



Внимание:


- При складирање или пренесување на производот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.
- Оставете ги инсталирани касетите за мастило. Отстранувањето на касетите може да ја исуши главата на печатачот и да спречи производот да работи.

1

Отстранете ја целата хартија од задната касета за хартија и осигурајте се дека производот е исклучен.

Одржување на производот и софтверот


- 2** Отворете го скенерот и проверете дали држачот на касетите со мастило е на десната страна во својата почетна положба.



Белешка:

Доколку држалот на касетата не е во својата почетна положба десно, вклучете го производот и почекајте додека држачот на касетите со мастило не се намести во крајната десна положба. Потоа исклучете го производот.

- 3** Прицврстете го држачот на касетите со мастило за кутијата со лента како што е прикажано, а потоа затворете го скенерот.



Белешка:

Не ставајте лента на белиот плоснат кабел што се наоѓа во производот.

- 4** Исклучете го кабелот од приклучокот, а потоа исклучете ги сите кабли од производот.
- 5** Затворете ја поддршката за хартија и излезната фиока.
- 6** Препакувајте го производот во кутијата користејќи ги заштитните материјали испорачани со него.

Одржување на производот и софтверот

Белешка:

- Држете го производот хоризонтално за време на транспортот.
- Извадете ги заштитните материјали од производот пред повторно да го користите.

Проверка и инсталација на софтверот

Проверка на софтверот инсталиран на компјутерот

За да ги користите функциите опишани во Упатство за корисникот, треба да го инсталирате следниов софтвер.

- Epson Driver and Utilities (Драјвер и алатки Epson)
- Epson Easy Photo Print
- Epson Event Manager

Следете ги долунаведените чекори за да проверите дали софтверот е инсталиран на компјутерот.

За Windows

- 1** **Windows 7 и Vista:** Кликнете на копчето за вклучување и изберете **Control Panel (Контролен панел)**.
Windows XP: Кликнете на **Start (Старт)** и изберете **Control Panel (Контролен панел)**.
- 2** **Windows 7 и Vista:** Кликнете на **Uninstall a program (Деинсталирајте програма)** од Programs (Програми) категорија.
Windows XP: Кликнете двапати на иконата **Add or Remove Programs (Додади или отстрани програми)**.
- 3** Проверете на листата инсталирани програми.

За Mac OS X

- 1** Кликнете двапати на **Macintosh HD**.
- 2** Кликнете двапати на папката **Epson Software** во папката Applications и проверете ја содржината.

Белешка:

- Папката Applications содржи софтвер што го обезбедуваат други произведувачи.
- За проверување на инсталација на драјверот за печатачот, кликнете на **System Preferences** од Apple менито а потоа кликнете на **Print & Scan** (за Mac OS X 10.7) или **Print & Fax** (за Mac OS X 10.6 или 10.5). Потоа најдете го својот производ во листата Printers.

Инсталирање на софтверот

Ставете го дискот со софтверот за печатачот испорачан со производот и изберете го софтверот што сакате да го инсталирате од Software Select (Избирање програми) екранот.

Деинсталација на софтверот

Можеби ќе треба да го деинсталирате и потоа преинсталирате софтверот за да решите одредени проблеми или доколку го надградувате оперативниот систем.

Погледнете ги следниве делови за информации во врска со утврдување на инсталирани апликации.

➔ „Проверка на софтверот инсталиран на компјутерот“ на страница 122

За Windows

Белешка:

- За Windows 7 и Vista, потребна Ви е сметка од администраторот и лозинка доколку се најавувате како стандарден корисник.
- За Windows XP, треба да се најавите на Computer Administrator (Компјутерски администратор) сметка.

1 Исклучете го производот.

2 Откачете го кабелот за поврзување на производот од компјутерот.

3 Направете нешто од следново.

Windows 7 и Vista: Кликнете на копчето за вклучување и изберете **Control Panel (Контролен панел)**.

Windows XP: Кликнете на **Start (Старт)** и изберете **Control Panel (Контролен панел)**.

4 Направете нешто од следново.

Windows 7 и Vista: Кликнете на **Uninstall a program (Деинсталирајте програма)** од Programs (Програми) категорија.

Windows XP: Кликнете двапати на иконата **Add or Remove Programs (Додади или отстрани програми)**.

5 Изберете го софтверот што сакате да го деинсталирате, на пример драјверот и апликацијата за вашиот производ, од прикажаната листа.

6 Направете нешто од следново.

Windows 7: Кликнете на **Uninstall/Change (Деинсталирај/Измени)** или **Uninstall (Деинсталирај)**.

Одржување на производот и софтверот

Windows Vista: Кликнете на **Uninstall/Change** (Деинсталирај/Измени) или **Uninstall** (Деинсталирај), а потоа кликнете **Continue** (Продолжи) во прозорецот User Account Control (Контрола на сметка на корисникот).

Windows XP: Кликнете на **Change/Remove** (Измени/Отстрани) или **Remove** (Отстрани).

Белешка:

Ако решите да го деинсталирате драјверот за печатачот на вашиот производ во чекор 5, изберете ја иконата за вашиот производ, а потоа кликнете **ОК**.

7 Кога ќе се појави прозорецот за потврдување, кликнете **Yes** (Да) или **Next** (Следно).

8 Следете ги упатствата на екранот.

Во некои случаи, може да се појави порака да го ресетирате компјутерот. Во тој случај, проверете дали е избрано **I want to restart my computer now** (Сакам да го рестартирам компјутерот веднаш) и кликнете на **Finish** (Заврши).

За Mac OS X

Белешка:

- За да го деинсталирате софтверот треба да го преземете *Uninstaller*.
Адресата на сајтот е:
<http://www.epson.com>
Потоа, изберете го делот за поддршка на вашиот локален сајт на *Epson*.
- За деинсталирање апликации, мора да се најавите со досие на *Computer Administrator*.
Не може да деинсталирате програми ако се најавите како корисник со ограничена сметка.
- Во зависност од апликацијата, програмата за инсталирање може да биде одделена од програмата за деинсталирање.

1 Затворете ги сите апликации што работат.

2 Двоен клик на **Uninstaller** иконата на Вашиот Mac OS X хард диск.

3 Штиклирајте ги полињата за софтверот што сакате да го деинсталирате, на пример драјверот и апликацијата за печатачот, од прикажаната листа.

4 Кликнете **Uninstall** (Деинст.).

5 Следете ги упатствата на екранот.

Ако не можете да го најдете софтверот што сакате да го деинсталирате во прозорецот *Uninstaller*, двоен клик на папката **Applications** на дискот на Mac OS X, изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате, па одвлечете ја на иконата **Trash**.

Одржување на производот и софтверот

Белешка:

Доколку го деинсталирате драјверот за печатачот и името на вашиот производ остане во *Print & Scan* (за Mac OS X 10.7) или *Print & Fax* (за Mac OS X 10.6 или 10.5) прозорецот, изберете име за Вашиот производ и кликнете на — **отстрани** копче.

Пренесување на податоци со користење на надоврешен уред за чување

Белешка:

Достапноста на оваа функција се разликува во зависност од производот.

Можете да го користите надоврешниот USB влез за копирање фајлови на компјутерот поврзани со производот. Истоа така, можете да го користите за копирање на фајлови од компјутерот на мемориска картичка.


Претпазливо со мемориската картичка

При копирање на фајлови од/на мемориска картичка од/на компјутер, внимавајте на следново:

- Проверете ја документацијата испорачана со мемориската картичка и други адаптери што може да се користат како насоки при ракување.
- Не копирајте фајлови на мемориската картичка дека печатите од неа.
- Екранот на печатачот не ги ажурира информациите за мемориската картичка по копирањето на неа или бришењето на фајлови од неа. За ажурирање на прикажаните информации, извадете и повторно ставете ја мемориската картичка.

Копирање фајлови помеѓу мемориската картичка и компјутерот

Копирање датотеки на вашиот компјутер

- 1** Внимавајте производот да биде вклучен и мемориската картичка вметната.
- 2** **Windows 7 и Vista:**
Клинете на копчето за вклучување и изберете **Computer (Компјутер)**.
Windows XP:
Клинете **Start (Старт)** и изберете **My Computer (Мој компјутер)**.
Mac OS X:
Иконата за подвижна дискета () се појавува desktop автоматски.

Пренесување на податоци со користење на надоврешен уред за чување

- 3 Двоен клик на иконата за подвижна дискета, а потоа изберете ја папката во која датотеките се зачувани.

Белешка:

Доколку сте го определите името на записот, тој се појавува како име на драјверот. Доколку немате определено име, како име на погонот се појавува „подвижна дискета“, во Windows XP.

- 4 Изберете ги фајловите што сакате да ги копирате и одвлечете ги во папка на хард дискот од Вашиот компјутер.



Внимание:

За Mac OS X корисници

Кога ја вадите мемориската картичка секогаш влечете ја подвижната икона за дискета на работната површина во кантата за отпадоци пред да ја извадите мемориската картичка за да не дојде до губење на податоци од картичката.

Чување на фајловите на мемориска картичка

- 1 Внимавајте производот да биде вклучен и мемориската картичка вметната.

- 2 **Windows 7 и Vista:**
Кликнете на копчето за вклучување и изберете **Computer (Компјутер)**.

Windows XP:

Кликнете **Start (Старт)** и изберете **My Computer (Мој компјутер)**.

Mac OS X:

Иконата за подвижна дискета () се појавува desktop автоматски.

- 3 Двоен клик на иконата за подвижна дискета, а потоа изберете ја папката во која сакате да ги зачувате датотеките.

Белешка:

Доколку сте го определите името на записот, тој се појавува како име на драјверот. Доколку немате определено име, како име на погонот се појавува „подвижна дискета“, во Windows XP.

- 4 Изберете ја папката од хард дискот на Вашиот компјутер во која се наоѓаат фајловите што сакате да ги копирате. Потоа изберете ги фајловите и влечете ги во папката од мемориската картичка.



Внимание:

За Mac OS X корисници




Кога ја вадите мемориската картичка секогаш влечете ја подвижната икона за дискета на работната површина во кантата за отпадоци пред да ја извадите мемориската картичка за да не дојде до губење на податоци од картичката.

Показатели за грешки

Пораки за грешки на контролната табла



Во овој дел се опишува значењето на пораките прикажани на ЛЦД-екранот.

Модели со екран во боја со големина од 2,5 инчи

Пораки за грешки	Решенија
Заглавена хартија	➔ „Заглавена хартија“ на страница 133
Printer error. Turn power off and then on again. For details, see your documentation.	Исклучете го и повторно вклучете го производот. Осигурајте се дека нема хартија во производот. Ако и понатаму се јавува истата грешка, јавете се на поддршката на Epson.
Communication error. Make sure the computer is connected, then try again.	Осигурајте се дека компјутерот е правилно поврзан. Доколку и понатаму се јавува пораката за грешка, осигурајте се дека софтверот за скенирање е инсталиран на Вашиот компјутер и дека се точни поставувањата на софтверот.
A printer's ink pad is nearing the end of its service life. Please contact Epson Support.	Притиснете на  копчето за продолжување со печатењето. Пораката ќе се појавува се додека не се замени перничето со мастило. Контактирајте ја поддршката на Epson за заменување на перничењата со мастило пред крајот на нивиот животен век. Кога перничето за мастило е натопено, производот запира и потребна е поддршка на Epson за да се продолжи со печатење.
A printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson Support.	Контактирајте ја поддршката на Epson за заменување на перничењата за мастило.
Cannot recognize USB device.	Осигурајте се дека USB меморијата е правилно поставена.
Cannot recognize the device. Make sure the connected device is capable of storage.	Осигурајте се дека мемориската картичка е правилно поставена.
No dial tone detected. Try Check Fax Connection.	Осигурајте се дека телефонскиот кабел е правилно поврзан и дека телефонската линија работи. ➔ „Поврзување со телефонска линија“ на страница 70 Доколку го поврзете производот со PBX (Приватна телефонска централа) телефонска линија или со терминален адаптер, исклучете Dial Tone Detection . ➔ Притиснете на  а потоа на  . Изберете Fax Settings > Communication > Dial Tone Detection .
The combination of IP address and subnet mask is invalid. See your documentation.	Видете на интернет Мрежно упатство.
Recovery Mode	Ажурирањето на фирмверот е неуспешно. Треба повторно да се обидете да го ажурирате фирмверот. Подгответе USB кабел и посетете ја локалната веб-страницата на Epson за понатамошни упатства.

Показатели за грешки

Црно-бели модели со дволиниски екран

Пораки за грешки	Решенија
Paper jam Press OK. If the error does not clear, remove the paper by hand.	Внимателно извадете ја заглавената хартија. ➔ „Заглавена хартија“ на страница 133
Paper jam in the ADF. Remove the jammed paper.	
Communication error. Make sure the cable is connected, then try again.	Осигурајте се дека компјутерот е правилно поврзан. Доколку и понатаму се јавува пораката за грешка, осигурајте се дека софтверот за скенирање е инсталиран на Вашиот компјутер и дека се точни поставувањата на софтверот.
Printer error Paper jam. Open the scanner unit and remove the paper, then turn off the printer. See your documentation.	Исклучете го и повторно вклучете го производот. Осигурајте се дека нема хартија во производот. Ако и понатаму се јавува истата грешка, јавете се на поддршката на Epson.
ADF Error. Remove any objects or documents inside ADF. Turn power off. See documentation.	
Printer error See your documentation.	
Scanner error See your documentation.	Исклучете го и повторно вклучете го производот. Ако и понатаму се јавува истата грешка, јавете се на поддршката на Epson.
A fax error has occurred. See your documentation.	
A printer's ink pad is nearing the end of its service life. Please contact Epson Support.	Притиснете на OK за продолжување со печатењето. Пораката ќе се појавува се додека не се замени перничето со мастило. Контактирајте ја поддршката на Epson за заменување на перничењата со мастило пред крајот на нивиот животен век. Кога перничето за мастило е натопено, производот запира и потребна е поддршка на Epson за да се продолжи со печатење.
A printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson Support.	Контактирајте ја поддршката на Epson за заменување на перничето за мастило.
No dial tone. Fax job incomplete.	Осигурајте се дека телефонскиот кабел е правилно поврзан и дека телефонската линија работи. ➔ „Поврзување со телефонска линија“ на страница 70 Доколку го поврзете производот со PBX (Приватна телефонска централа) телефонска линија или со терминален адаптер, исклучете Dial Tone Detection . ➔ Притиснете на  а потоа на  . Изберете Fax Settings > Communication > Dial Tone Detection .
Recovery Mode	Ажурирањето на фирмверот е неуспешно. Треба повторно да се обидете да го ажурирате фирмверот. Подгответе USB кабел и посетете ја локалната веб-страницата на Epson за понатамошни упатства.

Решавање проблеми при печатење/ Копирање

Утврдување на проблем

Откривањето на проблеми кај производот најдобро се изведува во два чекора: проблемот најпрво се утврдува, а потоа се применуваат можни решенија додека проблемот не се реши.

Информациите потребни за утврдување и решавање на највообичаените проблеми се дадени преку електронското решавање проблеми, контролната табла или приказот на состојбата. Повикајте се на соодветниот дел подолу.

Доколку имате конкретен проблем поврзан со квалитетот на печатењето, проблем со печатење кој не е поврзан со квалитетот на печатењето или проблем со дотур на хартија или пак производот воопшто да не печати, повикајте се на соодветниот дел.

За да го решите проблемот, можеби ќе треба да ја откажете наредбата за печатење.

➔ [„Откажување на печатењето“ на страница 37](#)

Проверување на состојбата на производот

Доколку проблемот настане за време на печатење, на прозорецот за приказ на состојбата се појавува порака за грешка.


Доколку се појави порака за грешка која укажува дека истекува рокот на траење на перничеата за мастило во печатачот, јавете се на поддршката на Epson за да ги заменат. Пораката ќе се прикажува редовно додека не се заменат перничеата за мастило. Кога перничето за мастило е натопено, производот запира и потребна е поддршка на Epson за да се продолжи со печатење.

За Windows

Постојат два начина за пристапување на EPSON Status Monitor 3:

- Двоен клик на иконата за брз пристап на Windows лентата за програми. Погледнете го следниот екран за да додадете икона за брз пристап до лентата за програми:
 - ➔ „Од иконата за брз пристап на лента со задачи“ на страница 32
- Отворете го двигателот за печатачот, кликнете на табулаторот **Maintenance**, а потоа кликнете на копчето **EPSON Status Monitor 3**.

Кога ќе пристапите до EPSON Status Monitor 3, се појавува следниов прозорец:



Белешка:

- Ако не се појави EPSON Status Monitor 3 отворете го драјверот на печатачот и кликнете на картичката **Maintenance**, а потоа на копчето **Extended Settings**. Во прозорецот **Extended Settings**, итикклирајте го полето **Enable EPSON Status Monitor 3**.
- Зависно од моментните поставки, може да се прикаже поедноставен приказ на состојбата. Кликнете на копчето **Details** за да се прикаже горниот прозорец.

EPSON Status Monitor 3 се даваат следниве информации:

Решавање проблеми при печатење/Копирање

❑ Тековна состојба:

Доколку мастилото е при крај или е потрошено, копчето **How to** се појавува во прозорецот EPSON Status Monitor 3. Со кликување на **How to** се прикажуваат упатства за замена на касетата со мастило и држачот за касетите со мастило се поместува во позиција за заменување на касетата со мастило.

❑ Ink Levels:

EPSON Status Monitor 3 состојбата на касетата со мастило се прикажува графички.

❑ Information:

Со кликање на **Information** може да видите информации за инсталираните патрони со мастило.

❑ Technical Support:

Кликнете на **Technical Support** за пристап до веб-страницата за техничката поддршка на Epson.


❑ Print Queue:

Може да го видите Windows Spooler со кликање на **Print Queue**.

За Mac OS X

Постапете на следниов начин за да го отворите EPSON Status Monitor.


- 1 Пристапете до Epson Printer Utility 4.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 32
- 2 Кликнете на **EPSON Status Monitor** иконата. Се појавува EPSON Status Monitor.



Решавање проблеми при печатење/Копирање

Оваа алатка можете да ја користите и за да ја проверите состојбата на касетите со боја пред печатење. EPSON Status Monitor ја прикажува состојбата на касетите со мастило во времето кога е отворен. За ажурирање на состојбата на патронот со мастило, кликнете **Update (Ажурирај)**.

Кога мастилото е при крај или е потрошено се појавува копчето **How to**. Кликнете на **How to** и EPSON Status Monitor ве води чекор по чекор низ постапката за замена касета со мастило.



Заглавена хартија



Внимание:


Никогаш не допирајте ги копчињата на контролната табла додека раката ви е во производот.

Белешка:

- Откажете го печатењето доколку на ЛЦД-екранот или на драјверот за печатачот се појави порака.
- Откако ќе ја извадите заглавената хартија, притиснете го копчето како што е покажано на ЛЦД-екранот.


Отстранување на заглавена хартија од внатрешноста на производот

- 1 Отворете го сканерот.




! **Внимание:**

Не подигајте го сканерот кога капакот на документот е отворен.



- 2 Отстранете ја хартијата од внатре, вклучувајќи ги и искинатите парчиња.



- 3 Затворете го сканерскиот уред полека.


Отстранување на заглавена хартија од Автоматскиот додавач на документи (ADF)

Белешка:

Достапноста на оваа функција се разликува во зависност од производот.

1 Извадете го купот хартија од влезната фиока на ADF.


2 Отворете го капакот на ADF.



Внимание:


Внимавајте да го отворите капакот на автоматскиот додавач на документи пред да отстранувате заглавена хартија. Доколку не го отворите капакот, производот може да се оштети.

3 Внимателно отстранете ја заглавената хартија.




Решавање проблеми при печатење/Копирање

- 4** Отворете го Автоматскиот додавач на документи (ADF).




- 5** Отстранете ја хартијата од внатре, вклучувајќи ги и искинатите парчиња.




- 6** Затворете го Автоматскиот додавач на документи (ADF).

- 7** Подигнете ја влезната фиока за ADF.



Решавање проблеми при печатење/Копирање

- 8** Внимателно отстранете ја заглавената хартија.



- 9** Вратете се во влезната фиока за ADF во нејзината првична позиција, и затворете го капакот на ADF.

Спречување заглавување на хартија

Ако хартијата често се заглавува, проверете дали:

- Хартијата е мазна, не е извиткана или набрана.
- Користите високо квалитетна хартија.
- Страната за печатење на хартијата е свртена нагоре во задната касета со хартија.
- Листовите од купот хартија се разделени пред да бидат стават внатре.
- За обична хартија, не ставајте хартија над линијата веднаш под ▼ знакот за стрелка во граничникот. За посебните хартии Epson, внимавајте бројот листови да е помал од ограничувањето одредено за хартијата.
➔ „Избирање на хартија“ на страница 20
- Граничниците се потпрени до рабовите на хартијата.
- Печатачот стои на рамна, стабилна површина која насекаде се протега зад основата во сите насоки. Производот нема да работи правилно доколку е накривен.

Повторно печатење по заглавување на хартија (само за Windows)

Откако ќе го откажете печатењето поради заглавена хартија, може повторно да го испечатите истото без печатење на веќе испечатените страници.

- 1** Одглавете ја хартијата.
➔ „Заглавена хартија“ на страница 133
- 2** Пристапете до поставките за печатачот.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Windows“ на страница 31
- 3** Штиклирајте го полето **Print Preview** во прозорецот Main на драјверот за печатачот.

Решавање проблеми при печатење/Копирање

- 4 Направете ги поставките што сакате да ги користите за печатење.
- 5 Кликнете **ОК** за да ги затворите поставките на печатачот, а потоа испечатете го фајлот. Се отвора прозорецот Print Preview.
- 6 Изберете веќе испечатена страница од рамката со листата страници одлево, а потоа изберете **Remove Page** од менито Print Options. Повторете го истото за сите страници што се веќе испечатени.
- 7 Кликнете **Print** во прозорецот Print Preview.

Помош за квалитетот на печатењето

Доколку имате проблеми со квалитетот на печатење, споредете ги со илустрациите подолу. Кликнете на насловот под илустрацијата која најмногу наликува на вашиот отпечатен примерок.

<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel</p> <p>Добар примерок</p>	 <p>Добар примерок</p>
<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel</p> <p>→ „Хоризонтални линии“ на страница 139</p>	<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel</p> <p>→ „Вертикални ленти или непорамнетост“ на страница 139</p>
 <p>→ „Хоризонтални линии“ на страница 139</p>	 <p>→ „Вертикални ленти или непорамнетост“ на страница 139</p>

Решавање проблеми при печатење/Копирање



Хоризонтални линии

- Осигурајте се дека страната за печатење (побелата или посјајната страна) од хартијата е ставена нагоре во задната касета со хартија.
- Извршете чистење на главата за чистење на затнатите прскалки за мастило.
➔ „Чистење на главата за печатење“ на страница 113
- За најдобри резултати, употребете ги касетите со мастило најдоцна шест месеци по отворањето.
- Користете оригинални касети со мастило на Epson.
- Проверете дали видот на хартија избран во ЛЦД-менито или во драјверот на печатачот одговара на типот на хартија во производот.
➔ „Избирање на хартија“ на страница 20
- Доколку се појави свиткување во интервали од 2,5 см, искористете Print Head Alignment.
➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 114
- Доколу се појави моаре (шарена) текстура при копирањето, променете го **Reduce/Enlarge** поставувањето во ЛЦД менито или сменете ја позицијата на оригиналот.
- Доколку има проблем со квалитетот на копирањето, исчистете ја надворешната страна на производот.
➔ „Чистење на надворешноста на производот“ на страница 118

Вертикални ленти или непорамнетост

- Осигурајте се дека страната за печатење (побелата или посјајната страна) од хартијата е ставена нагоре во задната касета со хартија.
- Извршете чистење на главата за чистење на затнатите прскалки за мастило.
➔ „Чистење на главата за печатење“ на страница 113
- Активирајте ја алатката Print Head Alignment.
➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 114
- За Windows, отштиклирајте го полето **High Speed** од прозорецот More Options на драјверот за печатачот. За детали, видете онлајн помош.
За Mac OS X, изберете **Off (Исклучено)** од High Speed Printing. За прикажување на High Speed Printing, кликнете низ следниве менија: **System Preferences, Print & Scan** (за Mac OS X 10.7) или **Print & Fax** (за Mac OS X 10.6 или 10.5), производот (во Printers листа), **Options & Supplies**, а потоа **Driver**.

Решавање проблеми при печатење/Копирање

- Проверете дали видот на хартија избран во ЛЦД-менито или во драјверот на печатачот одговара на типот на хартија во производот.
➔ [„Избирање на хартија“ на страница 20](#)
- Доколку има проблем со квалитетот на копирањето, исчистете ја надворешната страна на производот.
➔ [„Чистење на надворешноста на производот“ на страница 118](#)

Несоодветни бои или боите недостасуваат

- За Windows, избришете ја поставката **Grayscale** во прозорецот Main на драјверот за печатачот. За Mac OS X, избришете ја поставката **Grayscale (Сива палета)** во Print Settings во дијалошката рамка Print на драјверот на печатачот. За детали, видете онлајн помош.
- Прилагодете ги поставките за бои во вашата апликација или кај поставките за драјверот на печатачот. За Windows, проверете во прозорецот More Options. За Mac OS X, проверете во дијалошката рамка Color Options на дијалошката рамка Print. За детали, видете онлајн помош.
- Извршете чистење на главата за чистење на затнатите прскалки за мастило.
➔ [„Чистење на главата за печатење“ на страница 113](#)
- Проверете го рокот на траење втиснат на кутијата ако штотуку сте ја замениле касетата со мастило. Epson препорачува замена на касетите со мастило доколку не сте го користеле печатачот подолго време.
➔ [„Замена на касета со мастило“ на страница 106](#)
- Обидете се да користите оригинални Epson касети за мастило и хартија препорачана од Epson.

Нејасен или размачкан отпечатен примерок

- Обидете се да користите оригинални Epson касети за мастило и хартија препорачана од Epson.
- Проверете дали производот стои на рамна, стабилна површина која насекаде се протега зад основата во сите насоки. Производот нема да работи правилно доколку е накривен.
- Проверете хартијата да не е оштетена, извалкана или премногу стара.
- Осигурајте се дека хартијата е сува и дека страната за печатење (побелата или посјајната страна) од хартијата е ставена нагоре во задната касета за хартија.
- Доколку хартијата е извиткана кон страната на која се печати, измазнете ја или малку свиткајте ја во спротивна насока.
- Проверете дали видот на хартија избран во ЛЦД-менито или во драјверот на печатачот одговара на типот на хартија во производот.
➔ [„Избирање на хартија“ на страница 20](#)
- Откако листот е отпечатен, отстранете го од излезната фиока.
- Не допирајте ја и не дозволувајте ништо да ја допре отпечатената страна на сјајно обложената хартијата. За ракување со примероците, следете ги упатствата на хартијата.

Решавање проблеми при печатење/Копирање

- Извршете чистење на главата за чистење на затнатите прскалки за мастило.
➔ „Чистење на главата за печатење“ на страница 113
- Активирајте ја алатката Подредување на главата на печатачот.
➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 114
- Исчистете ја внатрешноста на производот ако хартијата е замачкана со мастило по печатење.
➔ „Чистење на внатрешноста на производот“ на страница 119
- Доколку има проблем со квалитетот на копирањето, исчистете ја надворешната страна на производот.
➔ „Чистење на надворешноста на производот“ на страница 118

Разновидни проблеми со отпечатени примероци

Неточни или погрешно отпечатени букви

- Избришете ги заостанатите задачи за печатење.
➔ „Откажување на печатењето“ на страница 37
- Исклучете го производот и компјутерот. Проверете дали кабелот за поврзување од производот е добро приклучен.
- Деинсталирајте го драјверот на печатачот и повторно инсталирајте го.
➔ „Деинсталација на софтверот“ на страница 123

Неправилни маргини

- Проверете дали хартијата е правилно ставена во задната касета со хартија.
➔ „Ставање хартија и Пликоа“ на страница 23
- Проверете ги поставките за маргините во вашата апликација. Проверете дали маргините се во рамките на просторот од страницата што може да печати.
➔ „Простор за печатење“ на страница 160
- Проверете дали поставките за драјверот на печатачот се соодветни на големината на хартијата што ја користите.
За Windows, проверете го прозорецот Main.
За Mac OS X, проверете во дијалог-прозорецот Page Setup или дијалог-прозорецот Print.
- Деинсталирајте го драјверот на печатачот и повторно инсталирајте го.
➔ „Деинсталација на софтверот“ на страница 123

Отпечатениот примерок е закосен малку

- Проверете дали хартијата е правилно ставена во задната касета со хартија.
➔ „Ставање хартија и Пликоа“ на страница 23
- If **Draft** е избрано од Quality во Main прозорецот во драјверот за печатачот (за Windows), или **Fast Economy** е избрано од Print Quality во Print Settings (за Mac OS X), изберете друго поставување.

Решавање проблеми при печатење/Копирање

Големината или позицијата на копираната слика се неправилни

- Проверете дали големината на хартијата, ориентацијата, или поставувањата за намалување/ зголемување избрани од контролната табла одговараат на употребената хартија.
- Доколку рабовите на копијата се исечени, малку движете го оригиналот подалеку од аголот.
- Исчистете го стаклото од скенерот.
 - ➔ [„Чистење на надворешноста на производот“ на страница 118](#)

Превртена слика

- За Windows, отштиклирајте го полето **Mirror Image** во прозорецот More Options на драјверот на печатачот или исклучете ја поставката Mirror Image во вашата апликација.
За Mac OS X, исчистете го изборот на **Mirror Image (Огледална слика)** кај **Print Settings** во дијалог-прозорецот Print од двигателот на печатачот, или исклучете ја поставката Mirror Image (Огледална слика) во апликацијата.
За упатства, видете онлајн помош за вашиот драјвер за печатач или за вашата апликација.
- Деинсталирајте го драјверот на печатачот и повторно инсталирајте го.
 - ➔ [„Деинсталација на софтверот“ на страница 123](#)

Печатење празни страници

- Проверете дали поставките за драјверот на печатачот се соодветни на големината на хартијата што ја користите.
За Windows, проверете го прозорецот Main.
За Mac OS X, проверете во дијалог-прозорецот Page Setup или дијалог-прозорецот Print.
- За Windows, штиклирајте ја поставката **Skip Blank Page** кликајќи на копчето **Extended Settings** во прозорецот Maintenance на драјверот на печатачот.
За Mac OS X, изберете **On (Вклучено)** од Skip Blank Page (Прескокни празна страница). За прикажување на Skip Blank Page (Прескокни празна страница), кликнете низ следниве менија: **System Preferences, Print & Scan** (за Mac OS X 10.7) или **Print & Fax** (за Mac OS X 10.6 или 10.5), производот (во Printers листа), **Options & Supplies**, а потоа **Driver**.
- Деинсталирајте го драјверот на печатачот и повторно инсталирајте го.
 - ➔ [„Деинсталација на софтверот“ на страница 123](#)

Отпечатената страна е размачкана или изгребана

- Доколку хартијата е извиткана кон страната на која се печати, измазнете ја или малку свиткајте ја во спротивна насока.
- Направете неколку копии без ставање документ на стаклото од скенерот.
 - ➔ [„Чистење на внатрешноста на производот“ на страница 119](#)
- Деинсталирајте го драјверот на печатачот и повторно инсталирајте го.
 - ➔ [„Деинсталација на софтверот“ на страница 123](#)

Премногу бавно печатење

- Проверете дали видот на хартија избран во ЛЦД-менито или во драјверот на печатачот одговара на типот на хартија во производот.
 - ➔ „Избирање на хартија“ на страница 20
- За Windows, изберете понизок **Quality** во прозорецот Main на драјверот на печатачот. За Mac OS X, изберете понизок Print Quality во дијалошката рамка Print Settings од дијалошката рамка Print на драјверот на печатачот.
 - ➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Windows“ на страница 31
 - ➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 32
- Затворете ги сите непотребни апликации.
- Ако печатите постојано подолго време, печатењето може да биде многу бавно. Со ова брзината на печатење се успорува и се спречува загревање или оштетување на механизмот на производот. Доколку се случи ова, може да продолжите со печатење, но препорачуваме да направите пауза и да го оставите производот вклучен триесетина минути. (Производот нема да се врати во нормална состојба ако е исклучен.) Кога ќе продолжите со печатење, производот ќе работи со нормална брзина.
- Деинсталирајте го драјверот на печатачот и повторно инсталирајте го.
 - ➔ „Деинсталација на софтверот“ на страница 123

Доколку не можете да го решите проблемот откако сте ги примениле сите начини дадени погоре, видете го следното:

- ➔ „Зголемување на брзината за печатење (само за Windows)“ на страница 147

Неправилен дотур на хартија

Нема дотур на хартија

Отстранете го купот хартија и проверете го следното:

- Хартијата не е извиткана или набрана.
- Хартијата не е многу стара. За повеќе информации, видете ги упатствата дадени на самата хартија.
- За обична хартија, не ставајте хартија над линијата веднаш под ▼ знакот за стрелка во граничникот. За посебните хартии Epson, внимавајте бројот листови да е помал од ограничувањето одредено за хартијата.
 - ➔ „Избирање на хартија“ на страница 20
- Хартијата не е заглавена во производот. Доколку е, отстранете ја искината хартија.
 - ➔ „Заглавена хартија“ на страница 133
- Касетите за мастило не се испразнети. Доколку некоја касета за мастило е испразнета, заменете ја.
 - ➔ „Замена на касета со мастило“ на страница 106
- Ги следевте сите посебни упатства за ставање хартија дадени со неа.

Дотур на повеќе страници

- За обична хартија, не ставајте хартија над линијата веднаш под ▼ знакот за стрелка во граничникот. За посебните хартии Epson, внимавајте бројот листови да е помал од ограничувањето одредено за хартијата.
➔ „Избирање на хартија“ на страница 20
- Проверете дали граничните се потпрени до рабовите на хартијата.
- Проверете дали хартијата е извиткана или свиткана. Ако е, пред да ја ставите, израмнете ја или нежно свиткајте ја кон спротивната страна.
- Отстранете го купот хартија и проверете дали хартијата е премногу тенка.
➔ „Хартија“ на страница 159
- Извртете ги краевите од купот за да ги одделите листовите, и пак ставете ја хартијата.
- Доколку се печатат премногу примероци од датотека, проверете ги поставките Copies во двигателот на печатачот како што е прикажано, и проверете во апликацијата.
За Windows, проверете ја поставката Copies во прозорецот Main.
Mac OS X, изберете го Copies поставување во Print (Печатење) дијалогот.

Хартијата не е ставена правилно

Доколку хартијата е ставена премногу далеку во производот, производот не може правилно да врши дотур на хартија. Исклучете го производот и внимателно отстранете ја хартијата. Потоа вклучете го производот и правилно ставете ја хартијата.

Хартијата не излегува целосно или е истуткана

- Доколку хартијата не се исфрли целосно, притиснете ⬠ копчиња за исфрлање на хартијата. Доколку хартијата е заглавена внатре во производот, отстранете ја повикувајќи се на следниот дел.
➔ „Заглавена хартија“ на страница 133
- Доколку хартијата е набрана кога излегува, можеби е влажна или премногу тенка. Ставете нов куп хартија.

Белешка:

Некористенета хартија чувајте ја на суво место, во оригиналното пакување.

Производот не печати

Сите светла се исклучени


- Притиснете на ⏻ за да проверите дали е вклучен производот.
- Проверете дали струјниот кабел е правилно вклучен.
- Проверете дали приклучокот работи и дали е контролиран од сиден прекинувач или релеј.

Вклучено е само светлото за вклучување

- ❑ Исклучете го производот и компјутерот. Проверете дали кабелот за поврзување од производот е добро приклучен.
- ❑ Ако користите меѓусклоп USB, проверете дали кабелот ви е според стандардите за USB или Hi-Speed USB.
- ❑ Ако го поврзувате производот со вашиот компјутер преку USB-мрежен јазол, поврзете го производот со првиот мрежен јазол на вашиот компјутер. Ако драјверот на печатачот сè уште не е препознаен на вашиот компјутер, обидете се директно да го поврзете производот со вашиот компјутер без USB-мрежниот јазол.
- ❑ Ако го поврзувате производот со вашиот компјутер преку USB-мрежен јазол, проверете дали USB-мрежниот јазол е препознаен од вашиот компјутер.
- ❑ Доколку се обидувате да отпечатите голема слика, можеби во компјутерот нема доволно меморија. Обидете се да ја намалите резолуцијата на сликата или сликата да ја отпечатите со помала големина. Можеби ќе треба да инсталирате повеќе меморија во компјутерот.
- ❑ Корисниците на Windows може да ги избришат заостанатите неотпечатени документи во Windows Spooler.
 - ➔ „Откажување на печатењето“ на страница 37
- ❑ Деинсталирајте го драјверот на печатачот и повторно инсталирајте го.
 - ➔ „Деинсталација на софтверот“ на страница 123

По замена на касета со мастило, се појавува грешка кај мастилото

- 1 Отворете го сканерот.




Решавање проблеми при печатење/Копирање



Внимание:

Не подигајте го скенерот кога капакот на документот е отворен.



2


Проверете дали држачот за касетите со мастило е на позиција за замена на касетата со мастило.

Белешка:

Доколку држачот за касетата со мастило е премногу надесно, притиснете на ☰, изберете *Maintenance*, а потоа изберете *Ink Cartridge Replacement*.

3

Отстранете ја и повторно вметнете ја касетата со мастило, а потоа продолжете со инсталирање на касетата со мастило. Осигурајте се дека горната површина на касетите со мастило е порамнета.




4


Затворете го скенерот полека и притиснете на ОК од контролната табла.

Зголемување на брзината за печатење (само за Windows)

Кога печатењето е бавно, брзината на печатењето може да се зголеми со избирање одредени поставки во прозорецот Extended Settings. Кликнете на копчето **Extended Settings** во прозорецот Maintenance на драјверот на печатачот.



Се појавува следниот дијалог-прозорец.



Решавање проблеми при печатење/Копирање

Изберете ги следните полиња за избор и брзината на печатење ќе се зголеми.

- High Speed Copies
- Always spool RAW datatype
- Page Rendering Mode
- Print as Bitmap

за повеќе детали за секоја точка, видете онлајн помош.

Други проблеми

Тивко печатење обична хартија

Кога е избрана обична хартија како вид на хартија и Standard (Windows) или Normal (Нормално) (Mac OS X) е избрано за квалитет на драјверот на печатачот, производот печати со голема брзина. Изберете Quiet Mode за потивко работење, со што се намалува брзината на печатењето.

За Windows, штиклирајте го полето Quiet Mode во прозорецот Main на драјверот на печатачот. За Mac OS X, изберете **On (Вклучено)** од Quiet Mode (Тивок режим). За прикажување на Quiet Mode (Тивок режим), кликнете низ следниве менија: **System Preferences, Print & Scan** (за Mac OS X 10.7) или **Print & Fax** (за Mac OS X 10.6 или 10.5), производот (во Printers листа), **Options & Supplies**, а потоа **Driver**.

Решавање на проблеми за скенирање

Проблеми назначени со порака на ЛЦД-екранот или светло за состојба

- Проверете дали производот е правилно поврзан на компјутерот.
- Исклучете го производот и повторно вклучете го. Доколку проблемот не се реши, производот може да неисправно да работи, или светлото на скенерот може да се замени. Контакттирајте го производителот.
- Проверете дали софтверот за скенирање е целосно инсталиран. Видете го прирачникот за хартија за упатства за инсталирање на софтверот за скенирање.

Проблеми при започнување со скенирање

- Проверете го светлото и проверете дали производот е подготвен за скенирање.
- Проверете дали каблите се сигурно поврзани за производот и исправниот приклучок. Доколку е потребно, тестирајте го адаптерот АС на производот со приклучување во друг електричен уред и вклучете го.
- Исклучете го производот и компјутерот а потоа проверете го кабелот за поврзување помеѓу нив и проверете дали е безбедно.
- Проверете дали сте избрале правилен производ доколку се појави листа на скенерот при почнување со скенирањето.

Windows:

Кога започнувате со Epson Scan користејќи EPSON Scan иконата и Select Scanner листа е прикажана, проверете дали сте го избрале моделот на производот.

Mac OS X:

Кога започнувате со Epson Scan од Applications папка и Select Scanner листа е прикажана, проверете дали сте го избрале моделот на производот.

- Поврзете го производот директно со надворешниот USB влез на компјутерот само со еден USB-мрежен јазол. Производот може да не работи правилно кога е поврзан со компјутер со повеќе од еден USB мрежен јазол. Доколку проблемот не се реши, обидете се да го поврзете производот директно со компјутерот.
- Доколку повеќе од еден производ е поврзан на компјутерот, може да не работи. Поврзете го само производот кој сакате да го користите, а потоа обидете се да скенирате повторно.
- Доколку софтверот за скенирање не работи правилно, деинсталирајте го прво софтверот, а потоа реинсталирајте го како што е прикажано во прирачникот за хартија.
 - ➔ [„Деинсталација на софтверот“ на страница 123](#)

Употреба на Автоматскиот додавач на документи (ADF)

- Проверете го светлото на ADF и проверете дали ADF е подготвен за скенирање.
- Осигурајте се дека оригиналите не се на стаклото од скенерот.
- Доколку капакот на документот или капакот на ADF е отворе, затворете го и обидете се со скенирање повторно.
- Проверете дали сте избрале или **Office Mode** или **Professional Mode** во Epson скенирање.
- Проверете дали каблите се сигурно поврзани за производот и исправниот приклучок.
- Доколку светлото на ADF е вклучено и оригиналите се ставени, проверете дека нема стран предмет внатре во дупката од левиот преден агол на стаклото од скенерот.

Користење на копчето

Белешка:

Во зависност од производот, функцијата за скенирање може да не биде достапна при користење на ова копче.

- Проверете дали сте назначиле програма за ова копче.
 - ➔ „Epson Event Manager“ на страница 68
- Осигурајте се дека Epson Scan и Epson Event Manager се правилно инсталирани.
- Ако сте кликнале на **Keep Blocking (Продолжи да го блокираш)** копчето во Windows Security Alert (Безбедносно предупредување на Windows) прозорецот за време или по инсталација на Epson софтвер, деблокирајте Epson Event Manager.
 - ➔ „Како да деблокирате Epson Event Manager“ на страница 150
- Mac OS X:
Проверете дали сте се најавиле како корисник кој инсталирал софтвер за скенирање. Другите корисници првин мора да започнат со Epson Scanner Monitor во Applications во папката и да притиснат копче за да скенираат.

Како да деблокирате Epson Event Manager

- 1** Кликнете на **Start (Старт)** или на копчето за вклучување, а потоа одете до **Control Panel (Контролен панел)**.
- 2** Направете нешто од следново.
 - Windows 7:
Изберете **System and Security (Систем и безбедност)**.
 - Windows Vista:
Изберете **Security (Безбедност)**.
 - Windows XP:
Изберете **Security Center (Центар за безбедност)**.

Решавање на проблеми за скенирање

3 Направете нешто од следново.

- Windows 7 и Windows Vista:
Изберете **Allow a program through Windows Firewall** (Дозволете програма низ Windows Firewall).
- Windows XP:
Изберете **Windows Firewall**.

4 Направете нешто од следново.

- Windows 7:
Потврдете дека штиклираното квадратче **EEventManager Application** е избрано во Allowed programs and features (Дозволени програми и можности) листата.
- Windows Vista:
Кликнете на **Exceptions (Исклучоци)** картичката, и тогаш потврдете дека штиклираното квадратче за **EEventManager Application** е избрано во Program or port (Програма или порта) листата.
- Windows XP:
Кликнете на **Exceptions (Исклучоци)** картичката, и тогаш потврдете дека штиклираното квадратче за **EEventManager Application** е избрано во Programs and Services (Програми и услуги) листата.

5 Кликнете на ОК.

Користење на друг софтвер за скенирање освен драјверот за скенирање на Epson

- Ако користите TWAIN-поддржана програма како на пример Adobe Photoshop Elements, проверете дали сте го избрале правилниот производ како Scanner или Source поставување.
- Ако користите TWAIN-поддржана програма за скенирање како на пример Adobe Photoshop Elements, деинсталирајте ја TWAIN-поддржаната програма за скенирање и тогаш реинсталирајте го.
➔ [„Деинсталација на софтверот“ на страница 123](#)

Проблеми при ставање хартија

Хартијата станува валкана

Можно е да е потребно да го исчистите производот.

- ➔ [„Чистење на производот“ на страница 118](#)

Решавање на проблеми за скенирање

Повеќе листови хартија се дотураат

- ❑ Доколку ставите несоодветна хартија, производот може да става повеќе од еден лист хартија во исто време.
 - ➔ „Спецификации на автоматскиот додавач на документи (ADF)“ на страница 162
- ❑ Можно е да е потребно да го исчистите производот.
 - ➔ „Чистење на производот“ на страница 118

Отстранување на заглавена хартија од Автоматскиот додавач на документи (ADF)

Отстранете ја заглавената хартија од внатрешноста на ADF.

- ➔ „Отстранување на заглавена хартија од Автоматскиот додавач на документи (ADF)“ на страница 135

Проблеми со времето на скенирање

- ❑ Компјутерите со USB влезови со надворешна голема брзина можат да скенираат побрзо од оние со надворешни USB влезови. Доколку користите USB влез со надворешна голема брзина со производот, проверете дали системот ги исполнува барањата.
 - ➔ „Барања на системот“ на страница 158
- ❑ Скенирањето со висока резолуција трае долго време.

Проблеми со скенирани слики

Квалитетот на скенирање е незадоволителен

Квалитетот на скенирањето може да се подобри со промена на тековните поставувања или со приспособување на скенираната слика.

- ➔ „Функции за приспособување на сликата“ на страница 49

Се појавува слика од задната страна на оригиналот на скенираната слика

Доколку оригиналот е испечатен на тенка хартија, сликите од задната страна може да се видливи за производот и да се појават на скенираната слика. Обидете се со скенирање на оригиналот со парче црна хартија ставена од задната страна. Осигурајте се дека Document Type и Image Type поставување се точни за оригиналот.

Буквите се изобличени или замаглени

- ❑ Во Office Mode или Home Mode, штиклирајте го **Text Enhancement** квадратче.

Решавање на проблеми за скенирање

- ❑ Прилагодете го Threshold поставување.

Home Mode:

Изберете **Black&White** како Image Type поставување, кликнете на **Brightness** копчето, а потоа обидете се да го приспособите Threshold поставувањето.

Office Mode:

Изберете **Black&White** како Image Type поставување, а потоа обидете се да го приспособите Threshold поставувањето.

Professional Mode:

Изберете **Black & White** како Image Type поставување и кликнете на + (Windows) или ► (Mac OS X) копче до **Image Type**. Направете ги потребните Image Option поставувања, а потоа обидете се да го приспособите Threshold поставувањето.

- ❑ Зголемете ги поставувањата за резолуцијата.

Буквите не се правилно препознаени при претворање во текст за уредување (OCR)

Ставете го документот право на стаклото од скенерот. Доколку документот е искривен, може да не биде правилно препознаен.

Брановидни текстури се појавуваат на скенираната слика

Брановидна текстура (позната како моаре) може да се појави на скенираната слика на отпечатениот документ.



- ❑ Ротирајте го оригиналниот документ.
- ❑ Ротирајте ја скенираната слика со користење на апликација за скенирање.
- ❑ Штиклирајте го **Descreening** квадратчето.
- ❑ Во Professional Mode, сменете ги поставувањата за резолуцијата и повторно скенирајте.

Нееднакви бои, дамки, точки или прави линии се појавуваат на сликата


Можно е да е потребно да ја исчистите внатрешноста на производот.

➔ „Чистење на производот“ на страница 118

Областа или насоката за скенирање е незадоволителна


Рабовите на оригиналот не се скенирани

- ❑ Доколку скенирате користејќи краток преглед во Home Mode или Professional Mode, поместете го документот или фотографијата 6 мм (0,2 инчи) подалеку од хоризонталните и вертикалните работи на стаклото од скенерот за да се избегне сечење.
- ❑ Доколку скенирате користејќи копче или нормален преглед во Office Mode, Home Mode, или Professional Mode, поместете го документот или фотографијата 3 мм (0,12 инчи) подалеку од хоризонталните и вертикалните работи на стаклото од скенерот за да се избегне сечење.



Повеќе документи се скенирани во една датотека

Позиционирајте ги документите најмалку 20 мм (0,8 инчи) подалеку еден од друг на стаклото од скенерот.



Не можете да ја скенирате посакуваната област

Во зависност од документите, можно е да не можете да ја скенирате посакуваната област. Кристете нормален преглед во Office Mode, Home Mode, или Professional Mode и креирајте маркирани линии на посакуваната област за скенирање.

Не можете да скенирате во посакуваната насока

Кликнете на **Configuration**, изберете ја **Preview** картичка и потоа одштриклирајте го **Auto Photo Orientation** квадратчето. Потоа, ставете ги правилно документите.

Проблемите остануваат по пробување на сите решенија

Доколку сте се обиделе со сите решенија а проблемот останал нерешен, започнете со Epson Scan поставувања.

Кликнете на **Configuration**, изберете ја **Other** картичката, а потоа кликнете на **Reset All**.

Решавање на проблеми за факсирање

Не можете да праката и примате факс

- ❑ Осигурајте се дека телефонскиот кабел е правилно поврзан и дека телефонската линија работи. Можете да ја проверите состојбата на линијата со користење на **Check Fax Connection** функција.
➔ „Поврзување со телефонска линија“ на страница 70
- ❑ Доколку факсот не се прати, осигурајте се дека факс машината на примателот е вклучена и работи.
- ❑ Доколку производот е поврзан со телефон и сакате автоматски да примате факс, осигурајте се дека е вклучен автоматски одговор.
➔ „Примање на факс“ на страница 81
- ❑ Доколку користите Автоматски додавач на документи, проверете дали ADF светлото е вклучено. Осигурајте се дека оригиналите не се на стаклото од скенерот.
- ❑ Доколку светлото на ADF е вклучено и оригиналите се ставени, проверете дека нема стран предмет внатре во дупката од левиот преден агол на стаклото од скенерот.
- ❑ Доколку го поврзете производот со DSL телефонска линија, мора да инсталирате DSL филтер на линијата во спротивно не можете да факсирате. Контактирајте го Вашиот DSL провајдер за потребниот филтер.
- ❑ Доколку го поврзете производот со PBX (Приватна телефонска централа) телефонска линија или со терминален адаптер, исклучете **Dial Tone Detection**.
➔ „Опција за факсирање“ на страница 88
- ❑ Брзината на трансмисијата може да е причината за проблемот. Изберете побавно **Fax Speed** поставување.
➔ „Опција за факсирање“ на страница 88
- ❑ Осигурајте се дека ECM е вклучено. Факсовите во боја не можат да се пратат/примат кога ECM е исклучено.
➔ „Опција за факсирање“ на страница 88

Проблеми со квалитет (праќање)

- ❑ Исчистете го стаклото од скенерот и Автоматскиот додавач на документи (ADF).
➔ „Чистење на надворешноста на производот“ на страница 118
- ❑ Доколку факсот кој сакате да го пратите не е јасен, сменете ја **Resolution** (или **Quality** во зависност од моделот) или **Contrast** во менито за поставување на факсирањето.
➔ „Опција за факсирање“ на страница 88
- ❑ Осигурајте се дека ECM е вклучено.
➔ „Опција за факсирање“ на страница 88

Проблеми со квалитет (примање)

- ❑ Осигурајте се дека ЕСМ е вклучено.
 - ➔ [„Опција за факсирање“ на страница 88](#)

Телефонската секретарка не може да се јавува на гласовни повици

- ❑ Кога е вклучен автоматскиот одговор и телефонската секретарка е поврзана за истата телефонска линија како и производот, поставете го бројот на свонења за примање на факс на поголем број од бројот на свонења на телефонската секретарка.
 - ➔ [„Примање на факс“ на страница 81](#)

Неточно време

- ❑ Часовникот може да оди брзо/бавно или може да се ресетира во случај на дефект со струјата, или кога струјата е исклучена подолго време. Поставете го точното време.
 - ➔ [„Поставување/Променување на време и регион“ на страница 116](#)

Информации за производ

Касети за мастило

Со овој производ може да ги користите следниве касети за мастило:

Касета со мастило	Броеви на дел			
	WF-2510 WF-2520 WF-2530 WF-2540	За Австралија/Нов Зеланд WF-2510 WF-2520 WF-2530 WF-2540	WF-2511 WF-2521 WF-2531 WF-2541	WF-2528 WF-2538 WF-2548
Black (Црна)	16/16XL	200/200XL	193/198	190/190XL
Cyan (Тиркизна)	16/16XL	200/200XL	193	190
Magenta (Розова)	16/16XL	200/200XL	193	190
Yellow (Жолта)	16/16XL	200/200XL	193	190

Белешка:

Не сите касети се достапни во сите региони.

Боја	Black (Црна), Cyan (Тиркизна), Magenta (Розова), Yellow (Жолта)
Рок на употреба на касетата за мастило	За најдобри резултати, употребете ги касетите со мастило најдоцна шест месеци по отворањето.
Температура	<p>Чување: -20 до 40 °Ц (-4 до 104 °Ф)</p> <p>1 месец на 40 °C (104 °Ф)</p> <p>Смрзнување:* -12 °Ц (10,4 °Ф)</p>

* Мастилото се одмрзнува и се користи по приближно 3 часа на температура од 25 °C (77 °Ф).

Барања на системот

За Windows

Систем	Интерфејс на компјутерот
Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP SP1 или повисок (32-bit), или XP Professional x64 Edition	Hi-Speed USB

Информации за производ

За Mac OS X

Систем	Интерфејс на компјутерот
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	Hi-Speed USB

Белешка:

Системот за фајлови UNIX (UFS) за Mac OS X не е поддржан.

Технички спецификации

Белешка:

Спецификациите може да се променат без претходно известување.

Спецификации на печатачот

Движење на хартија	Задна касета за хартија, горен дел
Капацитет	11 мм (0,4 инчи)

Хартија

Белешка:

- Од причина што квалитетот на секој тип хартија може да биде сменет од производителот во секое време, Epson не може да го провери квалитетот на секоја хартија што не е произведена од Epson. Секогаш тестирајте примероци од хартијата што ја имате на залиха пред да набавите големи количини или да печатите многу документи.
- Хартија со слаб квалитет може да го намали квалитетот на печатењето и да предизвика кинење на хартијата или други проблеми. Доколку имате проблеми, преминете на хартија со повисок квалитет.

Единечни листови:

Информации за производ

Големина	A4 210 x 297 мм 10 x 15 см (4 x 6 инчи) 13 x 18 см (5 x 7 инча) A6 105 x 148 мм A5 148 x 210 мм B5 182 x 257 мм 9 x 13 см (3,5 x 5 инчи) 13 x 20 см (5 x 8 инчи) 20 x 25 см (8 x 10 инчи) Големина на широчина 16:9 (102 x 181 мм) 100 x 148 мм Letter 8 1/2 x 11 инчи Legal 8 1/2 x 14 инчи
Типови на хартија	Обична хартија за мастило или специјална хартија за мастило од Epson
Дебелина (за обична хартија)	0,08 до 0,11 мм (0,003 до 0,004 инча)
Тежина (за обична хартија)	64 г/м ² (17 lb) до 90 г/м ² (24 lb)

Пликови:

Големина	Envelope #10 4 1/8 x 9 1/2 инча Envelope DL 110 x 220 мм Envelope C6 114 x 162 мм
Типови на хартија	Обична хартија
Тежина	75 г/м ² (20 lb) до 90 г/м ² (24 lb)


Простор за печатење

Нагласените делови го покажуваат просторот за печатење.


Единечни листови:

Обични	Без граници
---------------	--------------------

Информации за производ



Пликоа:



Тип на медиум	Најмали маргини	
	Единечни листови	Пликови
A	3,0 мм (0,12 инча)	3,0 мм (0,12 инча)
B	3,0 мм (0,12 инча)	5,0 мм (0,20 инча)
C	3,0 мм (0,12 инча)	21,0 мм (0,83 инча)

Белешка:

Во зависност од типот на хартијата, кај горните и долните делови од отпечатениот примерок, квалитетот на печатење може да се намали или просторот може да биде размачкан.

Спецификации на скенерот

Тип на скенер	Рамномерна боја
Фотоелектрична направа	CIS

Информации за производ

Ефективни пиксели	10 200 × 14 040 пиксели при 1200 dpi Доколку поставките за резолуција се големи, просторот за скенирање може да се намали.
Големина на документот	216 x 297 мм (8,5 x 11,7 инчи) А4 или големина на букви САД
Резолуција на скенирање	1200 dpi (главно скенирање) 2400 dpi (под скенирање)
Излезна резолуција	50 до 4800, 7200 и 9600 dpi (50 до 4800 dpi во зголемувања од 1 dpi)
Податоци за слика	16 бита по пиксел по внатрешна боја 8 бита по пиксел по надворешна боја (максимум)
Извор на светлина	LED

Спецификации на автоматскиот додавач на документи (ADF)

Влез на хартија	Ставање со лицето нагоре
Излез на хартија	Исфрлање со лицето надолу
Големина на хартија	А4, Писмо, Правно
Типови на хартија	Обична хартија
Тежина на хартија	64 до 95 г/м ²
Капацитет на хартија	Вкупна дебелина од 3 мм, до околу 30 листа (Писмо, А4) 10 листови (Правно)

Спецификации на факсот

Тип на факс	Можност за независно факсирање во црно-бело и боја
Линија за поддршка	Домашна телефонска линија
Брзина	До 33,6 kbps
Резолуција	Еднобојно Стандардно: 203 x 98 dpi Фино: 203 x 196 dpi Фото: 203 x 196 dpi Боја Фино: 200 x 200 dpi Фото: 200 x 200 dpi
Режим за исправка на грешки	CCITT/ITU Group 3 факс со режим за исправка на грешки
Броеви за брзо бирање	До 60
Меморија на страни	До 180 страници (ITU-T графикон бр. 1)

Информации за производ

Повторно бирање	2 пати (со интервал од 1 минута)
Интерфејс	RJ-11 Телефонска линија RJ-11 Телефонска врска

Спецификации на мрежниот приклучок

Видете подолу за информации за мрежниот приклучок достапен со производот.

➔ „Достапни функции“ на страница 15

Wi-Fi	Стандард:	IEEE 802.11b/g/n* ¹
	Безбедност:	WEP (64/128 bit) WPA-PSK (TKIP/AES) * ²
	Опсег на фреквенција:	2,4 GHz
	Режим на комуникација:	Инфраструктурен режим, Режим Ад хок
Ethernet	Стандард:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az* ³
	Режим на комуникација:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

*1 Одговара на IEEE 802.11b/g/n или IEEE 802.11b/g зависно од местото на купување.

*2 Во согласност со WPA2 со поддршка за WPA/WPA2 Personal.

*3 Поврзаниот уред би требало да е во согласност со IEEE802.3az.

Механички

WF-2510/WF-2511

Димензии	Чување Ширина: 392 мм (15,4 инчи) Длабочина: 377 мм (14,8 инчи) Висина: 177 мм (7,0 инчи)
	Печатење* Ширина: 392 мм (15,4 инчи) Длабочина: 540 мм (21,3 инчи) Висина: 291 мм (11,5 инчи)
Тежина	Околу 5,0 кг (11,0 lb) без касетите за мастило и кабелот за напојување.

* Со извлечен продолжеток на излезната фиока.

WF-2520/WF-2521/WF-2528

Информации за производ

Димензии	Чување Ширина: 392 мм (15,4 инчи) Длабочина: 377 мм (14,8 инчи) Висина: 221 мм (8,7 инчи)
	Печатење* Ширина: 392 мм (15,4 инчи) Длабочина: 540 мм (21,3 инчи) Висина: 291 мм (11,5 инчи)
Тежина	Околу 5,8 кг (12,8 lb) без касетите за мастило и кабелот за напојување.

* Со извлечен продолжеток на излезната фиока.

WF-2530/WF-2531/WF-2538

Димензии	Чување Ширина: 392 мм (15,4 инчи) Длабочина: 377 мм (14,8 инчи) Висина: 221 мм (8,7 инчи)
	Печатење* Ширина: 392 мм (15,4 инчи) Длабочина: 540 мм (21,3 инчи) Висина: 291 мм (11,5 инчи)
Тежина	Околу 5,8 кг (12,8 lb) без касетите за мастило и кабелот за напојување.

* Со извлечен продолжеток на излезната фиока.

WF-2540/WF-2541/WF-2548

Димензии	Чување Ширина: 392 мм (15,4 инчи) Длабочина: 377 мм (14,8 инчи) Висина: 221 мм (8,7 инчи)
	Печатење* Ширина: 392 мм (15,4 инчи) Длабочина: 540 мм (21,3 инчи) Висина: 291 мм (11,5 инчи)
Тежина	Околу 5,9 кг (13,0 lb) без касетите за мастило и кабелот за напојување.

* Со извлечен продолжеток на излезната фиока.

Електрични

WF-2510/WF-2511

	Модел 100-240 V
--	------------------------

Информации за производ

Опсег на влезен напон		90 до 264 V
Опсег на вообичаена фреквенција		50 до 60 Hz
Опсег на влезна фреквенција		49,5 до 60,5 Hz
Номинална струја		0,8 to 0,5 A
Потрошувачка на електрична енергија	Самостојно копирање	Околу 11 W (ISO/IEC24712)
	Режим на подготвеност	Околу 4,5 W
	Во мирување	Околу 2,3 W
	Исклучено	Околу 0,3 W

WF-2520/WF-2521/WF-2528

		Модел 100–240 V
Опсег на влезен напон		90 до 264 V
Опсег на вообичаена фреквенција		50 до 60 Hz
Опсег на влезна фреквенција		49,5 до 60,5 Hz
Номинална струја		0,8 to 0,5 A
Потрошувачка на електрична енергија	Самостојно копирање	Околу 9 W (ISO/IEC24712)
	Режим на подготвеност	Околу 4,0 W
	Во мирување	Околу 2,0 W
	Исклучено	Околу 0,3 W

WF-2530/WF-2531/WF-2538

		Модел 100–240 V
Опсег на влезен напон		90 до 264 V
Опсег на вообичаена фреквенција		50 до 60 Hz
Опсег на влезна фреквенција		49,5 до 60,5 Hz
Номинална струја		0,8 to 0,5 A
Потрошувачка на електрична енергија	Самостојно копирање	Околу 9 W (ISO/IEC24712)
	Режим на подготвеност	Околу 4,5 W
	Во мирување	Околу 2,2 W
	Исклучено	Околу 0,3 W

WF-2540/WF-2541/WF-2548

		Модел 100–240 V
--	--	------------------------

Информации за производ

Опсег на влезен напон		90 до 264 V
Опсег на вообичаена фреквенција		50 до 60 Hz
Опсег на влезна фреквенција		49,5 до 60,5 Hz
Номинална струја		0,8 to 0,5 A
Потрошувачка на електрична енергија	Самостојно копирање	Околу 10 W (ISO/IEC24712)
	Режим на подготвеност	Околу 5,0 W
	Во мирување	Околу 2,4 W
	Исклучено	Околу 0,3 W

Белешка:

Проверете го напонот на етикетата од задната страна на производот.

Надворешна средина

Температура	Управување: 10 до 35 °Ц (50 до 95 °Ф) Чување: -20 до 40 °Ц (-4 до 104 °Ф) 1 месец на 40 °C (104 °Ф)
Влажност	Управување:* 20 до 80% RH Чување:* 5 до 85% RH

* Без кондензација

Стандарди и одобренија

U.S. модел:

Безбедност	UL60950-1 CANCSA-C22.2 бр. 60950-1
ЕМС	FCC Дел 15 Поддел В Класа В CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Класа В

WF-2510/WF-2530/WF-2540

Опремата го содржи следниов безжичен модул.

Произведувач: корпорација Askey Computer

Тип: WLU6117-D69 (RoHS)

Информации за производ

Производот е во согласност со Дел 15 од правилата на FCC и RSS-210 од правилата на IC. Epson не презема одговорност за незадоволување на барањата за заштита кое произлегува од непрепорачана модификација на производот. Работењето подложи на следниве два услова: (1) уредот не смее да предизвикува штетни пречки, и (2) уредот мора да ги прифати сите примени пречки, вклучувајќи пречки што може да предизвикаат несакано работење на уредот.

За да се спречат радиопречки на лиценцираната услуга, уредот е наменет за внатрешна употреба и подалеку од прозорци за да се обезбеди максимална заштита. Опремата (или нејзината предавателна антена) која е поставена надвор подлежи на лиценцирање.

Европски модел:

Директива за низок напон 2006/95/EC	EN60950-1
Директива EMC 2004/108/EC	EN55022 Класа B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Директива R&TTE 1999/5/EC	EN300 328* EN301 489-1* EN301 489-17* TBR21 EN60950-1

* Ова единствено се однесува на WF-2510/WF-2530/WF-2540

За европските корисници:

Ние, корпорацијата Seiko Epson, со ова изјавуваме дека моделите C471A и C471B, C471C и C471D се усогласени со суштинските барања и соодветните одредби на Директивата 1999/5/EC.

За употреба во Ирска, Велика Британија, Австрија, Германија, Лихтенштајн, Швајцарија, Франција, Белгија, Луксембург, Холандија, Италија, Португалија, Шпанија, Данска, Финска, Норвешка, Шведска, Исланд, Кипар, Грција, Словенија, Малта, Бугарија, Чешка, Естонија, Унгарија, Летонија, Литванија, Полска, Романија и Словачка.

WF-2510/WF-2530/WF-2540

Во Франција е дозволено само работење во затворено.

Во Италија, ако се користи надвор од сопствените простории, потребно е општо одобрение.

Epson не може да прифати одговорност за неисполнување на барањата за заштита произлезени од непрепорачани менувања на производот.



Австралиски модел:

EMC	AS/NZS CISPR22 Класа B
------------	------------------------

WF-2510/WF-2530/WF-2540

Epson со ова изјавува дека моделите C471A и C471B, C471C и C471D се усогласени со суштинските барања и другите соодветни одредби на AS/NZS4268. Epson не презема одговорност за незадоволување на барањата за заштита кое произлегува од непрепорачана модификација на производот.

Информации за производ

Интерфејс

Hi-Speed USB (Класа уреди за компјутери)
Hi-Speed USB (за класа за надворешно чување)*

* Ова е единствено достапно за WF-2540/WF-2541/WF-2548. За поврзување на USB меморија (до 2 TB, форматирани во FAT, FAT32, или exFAT). Epson не може да ја гарантира работата на надворешно поврзаните уреди.

Каде да се обратите за помош

Веб страница за техничка поддршка

Сајтот за техничка поддршка на Epson обезбедува помош за проблемите што не можат да се решат преку информациите за решавање проблеми во документацијата за производот. Доколку имате прелистувач на веб страница и може да се поврзете на Интернет, пристапете до страницата на:

<http://support.epson.net/>
<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

Доколку ви се потребни најновите драјвери, ЧПП, прирачници или други работи што може да се преземат од Интернет, пристапете на страницата на:

<http://www.epson.com>
<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

Потоа, изберете дел за поддршка од веб страницата на Epson на вашиот јазик.

Контактирање со поддршката на Epson

Пред да го контактирате Epson

Доколку производот на Epson не работи правилно и не може да го решите проблемот преку информациите за решавање на проблемите во документацијата за производот, контактирајте со службите за поддршка на Epson за помош. Доколку подолу не е наведена поддршка на Epson, контактирајте со добавувачот од каде што сте го набавиле вашиот производ.

Поддршката на Epson ќе може да ви помогне многу повеќе доколку им ги дадете следниве информации:

- Сериски број на производот
(Етикетата со серискиот број вообичаено се наоѓа на задната страна на производот.)
- Модел на производот
- Верзија на софтверот на производот
(Кликнете на **About, Version Info** или слично копче во софтверот на производот.)
- Марка и модел на вашиот компјутер
- Име и верзија на оперативниот систем на вашиот компјутер
- Имиња и верзии на софтверските апликации кои вообичаено ги користите со вашиот производ

Каде да се обратите за помош**Белешка:**

Зависно од производот, во меморијата на производот може да се сочувани податоците на листата за бирање за факс и/или мрежни поставки. При дефект или поправање на производот, податоците и/или поставките може да се изгубат. Epson не одговара за губење податоци, за правење резервни копии или спасување податоци и/или поставки дури и во гарантниот период. Препорачуваме самите да си направите резервна копија на податоците или да ги запишете.

Помош за корисниците во Европа

Видете во вашата **Пан-европска гаранција** за информации како да контактирате со поддршката на Epson.

Помош за корисниците во Тајван

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

World Wide Web (<http://www.epson.com.tw>)

На располагање се спецификации за производот, драјвери за симнување и барања за производи.

Центар за помош на Epson (Телефон: +0280242008)

Нашиот тим на Центарот за помош може телефонски да ви помогне во следново:

- Барања за продажба и информации за производи
- Прашања за користење на производи или проблеми
- Барања за поправка и гаранција

Центар за сервисирање:

Телефонски број	Број на факс	Адреса
02-23416969	02-23417070	No. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No. 16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No. 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No. 413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan

Каде да се обратите за помош

Телефонски број	Број на факс	Адреса
04-23291388	04-23291338	3F., No. 510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No. 530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No. 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No. 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No. 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No. 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Помош за корисниците во Австралија

Ерсон во Австралија ќе ви пружи високо ниво на услуга за купувачите. Како додаток на документацијата од вашиот производ, ги имаме следниве извори за добивање информации:

Вашиот добавувач

Не заборавајте дека вашиот добавувач честопати може да помогне да ги идентификува и реши проблемите. За совети во врска со проблемите, секогаш најпрвин треба да го контактирате добавувачот: тие често може да ги решат проблемите брзо и лесно и може да ве советуваат кој нареден чекор треба да го преземете.

Интернет адреса <http://www.epson.com.au>

Пристапете до веб страниците на Ерсон во Австралија. Вреди да ја посетите и да сурфате овде повремено! Оваа веб страница ви дава можност за преземање драјвери, контактни места на Ерсон, информации за нови производи и техничка поддршка (е-пошта).

Epson Helpdesk

Epson Helpdesk е наменет како крајна поддршка за да се увериме дека нашите клиенти имаат пристап до совети. Операторите на Helpdesk може да ви помогнат во инсталирањето, конфигурирањето и ракувањето со производот на Epson. Нашиот персонал од Pre-sales Helpdesk ќе ве снабди со литература за новите производи на Epson и ќе ве информира каде е сместен најблискиот добавувач или продажен агент. Овде се одговорени голем број прашања.

Броевите на Helpdesk се:

Телефон: 1300 361 054

Факс: (02) 8899 3789

Каде да се обратите за помош

Ви препорачуваме да ги имате сите значајни информации при рака, кога ќе не побарате. Колку повеќе информации ќе ни дадете, толку побргу ќе го решиме проблемот. Овие информации ги вклучуваат вашата документација за производите на Epson, типот на компјутер, оперативниот систем, апликациски програми и која било информација што вие сметате дека е потребна.

Помош за корисниците во Сингапур

Извори на информации, и расположиви услуги од Epson во Сингапур се:

World Wide Web (<http://www.epson.com.sg>)

На располагање се информации за спецификации за производ, драјвери за симнување, Најчесто поставувани прашања (ЧПП), Барања за продажба и Техничка помош преку е-пошта.

Центар за помош на Epson (Телефон: (65) 6586 3111)

Нашиот тим на Центарот за помош може телефонски да ви помогне во следново:

- Барања за продажба и информации за производи
- Прашања за користење на производи или проблеми
- Барања за поправка и гаранција

Помош за корисниците во Тајланд

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

World Wide Web (<http://www.epson.co.th>)

Достапни се информации за спецификации за производ, драјвери за симнување, Најчесто поставувани прашања (ЧПП), и е-пошта.

Epson Hotline (Телефон: (66) 2685-9899)

Нашиот Hotline тим може телефонски да ви помогне во следново:

- Барања за продажба и информации за производи
- Прашања за користење на производи или проблеми
- Барања за поправка и гаранција

Помош за корисниците во Виетнам

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

Epson Hotline (Телефон): 84-8-823-9239

Каде да се обратите за помош

Сервисен центар: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vietnam

Помош за корисниците во Индонезија

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

World Wide Web (<http://www.epson.co.id>)

- Информации за спецификациите на производот, драјвери за преземање
- Најчесто поставувани прашања (ЧПП), Барања за продажба, прашања преку е-пошта

Epson Hotline

- Барања за продажба и информации за производи
- Техничка поддршка

Телефон (62) 21-572 4350

Факс (62) 21-572 4357

Сервисен центар на Epson

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Телефон/Факс: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung

Телефон/Факс: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 — 118
Surabaya

Телефон: (62) 31-5355035

Факс: (62) 31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Телефон: (62) 274-565478

Каде да се обратите за помош

Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan Телефон/Факс: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No. 49 Makassar Телефон: (62) 411-350147/411-350148

Помош за корисниците во Хонгконг

За да добиете техничка помош како и други услуги, слободно контактирајте со Epson Hong Kong Limited.

Почетна страница на интернет

Epson Hong Kong воспостави локална страница на кинески и англиски јазик на Интернет за да им ги обезбеди следните информации на корисниците:

- Информации за производ
- Одговори на Најчесто поставувани прашања (ЧПП)
- Најнови верзии на драјверите на производите на Epson

Корисниците можат да пристапат на нашата глобална веб страница на:

<http://www.epson.com.hk>

Hotline Техничка поддршка

Може да контактирате со нашиот технички персонал и на следниве телефонски броеви и броеви за факс:

Телефон: (852) 2827-8911

Факс: (852) 2827-4383

Помош за корисниците во Малезија

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

World Wide Web (<http://www.epson.com.my>)

- Информации за спецификациите на производот, драјвери за преземање
- Најчесто поставувани прашања (ЧПП), Барања за продажба, прашања преку е-пошта

Каде да се обратите за помош

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Главна канцеларија

Телефон: 603-56288288

Факс: 603-56288388/399

Epson Helpdesk

- Барања за продажба и информации за производ (инфо-линија)

Телефон: 603-56288222

- Барања за услуги за поправка и гаранција, употреба на производ и техничка поддршка (техничка-линија)

Телефон: 603-56288333

Помош за корисниците во Индија

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

World Wide Web (<http://www.epson.co.in>)

На располагање се спецификации за производот, драјвери за симнување и барања за производи.

Каде да се обратите за помош

Главна канцеларија на Epson во Индија — Бангалор

Телефон: 080-30515000

Факс: 30515005

Регионални канцеларии на Epson во Индија:

Локација	Телефонски број	Број на факс
Mumbai	022-28261515 /16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000 /30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Линија за помош

За сервис, информации за производ или да порачате касета со мастило — 18004250011 (9 — 21 ч.) — Ова е бесплатен број.

За сервис (корисници на CDMA и мобилни телефони) — 3900 1600 (9 — 18ч.) Локален STD-префикс

Помош за корисници на Филипините

За добивање техничка помош како и останати пост-продажни услуги, корисниците може да ја контактираат корпорацијата Epson Philippines на телефонските и факс броевите како и на адресата за е-пошта подолу:

Централа: (63-2) 706 2609

Факс: (63-2) 706 2665

Директна линија на Helpdesk: (63-2) 706 2625

Е-пошта: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

World Wide Web (<http://www.epson.com.ph>)

Каде да се обратите за помош

На располагање се информации за спецификации за производ, управувачи за симнување, Најчесто поставувани прашања (ЧПП), и барања преку е-пошта.

Бесплатен телефон 1800-1069-EPSON(37766)

Нашиот Hotline тим може телефонски да ви помогне во следново:

- Барања за продажба и информации за производи
- Прашања за користење на производи или проблеми
- Барања за поправка и гаранција

Индекс**D**

DSL.....73

E

Epson.....9
 лесно печатење на фотографии.....38
 Epson Connect.....94
 Epson уредувач на настани.....68

I

ISDN.....73

M

Mac OS X
 пристап до поставки за печатач.....32
 проверување на состојбата на производот.....132

P

PDF.....62

U

USB
 конектор.....168

W

Windows
 пристап до поставки за печатач.....31
 проверка на состојба на производ.....131
 ракување со печатење.....131

A

Автомарски одговор.....81
 Автоматски додавач на документи (ADF).....26
 заглавена хартија во.....152
 проблеми.....151
 Автоматски додавач на документи (ADF)
 хартијата е заглавена во.....135
 Автоматски одговор.....71
 Авторско право.....2

Б

Барања на системот.....158
 Безбедносни информации.....10

Брзина
 зголемување.....147
 Брзина на печатење
 зголемување.....147
 Брзина на печатење, зголемување.....143
 Брзина, зголемување.....143

B

Веб услуга.....9, 94

Г

Глава за печатење
 порамнување.....114
 Глава на печатач
 проверка.....111
 чистење.....113
 Грешка
 копирање.....142
 Грешки
 печатење.....130
 скенирање.....149
 факс.....156

Д

Датум/Време.....116
 Двигател
 деинсталирање.....123
 Двостранично печатење.....39
 Двострано.....62
 Делење печатач
 Windows.....43
 Документи
 печатење.....33
 Дравјер
 пристап за Windows.....31
 Дравјер.....67
 пристап до Mac OS X.....32

З

Заглавена хартија.....151
 Заглавување на хартија.....133
 Заеднички печатач
 Mac OS X.....46
 Замена на патрони со мастило.....106
 Започнете.....155
 Заштедување на енергија.....117

S

Своенења до одговор.....81

Индекс

И

Извештај за факс.....	84
Изгребани отпечатени примероци.....	142
Искривување.....	139
Испраќање факс до повеќе броја.....	78

К

Кабли на интерфејсот.....	168
Касети со мастило броеви на дел.....	158
Квалитет на печатење подобрување.....	138
Контакт со Epson.....	169
Копирање основно.....	30

Л

Лесно печатење на фотографии.....	38
Линии.....	139

М

Маргини проблеми.....	141
Маркирана линија.....	59, 60
Мастило печатење со црно.....	102
печатење со црно во Windows.....	102
печатење со црно на Mac.....	104
претпазливост.....	96
привремено печатење со црно мастило.....	102
проверка на состојбата на касетите со мастило со користење на котролната табла.....	101
проверка на состојбата на патронот со мастило во Windows.....	99
штедење црно мастило во Windows.....	105
Менување на големината на страниците.....	41

Н

Набљудување на состојбата Mac OS X.....	132
Намалување на големината на страницата.....	41
Наслов.....	76
Наслов на факс.....	76
Нејасни примероци.....	140
Негочни знаци.....	141

О

Ограничувања за копирање.....	13
Одраз во огледало.....	142
Опција за канцеларија.....	54
Опција за првични поставувања.....	52
Опција за професионалци.....	56

Откажување на печатење.....	37
Откажување печатење Mac OS X.....	37
Windows.....	37

П

Патрон со мастило замена на испразнет патрон.....	106
Печатење.....	41
брз пристап.....	39
двостранично.....	39
откажување.....	37
повеќе страници на лист.....	42
прилагодено на страница.....	41
програмирање.....	39
текст.....	33
Печатење документи.....	33
Печатење неколку страници на лист.....	42
Печатење прилагодено на страницата.....	41
Пликоа области за печатење.....	161
ставање.....	23
Повеќе страници на лист.....	42
Повторно барање.....	77
Помош Epson.....	169
Epson Scan.....	67
Epson Уредувач на настани.....	68
Пораки за грешки.....	128
Порамнување глава за печатење.....	114
Поставки за производот пристап до Mac OS X.....	32
пристап за Windows.....	31
Поставувања на производот тајмер за исклучување.....	117
тајмер за спиење.....	117
Поставување за групно бирање.....	75
Поставување на брзо бирање.....	74
Празни страници.....	142
Праќање факс подоцна.....	79
Прегледување.....	58
Предвидено факсирање.....	79
Пренесување на производот.....	120
Прилагодување на сликата.....	49
Проблем дотур на хартија.....	143
скенирање.....	149
Проблеми брзина на печатење.....	143
дијагнози.....	130
изгребани отпечатени примероци.....	142
контакт со Epson.....	169
линии.....	139
маргини.....	141
нејасни примероци.....	140
несоодветни бои.....	140
одраз во огледало.....	142
погрешно отпечатени знаци.....	141
празни страници.....	142
производот не печати.....	144
размачкани примероци.....	140

Индекс

решавање.....	169
факс.....	156
Проблеми со бои.....	140
Проблеми со дотур на хартија.....	143
Проблеми со квалитетот на скенирање.....	152
Проверка на отвори Windows.....	111
Проверка на отворите Mac OS X.....	111
Проверка на отворот.....	111
Проверка на прскалките контролна табла.....	112
Проверка на состојбата на патронот со мастило во Mac OS X.....	100
Провизање.....	83
Производ делови.....	15
пренесување.....	120
проверка на состојба.....	131
чистење.....	118
Р	
Размачкани примероци.....	140
Ракување со печатење Windows.....	131
Решенија печатење.....	130
С	
Светла светла за состојба.....	149
Светла за состојба.....	149
Сервис.....	169
Сијалички трепкање.....	145
Софтвер еинсталирање.....	123
Софтвер за скенирање софтвер.....	68
Сочувување на дневна светлина.....	116
Спецификации автоматски додавач на документи.....	162
касети со мастило.....	158
механички.....	163
печатач.....	159
скенер.....	161
стандарди и одобренија.....	166
факс.....	162
хартија.....	159
Спецификации за областа за печатење.....	160
Ставање хартија.....	20, 23
Стакло од скенерот.....	28
Т	
Техничка поддршка.....	169
Трговски марки.....	2

У

Услуги за информации за факсирање.....	83
--	----

Ф

Факс од поврзан телефон.....	80
Факс со емитување.....	78
Факсирање примање.....	81
Фотографија софтвер.....	38

Х

Хартија капацитет на ставање.....	20
област за печатење.....	160
проблеми: заглавување на хартија.....	133
специјална хартија за Epson.....	20
спецификации.....	159
ставање.....	23
туткање.....	144
Хартија за EPSON.....	20
Хоризонтални линии.....	139

Ч

Часовник.....	116
Чистење глава на печатач.....	113
производ.....	118
Чистење на главата Mac OS X.....	114
Windows.....	113
контролна табла.....	114